

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 7

Год. LXI

Вторник, 1 февруари 2005

Цена на овој број е 390 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

| | Стр. | | Стр. |
|---|------|---|------|
| 122. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Холандија..... | 1 | 128. Решение од министерот за труд и социјална политика..... | 70 |
| 123. Закон за заштита на личните податоци | 1 | 129. Решение од министерот за труд и социјална политика..... | 71 |
| 124. Закон за оружјето..... | 15 | 130. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.... | 71 |
| 125. Одлука за дополнување на Одлуката за обука на преведувачи/толкувачи на припадниците на заедниците што не се мнозинство во Република Македонија во органите на државната управа и судовите... | 38 | 131. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.... | 71 |
| 126. Одлука за одобрување на Програмата за реализација на задачите на Бирото за стопански недоволно развиените подрачја во 2005 година..... | 38 | 132. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.... | 71 |
| 127. Правилник за водење на трговскиот регистар и за начинот на упис во трговскиот регистар..... | 38 | 133. Одлука за доделување на наградата „Мито Хаџивасилев - Јасмин“ во 2004 година, за остварувања во областа на публицистиката и новинарството..... | 71 |
| | | Меѓународни договори..... | 1-16 |
| | | Огласен дел..... | 1-72 |

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 122.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

УКАЗ

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО ХОЛАНДИЈА

I

Д-р Милијана Даневска, се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Холандија.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ бр. 4
27 јануари 2005 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 123.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Се прогласува Законот за заштита на личните податоци, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 25 јануари 2005 година.

Бр. 07-378/1
25 јануари 2005 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредува заштитата на личните податоци како основни слободи и права на граѓаните, а особено правата на приватност во врска со обработка на лични податоци.

Член 2

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:

1. "Личен податок" е секоја информација која се однесува на идентификувано физичко лице или физичко лице кое може да се идентификува, а лице кое може да се идентификува е лице чиј идентитет може да се утврди директно или индиректно, посебно врз основа на единствен матичен број на граѓанинот или врз основа на едно или повеќе обележја специфични за неговиот физички, ментален, економски, културен или социјален идентитет;

2. "Обработка на личните податоци" е секоја операција или збир на операции што се изведуваат врз лични податоци на автоматски или друг начин, како што е: собирање, евидентирање, организирање, чување, приспособување или промена, повлекување, консултирање, употреба, откривање преку пренесување, објавување или на друг начин правење достапни, изедначување, комбинирање, блокирање, бришење или уништување;

3. "Збирка на лични податоци" е структурирана група лични податоци која е достапна согласно со специфични критериуми, без оглед дали е централизирана, децентрализирана или распространета на функционална или географска основа.

4. "Субјект на лични податоци" е секое физичко лице на кое се однесуваат обработените податоци;

5. "Контролор на збирка на лични податоци" е физичко или правно лице, државен орган или друго тело, кое самостојно или заедно со други ги утврдува целите и начинот на обработка на личните податоци (во натамошниот текст: контролор). Кога целите и начинот на обработка на личните податоци се утврдени со закон или друг пропис, со истиот закон, односно пропис се определуваат контролорот или посебните критериуми за негово определување;

6. "Обработувач на збирка на лични податоци" е физичко или правно лице или законски овластен државен орган кое ги обработува личните податоци за сметка на контролорот;

7. "Трето лице" е секое физичко или правно лице, државен орган или друго тело, кое не е субјект на лични податоци, контролор, обработувач на збирка на лични податоци или лице кое под директно овластување на контролорот или обработувачот на збирка на лични податоци е овластено да ги обработува податоците;

8. "Корисник" е физичко или правно лице, државен орган или друго тело на кое му се откриваат податоците, заради извршување на редовни работи во согласност со закон. Органите на кои можат да им се откриваат податоците во рамките на посебна истрага, не се сметаат за корисници во смисла на овој закон;

9. "Согласност на субјектот на лични податоци" е слободно и изречно дадена изјава на волја на субјектот на лични податоци со која се согласува со обработката на неговите лични податоци за однапред определени цели;

10. "Посебни категории на лични податоци" се лични податоци кои го откриваат расното или етничкото потекло, политичкото, верското или друго уверување, членството во синдикална организација и податоци што се однесуваат на здравствената состојба или сексуалниот живот.

Член 3

Овој закон се применува:

- на целосно и делумно автоматизирана обработка на личните податоци и

- на рачна обработка на личните податоците што се дел од постојна збирка на лични податоци или се наменети да бидат дел од збирка на лични податоци.

Кога контролорот има седиште во Република Македонија и подружници во странство, тој мора да ги преземе сите неопходни мерки за да гарантира дека секоја од овие подружници ги почитува одредбите на овој закон.

Одредбите на овој закон се применуваат и во случаите кога контролорот нема седиште во Република Македонија, доколку опремата што ја користи за обработка на лични податоци се наоѓа во Република Македонија, освен ако опремата се користи само за транзит преку територијата на Република Македонија.

Во случаите од ставот 3 на овој член контролорот е должен да определи претставник со седиште во Република Македонија, одговорен за примена на одредбите на овој закон.

Член 4

Одредбите на овој закон нема да се применуваат:

- врз обработката на личните податоци што се врши од страна на физички лица исклучиво заради лични активности или активности во домот и

- врз обработката на личните податоци заради заштита на интересите на безбедноста и одбраната на Република Македонија или водење на кривична постапка.

II. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Член 5

Личните податоци се:

- обработуваат во согласност со закон;

- собираат за конкретни, јасни и со закон утврдени цели и се обработуваат на начин што е во согласност со тие цели. Натамошната обработка на податоците за цели на историски, научни или статистички истражувања нема да се смета дека не е во согласност со привичните цели за собирање на податоците доколку се преземени соодветни заштитни мерки во согласност со закон;

- соодветни, релевантни и не преобемни во однос на целите заради кои се собираат и обработуваат;

- точни, целосни и ажурирани, при што ќе се избришат или коригираат податоците што се неточни или нецелосни, имајќи ги предвид целите заради кои биле собрани или обработени и

- чувани во форма што овозможува идентификација на субјектот на лични податоци, не подолго од што е потребно да се исполнат целите поради кои податоците се собрани за натамошна обработка.

За квалитетот на личните податоци согласно со ставот 1 на овој член е одговорен контролорот.

Член 6

Обработка на личните податоци може да се врши само по претходно добиена писмена согласност на субјектот на лични податоци.

Обработка на личните податоци може да се врши и без согласноста од ставот 1 на овој член, кога обработката е потребна заради:

- извршување на договор во кој субјектот на лични податоци е договорна страна или на барање на субјектот на лични податоци, пред негово пристапување кон договорот;

- неопходно исполнување на законска обврска на контролорот;

- заштита на животот или физичкиот и морален интегритет на субјектот на лични податоци;

- извршување на работи од јавен интерес или на службено овластување на контролорот или на трето лице на кое му се откриени податоците или
- исполнување на законски права и должности на контролорот, трето лице или лица на кои податоците им се откриени, освен ако со тоа се повредуваат слободите и правата на субјектот на лични податоци.

Член 7

Обработка на личните податоци што се однесува на кривични дела, изречени казни и мерки на безбедност за извршени кривични дела можат да вршат надлежните државни органи во согласност со закон.

III. ОБРАБОТКА НА ПОСЕБНИ КАТЕГОРИИ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Член 8

Забранета е обработка на посебните категории на лични податоци.

По исклучок од ставот 1 на овој член, обработка на посебните категории на лични податоци може да се врши:

- врз основа на изречна писмена согласност на субјектот на лични податоци;
- ако е потребна заради спроведување на конкретните права и обврски на контролорот во областа на трудовото право, до степен и со соодветни гаранции утврдени со законите од оваа област;
- кога тоа е потребно за заштита на животот или физичкиот и морален интегритет на субјектот на лични податоци или на друго лице, ако тоа е физички или деловно неспособно да даде согласност;
- ако обработката се спроведува во рамките на работите на установи, здруженија или кои било други непрофитни институции заради политичка, верска, синдикална или друга цел, под услов обработката на податоците да се однесува исклучиво на нивните членови и тие податоци нема да бидат откриени на трети лица без согласност на субјектот на лични податоци;
- кога обработката се однесува на податоци кои субјектот на лични податоци јавно ги објавил;
- кога тоа е потребно заради стекнување, остварување и заштита на права на субјектот на лични податоци во постапка пред надлежни органи;
- ако тоа е потребно за цели на медицинска превенција, дијагноза, лекување или управување со јавна здравствена установа и се врши од страна на лице чија професија е давање здравствена заштита под заклетва на чување на тајност на податоците за кое дознало во вршењето на неговата професија и
- кога тоа е потребно за извршување на работи од јавен интерес утврден со закон или врз основа на одлука на Дирекцијата за заштита на личните податоци (во натамошниот текст: Дирекцијата).

Обработката на посебните категории на лични податоци од ставот 2 на овој член треба да биде посебно обележана и заштитена.

Посебните категории на лични податоци од ставот 2 на овој член можат да се пренесуваат преку телекомуникациска мрежа само доколку посебно се заштитени со криптографски методи така што нема да бидат читливи при преносот.

Член 9

Единствен матичен број на граѓанинот може да се обработува само по претходна писмена согласност на субјектот на лични податоци или под услови утврдени со закон.

Единствен матичен број на граѓанинот може да се обработува заради идентификација на субјектот на лични податоци, и тоа за:

- остварување на целите на овој закон;

- остварување на правата или обврските на субјектот на лични податоци или контролорот и
- цели на историски и научни истражувања или статистички цели.

Единствен матичен број на граѓанинот може да се обработува при вршење на работи кои се однесуваат на добивање кредит или наплата на долг, осигурување, рентирање и основање на трговско друштво, во кредитни работи, здравствена и социјална заштита, вработување и други услуги во корист на субјектот на лични податоци.

Контролорот води сметка единствениот матичниот број на граѓанинот да не биде непотребно видлив, печатен или преземен од збирка на лични податоци.

IV. ПРАВА НА СУБЈЕКТОТ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Член 10

Кога податоците се прибираат од субјектот на лични податоци, тој мора да биде информиран за идентитетот на контролорот и за неговиот претставник во Република Македонија, доколку го има, како и за целите на обработката, освен во случаи кога тој веќе ги знае.

Во случаите од ставот 1 на овој член, кога прибирањето на податоците се врши по пат на прашалник, во прашалникот мора да биде наведено дали одговорите на прашањата се задолжителни или доброволни, можните последици доколку не се одговори, податоци за корисниците или категориите на корисници на податоците и за правото да не се согласи со употребата на податоците за комерцијални цели.

Контролорот ќе го информира субјектот на лични податоци за правото на пристап и исправка на податоците, доколку тоа е неопходно, имајќи ги предвид посебните околности под кои се прибираат личните податоци, а сè со цел да се обезбеди праведна обработка на неговите лични податоци.

Член 11

Кога податоците не се прибираат од субјектот на лични податоци, контролорот во времето на евидентирање на личните податоци, а доколку е предвидено личните податоци да бидат откриени на трето лице најдоцна до моментот кога податоците првпат се откриени, мора да го информира субјектот на лични податоци за својот идентитет и за идентитетот на неговиот претставник во Република Македонија, доколку го има, за целите на обработката, категориите на податоци, корисниците или категориите на корисници на податоците и за правото да не се согласи со употребата на податоците за комерцијални цели или нивен пренос на трети лица заради такви цели, освен во случаи кога тој веќе ги знае.

Контролорот ќе го информира субјектот на лични податоци за правото на пристап и исправка на податоците, доколку тоа е неопходно, имајќи ги предвид посебните околности под кои се прибираат личните податоци, а сè со цел да се обезбеди праведна обработка на неговите лични податоци.

По исклучок од ставот 1 на овој член, контролорот не го информира субјектот на лични податоци, за обработување на личните податоци за цели на историски и научни истражувања или статистички цели, кога истото е невозможно или кога собирањето односно откривањето на личните податоци изречно е утврдено со закон.

Член 12

Субјектот на лични податоци може со писмено барање да оствари увид во збирката на лични податоци, по претходно наведување на податоците од збирката со кои сака да се запознае.

Контролорот е должен во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на писмено барање на субјектот на лични податоци писмено да го известат за:

1) тоа дали и кои лични податоци што се однесуваат на него, се обработуваат;

2) целите и правниот основ на обработката на лични податоци;

3) корисниците или категориите на корисници, целта и правниот основ поради кои се дадени на користење личните податоци, што се однесуваат на него;

4) изворите на лични податоци и кога се прибрани и ажурирани и

5) причините на автоматска обработка на податоци согласно со членот 22 од овој закон.

Член 13

Кога контролорот одговорил на барањето на субјектот на лични податоци за увид во неговите лични податоци, нема обврска повторно да одговори на исто или слично барање на тој субјект, ако во меѓувреме нема промени во личните податоци, освен ако изминале шест месеца од денот на доставувањето на претходно то барање до новото барање.

Член 14

По барање на субјектот на лични податоци, контролорот е должен да ги дополни, измени, избрише или да го сопре користењето на личните податоци, ако податоците се нецелосни, неточни или неажурирани и доколку нивната обработка не е во согласност со одредбите на овој закон.

Во случај кога контролорот ќе утврди дека личните податоци се нецелосни, неточни или неажурирани, должен е истите да ги дополни, измени или избрише, независно од тоа дали субјектот на лични податоци има поднесено барање за дополнување или изменување на личните податоци.

За извршеното дополнување, измена или бришење на личните податоци, согласно со ставот 2 на овој член, контролорот е должен најдоцна во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето писмено да го извести субјектот на лични податоци, корисниците на личните податоци или третите лица на кои им се откриени личните податоци, освен ако тоа не е возможно.

Член 15

Правата и обврските утврдени со одредбите на членовите 10, 11, 12 и 14 од овој закон можат да се ограничат на начин и под услови утврдени со закон, во обем кој е неопходен за остварување на целите поради кое е одредено ова ограничување и ако е потребно:

- за заштита на безбедноста и одбраната на државата;
- заради превенција, откривање и гонење на сторители на кривични дела;
- заради заштита од повреда на етички правила на одредена професија;
- заради заштита на важни економски или финансиски интереси на државата и
- заради заштита на субјектот на лични податоци или правата и слободите на граѓаните.

Член 16

Контролорот нема да постапи по барањето на субјектот на лични податоци согласно со членот 12 од овој закон, кога е овластен согласно со закон и ако личните податоци се обработуваат исклучиво во научно истражување или ако се собрани исклучиво за утврдени статистички цели и се чуваат за период што не го надминува периодот потребен за единствена цел за создавање на статистички податоци.

Член 17

Субјектот на лични податоци има право во секое време писмено да побара од контролорот податоците од збирката да не бидат искористени за цели на рекламен материјал кои се однесуваат на ова лице.

Контролорот е должен претходно писмено да го извести субјектот на лични податоци за намерата и правниот основ за обработување на личните податоци за цели на рекламен материјал.

Член 18

Секое физичко лице кое смета дека му е повредено некое право загарантирано со овој закон може да поднесе барање за утврдување на повреда на правото до Комисијата на Дирекцијата за заштита на личните податоци (во натамошниот текст: Комисијата).

Комисијата од ставот 1 на овој член е составена од претседател и двајца членови кои ги именува директорот на Дирекцијата.

За повреда на правото од ставот 1 на овој член, Комисијата одлучува со решение.

Решението од ставот 3 на овој член е управен акт.

Жалбата против решението од ставот 3 на овој член, се поднесува до директорот на Дирекцијата.

Против решението на директорот на Дирекцијата, со кое е одлучено по жалба, може да се поведе управен спор.

Член 19

Комисијата постапувајќи по барање на физичко лице за утврдување на повреда на право, со привремено решение може да ја забрани натамошната обработка на личните податоци на кои се однесува барањето, сè до правосилното завршување на постапката.

Жалба против решението од ставот 1 на овој член, се поднесува до директорот на Дирекцијата.

Против одлуката на директорот на Дирекцијата, со кое е одлучено по жалба, може да се поведе управен спор.

Член 20

Трошоците од членовите 10, 11 и 12 на овој закон, ги сноси контролорот ако со закон поинаку не е уредено.

Член 21

За штета која на субјектот на лични податоци му е причинета со обработка на лични податоци или со друга активност, извршени спротивно од одредбите на овој закон, одговара контролорот, освен ако докаже дека штетата не настанала по негова вина.

Право на надомест на штета од контролорот може да се бара и во случај на неовластено користење, односно неовластено давање на користење на лични податоци на други корисници или физички и правни лица.

Член 22

Судска одлука која содржи процена на однесувањето на некое лице не може да се заснова единствено на автоматизирана обработка на податоци чија намена е оценка на одредени аспекти на личноста на тоа лице.

Друга одлука што произведува правно дејство спрема некое лице или значително го засега тоа лице, не може да се заснова единствено на автоматизирана обработка на податоци чија намена е дефинирање на профилот или оценка на одредени аспекти на личноста на тоа лице.

Ставот 2 на овој член нема да се применува, ако одлуката е донесена:

- во текот на склучување или исполнување на договор, а на лицето му било овозможено да го изнесе својот став или одлуката е донесена во согласност со барањето на тоа лице или
- согласно посебен закон.

V. ТАЈНОСТ И ЗАШТИТА НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Член 23

Секое лице кое има пристап до збирка на личните податоци во име на контролорот или обработувачот на збирка на лични податоци, вклучувајќи го и самиот

обработувач на збирка на лични податоци, должен е да обезбеди тајност, заштита на личните податоци и да ги обработува истите согласно со овластувањата и инструкциите добиени од контролорот, доколку со друг закон поинаку не е уредено.

Член 24

За да обезбеди тајност и заштита на обработката на личните податоци на субјектот, контролорот мора да примени соодветни технички и организациски мерки кои одговараат на опремата и трошоците кои се потребни за нивно спроведување, а се однесуваат на:

- оневозможување на случајно или незаконско уништување на податоците од збирките на лични податоци;
- оневозможување на неовластено преправање, откривање или пристап при обработка на личните податоци од збирките на лични податоци;
- оневозможување на незаконска обработка на личните податоци од збирките на лични податоци, особено доколку вклучува пренос на податоците преку мрежа;
- оневозможување пристап на неовластени лица до опремата што се користи за обработка на збирката на лични податоци;
- оневозможување на неовластено читање, копирање, промена или отстранување на медиумот на кој е сместена збирката на лични податоци;
- оневозможување на неовластено читање, внесување, промена или бришење на податоците од збирката на лични податоци;
- оневозможување на пристап на корисниците на збирката на лични податоци до податоци за кои тие немаат право да ги обработуваат;
- можноста дополнително да се провери кој пристапил до системот и кои податоци од збирката на лични податоци ги читал, внел, променил или избришал, во кое време го направил тоа и од кој уред пристапил;
- оневозможување на неовластен пристап до збирката на лични податоци од друга локација преку комуникациски уреди;
- оневозможување на читање, копирање, промена или бришење на податоците при нивен пренос преку комуникациски уреди или при транспорт на медиумот на кој е сместена збирката на лични податоци;
- можноста да се провери од кои локации преку комуникациски уреди може да се пристапи до податоците;
- можноста за редовно правење на сигурносни копии на податоците од збирката на лични податоци;
- организирање на работата во согласност со посебните барања за заштита на збирката на лични податоци и
- оневозможување на други форми на незаконска обработка.

Мерките од ставот 1 на овој член треба да обезбедат степен на заштита на личните податоци соодветно на ризикот при обработката и природата на податоците кои се обработуваат.

Директорот на Дирекцијата ќе ја пропише примена на соодветни технички и организациски мерки од ставот 1 на овој член.

Член 25

Контролорот може одредени работи од својата надлежност во врска со обработката на личните податоци, да ги пренесе на обработувачот на збирка на лични податоци врз основа на склучен договор, доколку обработувачот гарантира дека ќе ги преземе техничките и организациските мерки од членот 24 став 1 на овој закон за заштита на обработката на личните податоци и истите ќе ги почитува во целост.

Обработувачот на збирка на лични податоци при обработката на личните податоци е должен да постапува согласно со овластувањата и инструкциите добиени од контролорот и со одредбите на овој закон.

Член 26

Контролорот и обработувачот на збирка на лични податоци се должни да водат евиденција на преземение технички и организациски мерки од членот 24 на овој закон и евиденција за склучени договори од членот 25 на овој закон.

VI. ЕВИДЕНЦИИ НА ЗБИРКИ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ И ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР

Член 27

Контролорот води евиденција на секоја збирка на лични податоци, која содржи:

- 1) назив на збирката на лични податоци;
- 2) назив односно лично име на контролорот и неговото седиште, односно адреса, како и називот и адресата на неговиот претставник, доколку го има;
- 3) цел или цели на обработката;
- 4) правна основа за воспоставување збирка на лични податоци;
- 5) категорија или категории на субјектите на личните податоци и лични податоци, односно категории на личните податоци кои се однесуваат на него или нив;
- 6) корисниците или категориите на корисници на кои се дадени на користење личните податоци;
- 7) рок на чување и употреба на личните податоци;
- 8) пренос на личните податоци во други држави и
- 9) опис за преземени мерки за заштита на личните податоци и на нивната обработка.

Член 28

Начинот на водење евиденција од членот 27 на овој закон и образецот за евиденцијата ги пропишува директорот на Дирекцијата со подзаконски акт.

Член 29

Контролорот е должен да достави известување до Дирекцијата, во кое се содржани податоците согласно со членот 27 од овој закон, пред да изврши операција на целосна или делумна автоматизирана обработка на личните податоци, со чија обработка треба да се постигне една или повеќе сродни цели. Контролорот е должен да ја извести Дирекцијата и за секоја промена на податоците што се содржани во известувањето.

Обврската од ставот 1 на овој член нема да се примени на веќе воспоставена збирка на лични податоци за која со закон се определени целта на обработката, податоците или категоријата на податоци кои се обработуваат, категориите на субјектите на лични податоци, корисниците или категориите на корисници на кои податоците ќе бидат откриени, како и времето во кое овие податоци ќе бидат чувани.

Во случаите од ставот 2 на овој член контролорот е должен податоците за ново отворена збирка на лични податоци и промената на податоци од постојните збирки на лични податоци да ги достави до Дирекцијата, најдоцна во рок од 15 дена од денот на отворањето или промената.

Член 30

Евиденциите од членот 27 на овој закон се обединуваат во Централен регистар, што го води Дирекцијата.

Евиденциите од Централниот регистар се достапни за јавноста.

Дирекцијата ќе ги објави евиденциите од Централниот регистар во "Службен весник на Република Македонија" или на друг начин ќе ги направи достапни на јавноста.

VII. ПРЕНОС НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ВО ДРУГИ ДРЖАВИ

Член 31

Пренос на лични податоци во други држави може да се изврши само доколку другата држава обезбеди соодветен степен на заштита на лични податоци.

При оцената на степенот на соодветноста на заштитата на лични податоци посебно ќе се разгледаат сите околности што се однесуваат на операцијата или на операциите на пренос на личните податоци, посебно природата и потеклото на личните податоци кои се пренесуваат, целите и должината на операциите на обработка, државата во која ќе се пренесат податоците, прописите што ја регулираат заштитата на личните податоци во таа држава и прописите со кои се регулирани правилата на професијата и мерките на безбедност.

Степенот на соодветноста на заштитата на личните податоци на друга држава го цени Дирекцијата.

Член 32

Доколку државата во која треба да се пренесат податоците не обезбеди соодветен степен на заштита на личните податоци, Дирекцијата нема да го дозволи преносот на личните податоци.

Член 33

По исклучок од членот 31 на овој закон, преносот на личните податоци може да се изврши во следниве случаи:

- субјектот на лични податоци писмено изречно се согласил да се изврши пренос на податоците;
- преносот е неопходен заради спроведување на договор на субјектот на лични податоци и контролорот или спроведување на предоговорни мерки преземени како одговор на барањето на субјектот на лични податоци;
- преносот е неопходен заради склучување или исполнување на договор склучен во интерес на субјектот на лични податоци, меѓу контролорот и трето лице;
- преносот е неопходен заради заштита на јавен интерес или заради заштита на основните слободи и права на граѓаните и
- преносот е неопходен заради заштита на животот или физичкиот и моралниот интегритет на субјектот на лични податоци.

Дирекцијата може да дозволи пренос на лични податоци во друга држава која не обезбедува соодветен степен на нивна заштита, доколку контролорот укаже на постоење на соодветни гаранции за заштитата на приватноста, основните права и слободи на субјектот на лични податоци, што произлегуваат од важечки договорни одредби.

VIII. ДАВАЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ НА КОРИСНИЦИ

Член 34

Контролорот ќе ги даде личните податоци на користење на корисник, врз основа на писмено барање од корисникот, доколку тие се потребни за извршување на работи во рамките на со закон утврдените надлежности на корисникот.

Писменото барање од ставот 1 на овој член мора да содржи причини, законска основа за користење на личните податоци и категорија на личните податоци кои се бараат.

Забрането е давање на лични податоци на користење на корисник чија обработка, односно користење не може да се врши согласно со одредбите од членот 6 и членот 8 став 2 на овој закон и доколку целта заради која се бараат личните податоци е во спротивност со членот 5 став 1 алинеја 2 од овој закон.

Личните податоци кои се обработени во научно-истражувачки и статистички цели не можат да се даваат на користење на корисник во форма која овозможува идентификација на лицето на кое се однесуваат личните податоци.

Меѓусебните права и обврски на субјектите од ставот 1 на овој член се уредуваат со договор.

Во случаите од ставот 1 на овој член, контролорот води посебна евиденција за личните податоци кои се дадени на користење, корисникот на личните податоци и причината за која овие лични податоци се дадени на корисникот.

Член 35

Личните податоци од членот 34 на овој закон можат да се користат само во време кое е неопходно за остварувањето на одредената цел.

По истекот на времето од ставот 1 на овој член, личните податоци мораат да се бришат, освен ако со закон поинаку не е уредено.

Член 36

Одредбите од овој закон за давање на лични податоци на користење се однесуваат и на размената на лични податоци меѓу државни органи, освен ако со закон поинаку не е уредено.

IX. ОСНОВАЊЕ И НАДЛЕЖНОСТИ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Член 37

Заради вршење надзор над законитоста на преземените активности при обработување на лични податоци и нивната заштита, на територијата на Република Македонија, се основа Дирекција за заштита на личните податоци, како самостоен и независен државен орган со својство на правно лице.

Со Дирекцијата раководи директор, кој го именува и разрешува Собранието на Република Македонија на предлог на Владата на Република Македонија.

Директорот на Дирекцијата се именува за време од пет години, со право повторно да биде именуван, но не повеќе од двапати.

Директорот на Дирекцијата има заменик кој го именува и разрешува Собранието на Република Македонија на предлог на Владата на Република Македонија за време од пет години.

За својата работа и за работата на Дирекцијата, директорот и заменикот на директорот на Дирекцијата одговараат пред Собранието на Република Македонија.

Член 38

За директор, односно за заменик на директорот, може да биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови:

- да е државјанин на Република Македонија;
- да е истакнат правник и
- да не му е изречена забрана на вршење професија, дејност или должност.

На директорот, односно на заменикот на директорот, функцијата може да му престане со негово разрешување или во случај на смрт.

Директорот, односно заменикот на директорот, се разрешува, ако:

- тоа сам го побара;
- биде осуден за кривично дело на безусловна казна затвор од најмалку шест месеца и
- поради нестручно, пристрасно и несовесно вршење на функцијата.

Член 39

Пред стапување на функцијата, директорот, односно заменикот на директорот, пред претседателот на Собранието на Република Македонија дава и потпишува свечена изјава, која гласи:

"Изјавувам дека функцијата директор ќе ја извршувам совесно, непристрасно и одговорно, ќе ги штитам правата на граѓаните што се однесуваат на заштита на нивните лични податоци и ќе се придржувам на Уставот и законите на Република Македонија."

Член 40

Функцијата директор, односно функцијата заменик на директорот, е неспојлива со вршење други јавни функции или професии.

Член 41

Дирекцијата ги има следниве надлежности:

- ја цени законитоста на обработката на личните податоци;
- ги објавува принципите на обработката на личните податоци и се грижи за нивно почитување од страна на контролорите;
- истражува и има пристап до збирките на личните податоци оформени од контролорот, по вид на субјекти и цели;
- ги контролира операциите за обработка на личните податоци што ги применуваат контролорите;
- собира податоци неопходни за правилно извршување на нејзините работи;
- води Централен регистар;
- води евиденција за извршен пренос на лични податоци во други држави;
- прима извештаи или претставки во врска со обработката на личните податоци од страна на контролорот;
- постапува по претставките на лица или здруженија што го претставуваат тоа лице во врска со повредата на неговите права во поглед на обработката на личните податоци;
- дава помош во обработката на личните податоци на заинтересираните лица;
- ги проверува сите случаи на престанок на обработка на личните податоци без оглед на причините кои го предизвикале;
- интервенира во процесот на обработката на личните податоци, како и при архивирање, бришење или ништење на формираната збирка на лични податоци целосно или во еден нејзин дел ако постои оправдан ризик од повреда на правата на еден или повеќе субјекти на лични податоци, ценејќи го видот на лични податоци или модалитетите во нивната обработка;
- издава забрана на натамошна обработка на личните податоци на контролорот;
- дава мислење по подзаконски акти на контролорите;
- потврдува дека подзаконските акти на контролорот се во согласност со одредбите на овој закон;
- постапува по барањето на надзорен орган на друга држава, за спроведување на неговите надлежности на територијата на Република Македонија;
- остварува меѓународна соработка во областа на заштитата на лични податоци и учествува во работата на меѓународните организации и институции вклучени во заштитата на лични податоци и
- врши и други работи утврдени со закон.

Освен надлежностите од ставот 1 на овој член, а врз основа на известување доставено од контролорот пред да пристапи кон извршување на операции на обработка на личните податоци, Дирекцијата дава мислење дали одредени операции на обработка на личните податоци претставуваат посебен ризик за слободите и правата на субјектот на лични податоци.

Директорот ќе ги пропише операциите на обработка на личните податоци што претставуваат посебен ризик за слободите и правата на субјектот на лични податоци.

Директорот ќе ја пропише формата, содржината и начинот на водење на Централниот регистар и евиденциите од ставот 1 алинеи 6 и 7 на овој член.

Член 42

Директорот доставува до Собранието на Република Македонија годишен извештај за работата на Дирекцијата.

По потреба и по барање на Собранието на Република Македонија, директорот доставува дополнителни извештаи.

Годишниот извештај за работата на Дирекцијата се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Член 43

Директорот и вработените во Дирекцијата се должни да ги чуваат како тајна податоците до кои дошле во својата работа, како за време на мандатот, односно вработувањето во Дирекцијата, така и по неговото завршување.

Член 44

Со цел за редовно и ефикасно извршување на работите од надлежност на Дирекцијата, директорот и вработените во Дирекцијата се овластени:

- да влезат во кои било простории каде што се обработува регистриран систем на збирка на лични податоци, по презентацијата на соодветно индивидуално овластување и документ за службена идентификација и да извршат увид во збирките на лични податоци;
- да бараат писмено или усно објаснување и да повикуваат и испитуваат лица во врска со збирката на лични податоци која се испитува;
- да бараат презентација на документација и кои било други податоци во врска со субјектот на контрола;
- да ја испитаат опремата со која се врши обработка на личните податоци и опремата каде што се чуваат збирките на лични податоци и
- да наредат да биде подготвена експертска анализа и мислење во врска со работата на контролорот.

Член 45

По завршената контрола од членот 44 на овој закон се составува записник, чија копија се доставува до контролорот кој бил субјект на контролата.

Записникот од ставот 1 на овој член се потпишува од вработениот во Дирекцијата кој ја спровел контролата и контролорот кој бил субјект на контролата.

Доколку контролорот одбие да го потпише записникот, вработениот во Дирекцијата го забележува тоа во записникот и има право во рок од седум дена од денот кога е завршена контролата, забелешките на извршената контрола писмено да ги достави до директорот.

Член 46

Доколку при контролата се утврдени повреди на одредбите на овој закон во обработката на личните податоци, вработениот во Дирекцијата кој ја спровел контролата за тоа го известува директорот на Дирекцијата заради поведување постапка.

Член 47

Доколку при контролата се утврдени повреди на одредбите на овој закон при обработката на личните податоци, со решение донесено од директорот на Дирекцијата контролорот се задолжува во рок од 30 дена од денот кога се утврдени повредите, да ја усогласи својата работа со одредбите на овој закон, а особено:

- да ги отстрани причините кои довеле до тоа;
- да ја комплетира, ажурира, исправи, открие или чува тајноста на личните податоци;
- да усвои дополнителни мерки на заштита на збирките на лични податоци;
- да го запре преносот на лични податоци на други држави;
- да ги обезбеди податоците или нивниот пренос до други субјекти или
- да ги избрише личните податоци.

Против решението на директорот може да се поведе управен спор.

Член 48

Финансиски средства за работа на Дирекцијата се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.

X. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 49

Со парична казна од 40.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок физичкото лице - контролор, ако:

- собира и обработува личните податоци спротивно на одредбите на членот 5 од овој закон;
 - врши обработка на личните податоци спротивно на одредбите на членот 6 од овој закон;
 - врши обработка на личните податоци спротивно на одредбите на членот 7 од овој закон;
 - врши обработка на посебните категории на лични податоци спротивно на одредбите на членот 8 од овој закон;
 - врши обработка на единствениот матичен број на граѓанинот спротивно на одредбите на членот 9 од овој закон;
 - постапува на начин спротивен на одредбите на членот 10 од овој закон;
 - постапува на начин спротивен на одредбите на членот 11 од овој закон;
 - постапува на начин спротивен на одредбите на членот 12 став 2 од овој закон;
 - постапува на начин спротивен на одредбите на членот 13 од овој закон;
 - постапува на начин спротивен на одредбите на членот 14 од овој закон;
 - овозможи користење на лични податоци за цели на рекламен материјал спротивно на барањето на субјектот на лични податоци (член 17);
 - постапува на начин спротивен на одредбите на членот 24 од овој закон;
 - пренесува одредени работи од својот делокруг на обработувачот на збирка на лични податоци без склучен договор (член 25 став 1);
 - не води евиденција за преземените технички и организациски мерки, односно евиденција за склучени договори (член 26);
 - не води евиденција на збирка на лични податоци (член 27);
 - не доставува известување до Дирекцијата за секоја целосна или делумна обработка на личните податоци и промена на податоците во известување (член 29 став 1);
 - не ги доставува податоците од новоотворените збирки на лични податоци и промена на податоците од постојните збирки на лични податоци (член 29 став 3);
 - постапува на начин спротивен на одредбите на членот 31 од овој закон и
 - дава лични податоци на корисници, чија обработка, односно користење е забрането (член 34 став 3).
- Со парична казна од 200.000 до 300.000 денари за прекршок од ставот 1 на овој член ќе се казни и правно лице - контролор.

Член 50

- Со парична казна од 40.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок физичко лице- обработувач на збирка на лични податоци, кој:
- постапува спротивно на одредбите на членот 23 од овој закон;
 - при обработката на личните податоци што ја врши во име на контролорот не се придржува кон соодветните технички и организациони мерки за заштита на обработката на личните податоци (член 25 став 1) и
 - обработката на личните податоци ја врши спротивно на овластувањата и инструкциите на контролорот или одредбите на овој закон (член 25 став 2).
- Со парична казна од 200.000 до 300.000 денари за прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се казни и правно лице - обработувач на збирка на лични податоци.

XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 51

- Дирекцијата почнува со работа со денот на именувањето на директорот.
- Собранието на Република Македонија во рок од шест месеца од влегувањето во сила на овој закон ќе го именува директорот на Дирекцијата.

Во рок од 30 дена од денот на именувањето на директорот на Дирекцијата, директорот ќе ги донесе актите за организација и систематизација на работните места на Дирекцијата.

Другите подзаконски акти предвидени со овој закон, директорот на Дирекцијата ќе ги донесе во рок од шест месеца од денот на неговото именување.

Член 52

Физичките и правните лица кои вршат обработка на личните податоци ќе го усогласат своето работење според одредбите на овој закон во рок од две години откако директорот на Дирекцијата ќе ги донесе подзаконските акти предвидени со овој закон.

Член 53

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за заштита на личните податоци ("Службен весник на Република Македонија" број 12/94 и 4/2002).

Член 54

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J I

PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1

Me këtë ligj rregullohet mbrojtja e të dhënave personale si liri dhe të drejta themelore të qytetarëve, dhe veçanërisht të drejtat në çështje private që kanë të bëjnë me përpunimin e të dhënave personale.

Neni 2

Shprehjet e veçanta që пëрдoren në këtë ligj, e kanë kuptimin si vijon:

1. "E dhënë personale" është çdo informatë e cila ka të bëjë me person fizik të identifikuar ose me person fizik i cili mund të identifikohet, ndërkaq personi i cili mund të identifikohet është personi identiteti i të cilit mund të verifikohet në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, veçanërisht mbi bazë të numrit unik амзë të qytetarit apo në bazë të një apo më shumë karakteristikave specifike të identitetit të tij fizik, mendor, ekonomik, kulturor apo social.

2. "Përpunimi i të dhënave personale" është çdo operacion ose shumë operacionesh të cilat realizohen mbi të dhënat personale në mënyrë automatike apo në mënyra të tjera, siç janë: grumbullimi, evidentimi, organizimi, ruajtja, aftësimi apo ndryshimi, tërheqja, konsultimi, пëрдorimi, zbulimi пëрmes mbartjes, shpallja apo arritshmëria e tyre në mënyra të tjera, barazimi, kombinimi, bllokimi, shlyerja apo azgjësimi;

3. "Përmbledhje e të dhënave personale" është grup i strukturuar i të dhënave personale i cili ka arritshmëri në пëрпuthje me kriteret specifike, pa dallim se a është i centralizuar, decentralizuar apo i shpërndarë në bazë funksionale apo gjeografike.

4. "Subjekt i të dhënave personale" është çdo person fizik me të cilin kanë të bëjnë të dhënat e пëрпунuara;

5. "Kontrollor i пëрmbledhjes së të dhënave personale" është personi fizik apo juridik, organi shtetëror ose trup tjetër i cili në mënyrë të pavarur apo bashkërisht me të tjerët i пëрcakton qëllimet dhe mënyrën e пëрпунimit të të dhënave personale (në текstin e mëtejме: Kontrollor). Kur qëllimet dhe mënyra e пëрпунimit të të dhënave personale пëрcaktohen me ligj apo me dispozитë tjetër, me ligjin e njëjtë, пëркатësisht dispozитën пëрcaktohet kontrollori apo kriteriumet e veçanta пëр пëрcakтimin e tij;

6. "Përpunues i përmbledhjes së të dhënave personale" është personi fizik ose juridik apo organi shtetëror i prokuruar në mënyrë juridike i cili i përpunon të dhënat personale në llogari të Kontrollorit;

7. "Person i tretë" është çdo person fizik ose juridik, organ shtetëror apo trup tjetër i cili nuk është subjekt i të dhënave personale, kontrollor, përpunues i përmbledhjes së të dhënave personale ose person i cili me prokurim të drejtpërdrejtë të kontrollorit apo përpunuesit të përmbledhjes së të dhënave personale është i prokuruar që t'i përpunojë të dhënat;

8. "Shfrytëzues" është personi fizik ose juridik, organi shtetëror apo trup tjetër të cilit i zbulohen të dhënat, për shkak të kryerjes të punëve të rregullta në përputhje me ligjin. Organeve të cilave mundet që tu zbulohen të dhënat në suazat e hetimit të veçantë, sipas këtij ligji nuk konsiderohen si shfrytëzues.

9. "Pëlqim i subjektit i të dhënave personale" është deklaratë e dhënë në mënyrë të lirë dhe të prerë me dëshirë të subjektit të të dhënave personale përmes të cilës pajtohet me përpunimin e të dhënave të tij personale për qëllime paraprakisht të përcaktuara;

10. "Kategori të veçanta të të dhënave personale" janë të dhëna personale të cilat e zbulojnë origjinën racore ose etnike, bindjen politike, fetare apo bindje të tjera, anëtarësinë në organizatën sindikale të dhënat që kanë të bëjnë me gjendjen shëndetësore apo me jetën seksuale.

Neni 3

Ky ligj aplikohet:

- mbi përpunimin e automatizuar të plotë dhe të pjesërisht të të dhënave personale dhe

- mbi përpunimin me dorë të të dhënave personale të cilat janë pjesë e përmbledhjes ekzistuese të të dhënave personale apo janë të destinuara që të jenë pjesë e përmbledhjes së të dhënave personale.

Kur kontrollori ka seli në Republikën e Maqedonisë dhe filiale jashtë vendit, atëherë ai patjetër duhet t'i ndërmarrë të gjithë masat e domosdoshme që të garantojë se secila nga këto filiale i respektojnë dispozitat e këtij ligji.

Dispozitat e këtij ligji aplikohen edhe në rastet kur kontrollori nuk ka seli në Republikën e Maqedonisë, në qoftë se pajisjen që e shfrytëzon për përpunimin e të dhënave personale gjendet në Republikën e Maqedonisë, përveç nëse pajisja përdoret vetëm për tranzit përmes territorit të Republikës së Maqedonisë.

Në rastet nga paragrafi 3 i këtij neni, kontrollori është i obliguar të caktojë përfaqësues me seli në Republikën e Maqedonisë, përgjegjës për aplikimin e dispozitave të këtij ligji.

Neni 4

Dispozitat e këtij ligji nuk do të aplikohen:

- mbi përpunimin e të dhënave personale që kryhet nga ana e personave fizikë ekskluzivisht për shkak të aktiviteteve personale apo aktiviteteve në shtëpi dhe

- mbi përpunimin e të dhënave personale për shkak të mbrojtjes të interesave të sigurisë dhe mbrojtjes të Republikës së Maqedonisë apo mbajtjes së procedurës penale.

II. PËRPUNIMI I TË DHËNAVE PERSONALE

Neni 5

Të dhënat personale janë:

- përpunohen në pajtim me ligjin;

- grumbullohen për qëllime konkrete, të qarta dhe me ligj të përcaktuara dhe përpunohen në mënyrë e cila është në pajtim me ligjin. Përpunimi i mëtutjeshëm i të dhënave për qëllime të hulumtimit historik, shkencor apo artistik nuk do të konsiderohet se nuk është në përputhje me qëllimet fillestare për grumbullimin e të dhënave në qoftë se janë ndëramarrë masa mbrojtëse përkatëse në përputhje me ligjin;

- janë adekuate, relevante, dhe jovëllimore në raport me qëllimet për shkak të të cilave grumbullohen dhe përpunohen;

- janë të sakta, të plota dhe të azhuruara, me ç'rast do të shlyhen apo korigjohen të dhënat e pasakta apo që nuk janë të plota, duke i pasur parasysh qëllimet për shkak të së cilave janë grumbulluar apo përpunuar dhe;

- ruhen në formën që e mundëson identifikimin e subjektit të të dhënave personale, jo më gjatë prej asaj që është e nevojshme që të përmbushen qëllimet për shkak të të cilave të dhënat janë grumbulluar për përpunim të mëtutjeshëm.

Për cilësinë e të dhënave personale në pajtim me paragrafin 1 të këtij neni, përgjegjës është kontrollori.

Neni 6

Përpunimi i të dhënave personale mund të kryhet vetëm në bazë të pëlqimit paraprakisht të dhënë nga subjektit i të dhënave personale.

Përpunimi i të dhënave personale mund të kryhet edhe pa pëlqimin nga paragrafi 1 i këtij neni, në rastet kur përpunimi është i nevojshëm për:

- përmbarrimin e marrëveshjes në të cilën subjektit i të dhënave personale është pala kontraktuese ose me kërkesë të subjektit të të dhënave personale, para aderimit të tij në marrëveshje;

- përmbushjen e domosdoshme të obligimeve ligjore të kontrollorit;

- mbrojtjen e jetës ose integritetit fizik dhe moral të subjektit të të dhënave personale;

- kryerjen e punëve me interes publik ose me prokurim zyrtar të kontrollorit apo personit të tretë të cilit i janë zbuluar të dhënat ose;

- për përmbushjen e të drejtave dhe obligimeve ligjore të kontrollorit, personit të tretë apo personave të cilëve të dhënat u janë zbuluar, përveç nëse me këtë cenohen liritë dhe të drejtat e subjektit të të dhënave personale.

Neni 7

Përpunimin e të dhënave personale që kanë të bëjnë me vepra penale, dënime të shqiptuara dhe me masa sigurie për vepra penale të kryera mund ta kryejnë organet kompetente shtetërore në përputhje me ligjin.

III. PËRPUNIMI I KATEGORIVE TË VEÇANTA TË TË DHËNAVE PERSONALE

Neni 8

Ndalohet përpunimi i kategorive të veçanta të të dhënave personale.

Me përjashtim nga paragrafi 1 i këtij neni, përpunimi i kategorive të veçanta të të dhënave personale mund të kryhet:

- mbi bazë të pëlqimit të prerë me shkrim të subjektit të të dhënave personale;

- nëse është e nevojshme për shkak të realizimit të të drejtave dhe obligimeve konkrete të kontrollorit në fushën e të drejtës së punës, deri në shkallën dhe me garanci përkatëse të përcaktuara me ligje nga kjo fushë;

- kur kjo është e nevojshme për mbrojtjen e jetës apo integritetit fizik dhe moral të subjektit të të dhënave personale apo të personit tjetër, nëse ai fizikisht është i paaftë apo ka paaftësi afarizmi që të japë pëlqim;

- nëse përpunimi realizohet në kuadër të punëve të institucioneve, shoqatave ose çdo institucioni tjetër joprofitabil për qëllim politik, fetar, sindikal apo për qëllim tjetër, me kusht që përpunimi i të dhënave t'u dedikohet ekskluzivisht anëtarëve të tyre dhe se ato të dhëna nuk do të zbulohen para personave të tretë pa pëlqimin e subjektit të të dhënave personale;

- kur përpunimi ka të bëjë me të dhënat të cilat subjektit i të dhënave personale i ka shpallur publikisht;

- kur kjo është e nevojshme për shkak të fitimit, realizimit dhe mbrojtjes të të drejtave të subjektit të të dhënave personale në procedurë para organeve kompetente;

- nëse kjo është e nevojshme për qëllime preventive medicinare, diagnozë, mjekim apo për menaxhimin me institucion shëndetësor publik dhe nëse kryhet nga ana e personit, profesioni i të cilit është dhënia e mbrojtjes shëndetësore i cili ka dhënë betim për ruajtjen e sekretit të të dhënave për të cilat ka kuptuar gjatë kryerjes të profesionit të tij dhe

- kur është e nevojshme për kryerjen e punëve me interes publik të përcaktuara me ligj apo në bazë të vendimit të Drejtorisë për mbrojtjen e të dhënave personale (në tekstin e mëtejme: Drejtoria).

Përpunimi i kategorive të veçanta të të dhënave personale nga paragrafi 2 i këtij neni, duhet në mënyrë të veçantë të shënohet dhe mbrohet.

Kategoritë e veçanta të të dhënave personale nga paragrafi 2 i këtij neni, mund të mbarten përmes rrjetit telekomunikativ vetëm në qoftë se janë të mbrojtura në mënyrë të veçantë me metoda kriptografike kështuqë gjatë mbartjes nuk do të mund të lexohen.

Neni 9

Numri unik amzë i qytetarit mund të përpunohet vetëm sipas pëlqimit paraprak me shkrim të subjektit të të dhënave personale apo nën kushte të përcaktuara me ligj.

Numri unik amzë i qytetarit mund të përpunohet për shkak të identifikimit të subjektit të të dhënave personale edhe atë për:

- realizimin e qëllimeve të këtij ligji;
- realizimin e të drejtave ose obligimeve të subjektit të të dhënave personale apo kontrollorit dhe;
- qëllime hulumtuese historike dhe shkencore apo për qëllime statistikore.

Numri unik amzë i qytetarit mund të përpunohet gjatë kryerjes së punëve të cilat kanë të bëjnë me marrjen e kreditë apo me arkëtimin e borxhit, sigurimin, rentën dhe themelimin e shoqërisë tregtare, me punë kreditore, me mbrojtjen shëndetësore dhe sociale, punësimin dhe me shërbime të tjera në të mirë të subjektit të të dhënave personale.

Kontrollori ka konsideratë që numri unik amzë i qytetarit të mos jetë pa nevojë i dukshëm, i shkruajtur apo i ndërmarrë nga përmbledhja e të dhënave personale.

IV. TË DREJTAT E SUBJEKTIT TË TË DHËNAVE PERSONALE

Neni 10

Kur të dhënat grumbullohen nga subjekti i të dhënave personale, ai patjetër duhet të jetë i informuar për identitetin e kontrollorit dhe për përfaqësuesin e tij në Republikën e Maqedonisë, në qoftë se e ka, si edhe për qëllimet e përpunimit, përveç në rastet kur ai më i ka të njohura.

Në rastet nga paragrafi 1 i këtij neni, kur grumbullimi i të dhënave bëhet përmes pyetësorit, në pyetësorin patjetër duhet të ceket se përgjigjet në pyetësorin a janë të detyrueshme ose vullnetare, pasojat e mundshme në qoftë se nuk përgjigjet, të dhënat për shfrytëzuesit apo kategoritë e shfrytëzuesve të të dhënave dhe për të drejtën që të mos pajtohet me përdorimin e të dhënave për qëllime komerciale.

Kontrollori do ta informojë subjektin e të dhënave personale për të drejtën në qasje dhe korrigjim të të dhënave, në qoftë se kjo është e domosdoshme, duke i pasur parasysh rrethanat e veçanta nën të cilat grumbullohen të dhënat personale, me qëllim që të sigurohet përpunim i drejtë mbi të dhënat e tij personale.

Neni 11

Kur të dhënat nuk grumbullohen nga subjekti i të dhënave personale, kontrollori në kohën e evidentimit të të dhënave personale, dhe në qoftë se është paraparë që të dhënat personale t'i zbulohen personit të tretë më së voni deri në momentin kur të dhënat janë zbuluar për herë të

parë, patjetër duhet ta informojë subjektin e të dhënave personale për identitetin e vet dhe për identitetin e përfaqësuesit të tij në Republikën e Maqedonisë, në qoftë se e ka, për qëllimet e përpunimit, kategoritë e të dhënave, shfrytëzuesit apo për kategoritë e shfrytëzuesve të të dhënave dhe për të drejtën që të mos pajtohet me përdorimin e të dhënave për qëllime komerciale apo për mbartjen e tyre te persona të tretë për qëllime të atilla, përveç në rastet kur ai më i ka të njohura.

Kontrollori do ta informojë subjektin e të dhënave personale për të drejtën në qasje dhe korrigjim të të dhënave, në qoftë se kjo është e domosdoshme, duke i pasur parasysh rrethanat e veçanta nën të cilat grumbullohen të dhënat personale, me qëllim që të sigurohet përpunim i drejtë mbi të dhënat e tij personale.

Me përjashtim nga paragrafi 1 të këtij neni, kontrollori nuk e informon subjektin e të dhënave personale, për përpunimin e të dhënave personale për qëllime të hulumtimeve historike dhe shkencore ose për qëllime statistikore, kur e njëjta është e pamundur apo kur grumbullimi përkatësisht zbulimi i të dhënave personale në mënyrë të prerë janë përcaktuar me ligj.

Neni 12

Subjekti i të dhënave personale, me kërkesë të shkruar mund të realizojë shqyrtim në përmbledhjen e të dhënave personale, me cekje paraprake të të dhënave nga përmbledhja me të cilat dëshiron të njihet.

Kontrollori është i obliguar që brenda afatit prej 30 ditësh nga dita e paraqitjes së kërkesës me shkrim, subjektin e të dhënave personale ta njoftojë me shkrim për:

- 1) atë se a thua dhe cilat të dhëna personale që i dedikohen atij, përpunohen;
- 2) qëllimet dhe bazën juridike për përpunimin e të dhënave personale;
- 3) shfrytëzuesit apo kategoritë e shfrytëzuesve, qëllimin dhe bazën juridike për shkak të të cilave janë dhënë në shfrytëzim të dhënat personale që i dedikohen atij;
- 4) burimet e të dhënave personale dhe kohën kur janë grumbulluar dhe azhurnuar;
- 5) shkaqet e përpunimit automatik të të dhënave në përputhje me nenin 22 të këtij ligji.

Neni 13

Kur kontrollori i është përgjigjur kërkesës së subjektit të të dhënave personale për shqyrtim në të dhënat e tij personale, nuk ka obligim që përsëri t'i përgjigjet kërkesës së njëjtë apo kërkesës të ngjashme të atij subjekti, nëse në ndërkohë nuk ka ndryshime në të dhënat personale, përveç nëse kanë kaluar gjashtë muaj nga dita e paraqitjes së kërkesës paraprake deri në kërkesën e re.

Neni 14

Me kërkesë të subjektit të të dhënave personale, kontrollori është i obliguar që t'i azhurnojë, ndryshojë, shlyejë apo ta ndërpresë shfrytëzimin e të dhënave personale, në qoftë se të dhënat nuk janë të plota, janë të pasakta apo të paazhurnuara dhe në qoftë se përpunimi i tyre nuk është në përputhje me dispozitat e këtij ligji.

Në rast se kontrollori konstaton se të dhënat personale nuk janë të plota, janë të pasakta apo të paazhurnuara, obligohet që të njëjtat t'i azhurnojë, ndryshojë apo shlyejë, pavarësisht nga ajo se subjekti i të dhënave personale a ka paraqitur kërkesë për azhurnimin apo për ndryshimin e të dhënave personale.

Për azhurnimin e kryer, për ndryshimin ose shlyerjen e të dhënave personale, në përputhje me paragrafin 2 të këtij neni, kontrollori ka obligim që më së voni brenda afatit prej 30 ditësh nga dita e paraqitjes së kërkesës, me shkrim ta njoftojë subjektin e të dhënave personale, shfrytëzuesit e të dhënave personale apo personat e tretë të cilëve u janë zbuluar të dhënat personale, përveç nëse kjo është e pamundur.

Neni 15

Të drejtat dhe obligimet e përcaktuara me dispozitat e neneve 10, 11, 12 dhe 14 të këtij ligji, mund të kufizohen në mënyrë dhe nën kushte të përcaktuara me ligj, në vëllim të domosdoshëm për realizimin e qëllimeve për shkak të së cilëve është përcaktuar ky kufizim dhe nëse është e nevojshme:

- për sigurinë dhe mbrojtjen e shtetit;
- për shkak të preventivës, zbulimit dhe ndjekjes të kryerësve të veprave penale,
- për shkak të mbrojtjes nga cenimi i rregullave etike të një profesioni të përcaktuar,
- për shkak të mbrojtjes së interesave të rëndësishëm ekonomik dhe financiar të shtetit,
- për shkak të mbrojtjes të subjektit të të dhënave personale apo të drejtave dhe lirive të qytetarit.

Neni 16

Kontrollori nuk do të veprorë sipas kërkesës të subjektit të të dhënave personale në pajtim me nenin 12 të këtij ligji, kur është i prokuruar në pajtim me ligjin dhe nëse të dhënat personale përpunohen ekskluzivisht për hulumtime shkencore apo nëse janë grumbulluar ekskluzivisht për qëllime të caktuara statistikore dhe ruhen për një periudhë e cila nuk e tejkalon periudhën e nevojshme për qëllimin unik të sajimit të të dhënave statistikore.

Neni 17

Subjekti i të dhënave personale në çdo kohë ka të drejtë të kërkojë me shkrim nga kontrollori që të dhënat nga përmbledhja të mos shfrytëzohen për qëllime të materialeve reklamuese të cilat kanë të bëjnë me këtë person.

Kontrollori është i obliguar që paraprakisht me shkrim ta njoftojë subjektin e të dhënave personale, për qëllimin dhe për bazën juridike për përpunimin e të dhënave personale për qëllime të materialit reklamues.

Neni 18

Çdo person fizik i cili mendon se i është cenuar ndonjë e drejtë e garantuar me këtë ligj, mund të paraqesë kërkesë për verifikimin e cenimit të së drejtës pranë Komisionit të Drejtorisë për mbrojtjen e të dhënave personale (në tekstin e mëtejshëm: Komisioni).

Komisioni nga paragrafi 1 i këtij neni, është i përbërë nga kryetari dhe nga dy anëtarë të cilët i emëron drejtori i Drejtorisë.

Për cenimin e të drejtës nga paragrafi 1 i këtij neni, Komisioni vendos me vendim.

Vendimi nga paragrafi 3 i këtij neni, është akt administrativ.

Ankesa kundër vendimit nga paragrafi 3 i këtij neni, i paraqitet drejtorit të Drejtorisë.

Kundër vendimit të drejtorit të Drejtorisë, me të cilin është vendosur sipas ankesës, mund ngritet kontest administrativ.

Neni 19

Komisioni duke vepruar sipas kërkesës të personit fizik për verifikimin e cenimit të së drejtës, me vendim të përkohshëm mund ta ndalojë përpunimin e mëtutjeshëm të të dhënave personale të cilave u dedikohet kërkesa, deri në përfundimin e plotëfuqishëm të procedurës.

Ankesë kundër vendimit nga paragrafi 1 i këtij neni, paraqitet pranë drejtorit të Drejtorisë.

Kundër vendimit të drejtorit të Drejtorisë, me të cilin është vendosur sipas ankesës, mund të ngritet kontest administrativ.

Neni 20

Shpenzimet nga nenet 10, 11 dhe 12 të këtij ligji, bien mbi kontrollorin, nëse me ligj nuk është rregulluar ndryshe.

Neni 21

Për dëmin që i shkaktohet subjektit të të dhënave personale përmes përpunimit të të dhënave personale apo përmes ndonjë aktivitet tjetër, të kryer në kundërshtim me

dispozitat e këtij ligji, përgjigjet kontrollori përveç nëse dëshmon se dëmi nuk është shfaqur me fajin e tij.

Të drejtë në kompensim të dëmit nga kontrollori mund të kërkohej edhe në rast të shfrytëzimit të paprokuruar, përkatësisht dhënies në shfrytëzim të të dhënave personale pa prokurim shfrytëzuesve të tjerë apo personave fizikë dhe juridikë.

Neni 22

Vendimi gjyqësor i cili përmban vlerësim për sjelljen e ndonjë personi nuk mund të mbështetet vetëm mbi përpunimin e automatizuar të të dhënave dedikimi i të cilave është vlerësimi i aspekteve të veçanta të personalitetit të atij personi.

- Vendimi tjetër i cili prodhon veprim juridik ndaj ndonjë personi apo në masë të madhe ka të bëjë me atë person, nuk mund të mbështetet vetëm mbi përpunimin e automatizuar të të dhënave dedikimi i të cilave është përkufizimi i profilit apo vlerësimi i aspekteve të veçanta të personalitetit të atij personi.

Paragrafi 2 i këtij neni, nuk do të aplikohet, nëse vendimi është marrë:

- gjatë lidhjes apo përmbushjes së marrëveshjes, ndërkaq nëse personit i është mundësuar që ta prononcojë qëndrimin e tij ose nëse vendimi është marrë në pajtim me kërkesën e atij personi apo
- në pajtim me ndonjë ligj të veçantë.

V. SEKRETI DHE MBROJTJA E PËRPUNIMIT TË TË DHËNAVE PERSONALE

Neni 23

Çdo person i cili në emër të kontrollorit apo përpunuesit të përmbledhjes të të dhënave personale, përfshirë edhe vetë përpunuesin e përmbledhjes të të dhënave personale ka qasje në përmbledhjen e të dhënave personale, është i obliguar që ta sigurojë sekretin, mbrojtjen e të dhënave personale dhe të njëjtat t'i përpunojë në pajtim me prokurimet dhe instruksionet e pranuar nga kontrollori, nëse me ligj tjetër nuk është rregulluar ndryshe.

Neni 24

Që ta sigurojë sekretin dhe mbrojtjen e përpunimit të të dhënave personale të subjektit, kontrollori patjetër duhet të aplikojë masa përkatëse teknike dhe organizative të cilat i përgjigjen pajisjes dhe shpenzimeve të cilat janë të nevojshme për realizimin e tyre, ndërkaq kanë të bëjnë me:

- pamundësimin e asgjësimit të rastësishëm ose joligjor të të dhënave nga përmbledhjet e të dhënave personale;
- pamundësimin e korrigjimit të paprokuruar, zbulimin ose qasjen gjatë përpunimit të të dhënave personale nga përmbledhjet e të dhënave personale;
- pamundësimin e përpunimit të paligjshëm të të dhënave personale nga përmbledhjet e të dhënave personale, veçanërisht në qoftë se e inkuadron mbartjen e të dhënave përmes rrjetit;
- pamundësimin e personave të paprokuruar të kenë qasje deri te pajisja e cila përdoret për përpunimin e përmbledhjes të të dhënave personale;
- pamundësimin e leximit të paprokuruar, kopjimin, ndryshimin e paprokuruar apo evitimin e mediumit në të cilin është e vendosur përmbledhja e të dhënave personale;
- pamundësimin e leximit të paprokuruar, inkuadrimin, ndryshimin apo shlyerjen e të dhënave nga përmbledhja e të dhënave personale;
- pamundësimin e shfrytëzuesve të përmbledhjes së të dhënave personale që të kenë qasje te të dhënat të cilat ato nuk kanë të drejtë t'i përpunojnë;
- mundësinë që në mënyrë plotësuuese të kontrollohet se cili ka pasur qasje deri te sistemi dhe cilat të dhëna nga përmbledhja e të dhënave personale i ka lexuar, inkuadruar, ndryshuar apo shlyer në cilën kohë e ka bërë këtë veprim dhe nga cili instalim e ka kryer qasjen;

- pamundësimin e qasjes të paprokuar deri te përmbledhja e të dhënave personale nga ndonjë vend tjetër përmes instalimeve për komunikim;

- pamundësimin e leximit, kopjimit, ndryshimin apo shlyerjen e të dhënave gjatë mbartjes së tyre përmes instalimeve për komunikim apo gjatë transportit të mediumit në të cilin është vendosur përmbledhja e të dhënave personale;

- mundësinë që të kontrollohet se nga cilat vende përmes instalimeve për komunikim mund të ketë qasje deri te të dhënat;

- mundësinë për sajimin e rregullt të kopjeve të sigurisë të të dhënave nga përmbledhja e të dhënave personale;

- organizimin e punës në përputhje me kërkesat e veçanta për mbrojtjen e përmbledhjes së të dhënave personale;

- pamundësimin e formave të tjera të përpunimit të paligjshëm.

Masat nga paragrafi 1 të këtij neni duhet të sigurojnë shkallë së sigurisë të të dhënave personale në mënyrë përkatëse me rrezikun gjatë përpunimit dhe natyrës të të dhënave të cilat përpunohen.

Drejtori i Drejtorisë do ta përcaktojë aplikimin e masave përkatëse teknike dhe organizative nga paragrafi 1 i këtij neni.

Neni 25

Kontrollori mund të përcaktojë punë nga kompetencat e tij që kanë të bëjnë me përpunimin e të dhënave personale, që t'ia mbartë përpunuesit të përmbledhjes të të dhënave personale mbi bazë të marrëveshjes së lidhur, nëse përpunuesi garanton se do t'i ndërmarrë masat teknike dhe organizative nga neni 24 paragrafi 1 të këtij ligji, për mbrojtjen e përpunimit të të dhënave personale dhe të njëjtat do t'i respektojë në tërësi.

Përpunuesi i përmbledhjes së të dhënave personale gjatë përpunimit të të dhënave personale është i obliguar të veprorë në pajtim me prokurimet dhe instruksionet e pranuar nga kontrollori dhe dispozitat e këtij ligji.

Neni 26

Kontrollori dhe përpunuesi i përmbledhjes së të dhënave personale janë të obliguar që të mbajnë evidencë mbi masat teknike dhe organizative nga neni 24 i këtij ligji, dhe evidencë për marrëveshjet e lidhura nga neni 25 të këtij ligji.

VI. EVIDENCA TË PËRMBLEDHJEVE TË TË DHËNAVE PERSONALE DHE REGJISTRI QENDROR

Neni 27

Kontrolluesi mban evidencë të çdo përmbledhjeje të të dhënave personale, e cila përmban:

- 1) emërtimin e përmbledhjes së të dhënave personale;
- 2) emërtimin respektivisht emrin personal të Kontrolluesit dhe selinë e tij respektivisht adresën, si edhe emërtimin dhe adresën e përfaqësuesit të tij, në qoftë se ka;
- 3) qëllimin ose qëllimet e përpunimit;
- 4) bazën juridike për vendosjen e përmbledhjes së të dhënave personale;
- 5) kategori ose kategoritë e subjekteve të të dhënave personale dhe të dhëna personale respektivisht kategori të të dhënave personale të cilat kanë të bëjnë me të ose me ato;
- 6) shfrytëzuesit ose kategoritë e shfrytëzuesve të cilëve u janë dhënë në shfrytëzim të dhënat personale;
- 7) afati i ruajtjes dhe përdorimi i të dhënave personale;
- 8) bartja e të dhënave personale në shtete të tjera;
- 9) përshkrim për masat e ndërmarra për mbrojtjen e të dhënave personale dhe të përpunimit të tyre.

Neni 28

Mënyrën e mbajtjes së evidencës nga neni 27 i këtij ligji dhe formularin për evidencën e përcakton drejtori i Drejtorisë me akt nënligjor.

Neni 29

Kontrolluesi është i obliguar të dërgojë lajmërim në Drejtorinë, në të cilin janë të përmbajtura të dhënat në pajtim me nenin 27 të këtij ligji, para se ta kryejë operacionin e përpunimit të automatizuar të tërësishëm ose të pjesëshëm të të dhënave personale, me përpunimin e të cilave duhet të arrihen një ose më shumë qëllime të afërta. Kontrolluesi është i obliguar ta njoftojë Drejtorinë për çdo ndryshim të të dhënave që janë të përmbajtura në lajmërim.

Obligimi nga paragrafi 1 i këtij neni nuk do të zbatohet në përmbledhjen e të dhënave personale më të themeluara për të cilën me ligj janë përcaktuar qëllimi i përpunimit, të dhënat ose kategori i të dhënave të cilat përpunohen, kategoritë e subjekteve të të dhënave personale, shfrytëzuesit ose kategoritë e shfrytëzuesve të cilëve të dhënat do t'ju zbulohen si edhe koha në të cilën këto të dhëna do të jenë të ruajtura.

Në rastet nga paragrafi 2 i këtij neni Kontrolluesi është i obliguar që të dhënat për përmbledhjen të poshapur të të dhënave personale dhe ndryshimin e të dhënave nga përmbledhjet ekzistuese të të dhënave personale, t'ia dërgojë Drejtorisë, më së voni në afat prej 15 ditëve nga dita e hapjes ose e ndryshimit.

Neni 30

Evidencat nga neni 27 i këtij ligji bashkohen në Regjistrin Qendror të cilin e mban Drejtoria.

Publiku ka qasje në evidencat nga Regjistri Qendror.

Drejtoria do t'i shpallë evidencat nga Regjistri Qendror në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë" ose në mënyrë tjetër do t'i bëjë të arritshme për publikun.

VII. BARTJA E TË DHËNAVE PERSONALE NË SHTETE TË TJERA

Neni 31

Bartja e të dhënave personale në shtete të tjera mund të bëhet vetëm nëse shteti tjetër siguron shkallë përkatëse të mbrojtjes së të dhënave personale.

Gjatë vlerësimit të shkallës së përshtatshmërisë së mbrojtjes së të dhënave personale, posaçërisht do të shqyrtohen të gjitha rrethanat që kanë të bëjnë me operacionin ose me operacionet e bartjes së të dhënave personale, posaçërisht natyra dhe prejardhja e të dhënave personale të cilat barten, qëllimet dhe zgjatja e operacioneve të përpunimit, shteti në të cilin do të barten të dhënat, rregullat të cilat e rregullojnë mbrojtjen e të dhënave personale në atë shtet dhe rregullat me të cilat janë rregulluar rregullat e profesionit dhe masat e sigurisë.

Shkallën e përshtatshmërisë së mbrojtjes së të dhënave personale në shtet tjetër e vlerëson Drejtoria.

Neni 32

Në qoftë se shteti në të cilin duhet të barten të dhënat nuk siguron shkallë përkatëse të mbrojtjes së të dhënave personale, Drejtoria nuk do ta lejojë bartjen e të dhënave personale.

Neni 33

Me përjashtim të nenit 31 të këtij ligji, bartja e të dhënave personale mund të bëhet në rastet vijuese:

- subjekti i të dhënave personale, në mënyrë të prerë, me shkrim është pajtuar të bëhet bartja e të dhënave;
- bartja është e domosdoshme për shkak të realizimit të marrëveshjes së subjektit të të dhënave personale dhe Kontrolluesit ose zbatimit të masave të paramarrëveshjes të ndërmarrura si përgjigje në kërkesën e subjektit të të dhënave personale;
- bartja është e domosdoshme për shkak të lidhjes ose plotësisht të marrëveshjes të lidhur në interes të subjektit të të dhënave personale, ndërmjet Kontrolluesit dhe personit të tretë;
- bartja është e domosdoshme për shkak të mbrojtjes së interesit publik ose për shkak të mbrojtjes së lirive dhe të drejtave themelore të qytetarëve dhe

- bartja është e domosdoshme për shkak të mbrojtjes së jetës ose integritetit fizik dhe moral të subjektit të të dhënave personale.

Drejtoria mund të lejojë bartje të të dhënave personale në shtet tjetër i cili nuk siguron shkallë përkatëse të mbrojtjes së tyre, në qoftë se Kontrolluesi tregon për ekzistimin e garancave përkatëse për mbrojtjen e privatitetit, lirive dhe të drejtave themelore të subjektit të të dhënave personale, të cilat rrjedhin nga dispozitat ekzistuese që janë në fuqi.

VIII. DHËNIA E TË DHËNAVE PERSONALE SHFRYTËZUESVE

Neni 34

Kontrolluesi do t'ia japë për shfrytëzim të dhënat personale shfrytëzuesit, në bazë të kërkesës me shkrim nga shfrytëzuesi, në qoftë se ato janë të nevojshme për kryerjen e punëve në suazat e kompetencave të shfrytëzuesit të caktuara me ligj.

Kërkesa me shkrim nga paragrafi 1 i këtij neni, patjetër t'i përmbajë shkaqet, bazën juridike për shfrytëzimin e të dhënave personale dhe kategorin e të dhënave personale të cilat kërkohen.

Është e ndaluar dhënia e të dhënave personale për shfrytëzim shfrytëzuesit, përpunimi i të cilave respektivisht shfrytëzimi nuk mund të bëhet në pajtim me dispozitat e nenit 6 dhe nenit 8 paragrafi 2 i këtij ligji dhe në qoftë se qëllimi për të cilin kërkohen të dhënat personale është në kundërshtim me nenin 5 paragrafi 1 alinea 2 e këtij ligji.

Të dhënat personale të cilat janë përpunuar për qëllime shkencoro-kërkimore dhe statistikore nuk mund t'i jipen për shfrytëzim shfrytëzuesit në formë e cila mundëson identifikim të personit për të cilin kanë të bëjnë të dhënat personale.

Të drejtat dhe obligimet e ndërsjella të subjekteve nga paragrafi 1 i këtij neni rregullohen me marrëveshje.

Në rastet nga paragrafi 1 i këtij neni, Kontrolluesi mban evidencë të posaçme për të dhënat personale të cilat i janë dhënë në shfrytëzim shfrytëzuesit të të dhënave personale dhe shkaku për të cilin këto të dhëna personale i janë dhënë shfrytëzuesit.

Neni 35

Të dhënat personale nga neni 34 i këtij ligji mund të shfrytëzohen vetëm në kohën e domosdoshme për realizimin e qëllimit të caktuar.

Pas skadimit të kohës nga paragrafi 1 i këtij neni, të dhënat personale doemos të fshihen, përveç nëse me ligj nuk është rregulluar ndryshe.

Neni 36

Dispozitat e këtij ligji për dhënien e të dhënave personale për shfrytëzim, vlejné edhe për këmbimin e të dhënave personale ndërmjet organeve shtetërore, përveç nëse me ligj nuk është rregulluar ndryshe.

IX. THEMELIMI DHE KOMPETENCAT E DREJTORISË PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

Neni 37

Për shkak të kryerjes së mbikëqyrjes mbi ligjshmërinë e aktiviteteve të ndërmarrura gjatë përpunimit të të dhënave personale dhe mbrojtjen e tyre në territorin e Republikës së Maqedonisë, themelohet Drejtoria për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, si organ shtetëror autonom dhe i pavarur me cilësinë e personit juridik.

Me Drejtorinë udhëheq drejtori të cilin e emëron dhe e shkarkon Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, me propozim të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë.

Drejtori i Drejtorisë emërohet për kohë pesëvjeçare, me të drejtë riemërimi por jo më shumë se dy herë.

Drejtori i Drejtorisë ka zëvendës të cilin e emëron dhe e shkarkon Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, me propozim të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për kohë pesëvjeçare.

Për punën e vet dhe për punën e Drejtorisë, drejtori dhe zëvendësi i drejtorit të Drejtorisë përgjigjen para Kuvendit të Republikës së Maqedonisë.

Neni 38

Drejtor, përkatësisht zëvendësdrejtor, mund të emërohet personi i cili i plotëson kushtet vijuese:

- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë;

- të jetë jurist i dalluar dhe

- të mos i jetë shqiptuar ndalim i kryerjes së profesionit, veprimtarisë ose detyrës.

Drejtorit, përkatësisht zëvendësdrejtorit, funksioni mund t'i pushohet me shkarkimin e tij ose në rast vdekjeje.

Drejtori, përkatësisht zëvendësdrejtori, shkarkohet:

- nëse atë e kërkon vetë;

- nëse është i dënuar për vepër penale me dënim me burg pa kusht prej së paku gjashtë muajve dhe

- për shkak të kryerjes së funksionit joprofesionalisht, njëanshëm dhe pandërgjegjshëm.

Neni 39

Para marrjes së funksionit, drejtori, përkatësisht zëvendësdrejtori, para kryetarit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë jep dhe nënshkruan deklaratë solemne, si vijon:

"Deklaroj se funksionin drejtor do ta ushtroj me ndërgjegje, paanshëm dhe me përgjegjësi do t'i mbroj të drejtat e qytetarëve që kanë të bëjnë me mbrojtjen e të dhënave të tyre personale dhe do t'i përmbahem Kushtetutës dhe ligjeve të Republikës së Maqedonisë".

Neni 40

Funksioni drejtor, përkatësisht zëvendësdrejtor, është jokompatibil me ushtrimin e funksioneve ose profesioneve të tjera publike.

Neni 41

Drejtoria i ka kompetencat në vijim:

- e vlerëson ligjshmërinë e përpunimit të të dhënave personale;

- i shpall parimet e përpunimit të të dhënave publike dhe kujdeset për respektimin e tyre nga ana e Kontrolluesve;

- bën kërkime dhe ka qasje te përmbledhjet e të dhënave personale të formuara nga Kontrolluesi, sipas llojit të subjektit dhe qëllimeve;

- i kontrollon operacionet për përpunimin e të dhënave personale të cilat i zbatojnë Kontrolluesit;

- grumbullon të dhëna të domosdoshme për kryerjen e punëve të saj;

- mban Regjistër Qendror;

- mban evidencë për bartjen e kryer të të dhënave personale në shtete të tjera;

- pranon raporte ose parashtresa që kanë të bëjnë me përpunimin e të dhënave personale nga ana e Kontrolluesit;

- vepron sipas parashtresave të personave ose shoqatave të cilat e përfaqësojnë atë person në lidhje me cenimin e të drejtave të tij në aspekt të përpunimit të të dhënave personale;

- u jep ndihmë personave të interesuar për përpunimin e të dhënave personale;

- i kontrollon të gjitha rastet e pushimit të përpunimit të të dhënave personale pavarësisht nga shkaqet të cilat e kanë shkaktuar;

- intervenon në procesin e përpunimit të të dhënave personale si edhe gjatë arkivimit, fshirjes ose shkatërrimit të përmbledhjes së formuar të të dhënave personale, tërësisht ose në një pjesë të saj nëse ekziston rrezik i arsyeshëm i cenimit të të drejtave të një ose më shumë subjekteve të të dhënave personale, duke e çmuar llojin e të dhënave personale ose modalitetet në përpunimin e tyre;

- i lëshon Kontrolluesit ndalim të përpunimit të mëtejshëm të të dhënave personale;
- jep mendim për aktet nënligjore të Kontrolluesve;
- vërteton se aktet nënligjore të Kontrolluesit janë në pajtim me dispozitat e këtij ligji;
- vepron sipas kërkesës së organit mbikëqyrës të shtetit tjetër, për zbatimin e kompetencave të tij në territorin e Republikës së Maqedonisë;

- realizon bashkëpunim ndërkombëtar në lëmin e mbrojtjes së të dhënave personale dhe merr pjesë në punën e organizatave dhe institucioneve ndërkombëtare të inkuadruara në mbrojtjen e të dhënave personale dhe
- kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me ligj.

Përveç kompetencave nga paragrafi 1 i këtij neni, e në bazë të lajmërimit të dërguar nga Kontrolluesi para se të fillojë me kryerjen e operacioneve të përpunimit të të dhënave personale, Drejtoria jep mendim nëse operacione të caktuara të përpunimit të të dhënave personale paraqesin rrezik të posaçëm për liritë dhe të drejtat e subjektit të të dhënave personale.

Drejtori do t'i përcaktojë operacionet e përpunimit të të dhënave personale të cilat paraqesin rrezik të posaçëm për liritë dhe të drejtat e subjektit të të dhënave personale.

Drejtori do ta përcaktojë formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së Regjistrit qendror dhe evidencat nga paragrafi 1 alinetë 6 dhe 7 të këtij neni.

Neni 42

Drejtori i dërgon Kuvendit të Republikës së Maqedonisë raport vjetor për punën e Drejtorisë.

Sipas nevojës dhe me kërkesë të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, drejtori dërgon raporte plotësuese.

Raporti vjetor për punën e Drejtorisë shpallet në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

Neni 43

Drejtori dhe të punësuarit në Drejtori, janë të obliguar t'i ruajnë si fshehtësi të dhënat të cilat i kanë kuptuar gjatë punës së tyre, si edhe gjatë mandatit respektivisht punësimit në Drejtori, ashtu edhe pas mbarimit të tij.

Neni 44

Me qëllim të kryerjes së rregullt dhe efikase të punëve në kompetencë të Drejtorisë, drejtori dhe të punësuarit në Drejtori janë të autorizuar:

- të hynë në cilatdo zyra ku përpunohet sistemi i regjistruar i përmbljedhjes të të dhënave personale, pas prezentimit të autorizimit individual përkatës dhe dokumentit për identifikim zyrtar dhe të bëjnë shqyrtim të përmbljedhjeve të të dhënave personale;

- të kërkojnë sqarim të shkruar ose me gojë dhe të thirrur dhe marrin në pyetje persona në lidhje me përmbljedhjen e të dhënave personale e cila kontrollohet;

- të kërkojnë prezentim të dokumentacionit dhe cilavedo të dhëna të tjera që kanë të bëjnë me subjektin e kontrollit;

- ta kontrollojnë pajisjen me të cilën bëhet përpunimi i të dhënave personale dhe pajisjen ku ruhen përmbljedhjet e të dhënave personale dhe

- të urdhërojnë të përgatitet analizë dhe mendim ekspertësh që ka të bëjë me punën e Kontrolluesit.

Neni 45

Pas kontrollit të mbaruar nga neni 44 i këtij ligji përpilohet procesverbal, kopje e të cilit i dërgohet Kontrolluesit i cili ka qenë subjekt i kontrollit.

Procesverbali nga paragrafi 1 i këtij neni nënshkruhet nga i punësuarit në Drejtorinë, i cili e ka realizuar kontrollin dhe Kontrolluesi i cili ka qenë subjekt i kontrollit.

Nëse Kontrolluesi refuzon ta nënshkruajë procesverbalin, i punësuarit në Drejtori e shënon atë në procesverbal dhe ka të drejtë që në afat prej shtatë ditëve nga dita kur është mbaruar kontrolli, shënimet e kontrollit të mbaruar me shkrim t'ia dorëzojë drejtorit.

Neni 46

Nëse gjatë kontrollit janë vërtetuar cenime të dispozitave të këtij ligji, në përpunimin e të dhënave personale, i punësuarit në Drejtori i cili e ka realizuar kontrollin, për këtë e njofton drejtorin e Drejtorisë për shkak të ngritjes së procedurës.

Neni 47

Nëse gjatë kontrollit janë vërtetuar cenime të dispozitave të këtij ligji gjatë përpunimit të të dhënave personale, me vendim të marrë nga drejtori i Drejtorisë, Kontrolluesi ngarkohet që në afat prej 30 ditëve nga dita kur janë vërtetuar cenimet, ta harmonizojë punën e vet me dispozitat e këtij ligji, e posaçërisht:

- t'i mënjanojë shkaqet të cilët kanë sjellur deri te ato;
- ta kompletojë, azhurojë, korrigjojë, zbulojë ose ruajë fshehtësinë e të dhënave personale;

- të miratojë masa plotësuese të mbrojtjes së përmbljedhjeve të të dhënave personale;

- ta ndalojë bartjen e të dhënave personale në shtete të tjera;
- t'i sigurojë të dhënat ose bartjen e tyre deri te subjektet tjerë ose

- t'i fshijë të dhënat personale.

Kundër vendimit të drejtorit mund të ngritet kontest administrativ.

Neni 48

Mjete financiare për punën e Drejtorisë, sigurohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë.

X. DISPOZITA NDËSHKUESE

Neni 49

Me dënim me para prej 40.000 deri më 50.000 denarë, do të dënohet për kundërvajtje personi fizik – Kontrolluesi, nëse:

- grumbullon dhe përpunon të dhëna personale në kundërshtim me dispozitat e nenit 5 të këtij ligji;

- bën përpunim të të dhënave personale në kundërshtim me dispozitat e nenit 6 të këtij ligji;

- bën përpunim të të dhënave personale në kundërshtim me dispozitat e nenit 7 të këtij ligji;

- bën përpunim të katagorive të posaçme të të dhënave personale, në kundërshtim me dispozitat e nenit 8 të këtij ligji;

- bën përpunim të numrit unik të amzës të qytetarit, në kundërshtim me dispozitat e nenit 9 të këtij ligji;

- vepron në mënyrë të kundërt me dispozitat e nenit 10 të këtij ligji;

- vepron në mënyrë të kundërt me dispozitat e nenit 11 të këtij ligji;

- vepron në kundërshtim me dispozitat e nenit 12 paragrafi 2 i këtij ligji;

- vepron në kundërshtim me dispozitat e nenit 13 të këtij ligji;

- vepron në kundërshtim me dispozitat e nenit 14 të këtij ligji;

- mundëson shfrytëzim të të dhënave personale për qëllime të materialit reklamues, në kundërshtim me kërkesën e subjektit të të dhënave personale (neni 17);

- vepron në kundërshtim me dispozitat e nenit 24 të këtij ligji;

- bart sende të caktuara nga fushëveprimi i tij përpunuesit të përmbljedhjes të të dhënave personale, pa marrëveshje të lidhur (neni 25 paragrafi 1);

- nuk mban evidencë për masat teknike dhe organizative të ndërmarra, respektivisht evidencë për marrëveshje të lidhura (neni 26);

- nuk mban evidencë të përmbljedhjes së të dhënave personale (neni 27);

- nuk dërgon lajmërim në Drejtorinë për çdo përpunim të tërësishëm ose të pjesshëm të të dhënave personale dhe ndryshim të të dhënave në lajmërim (neni 29 paragrafi 1);

- nuk i dërgon të dhënat e përmbljedhjeve të të dhënave personale të reja të hapura dhe ndryshimin e të dhënave të përmbljedhjeve ekzistuese të të dhënave personale (neni 29 paragrafi 3);

- веpron në kundërshtim me dispozitat e nenit 31 të këtij ligji; dhe
 - u jep të dhëna personale shfrytëzuesve, përpunimi respektivisht shfrytëzimi i të cilave është i ndaluar (neni 34 paragrafi 3);

Me dënim me para prej 200.000 deri në 300.000 denarë për kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij neni do të dënohet edhe personi juridik - Kontrolluesi.

Neni 50

Me dënim me para prej 40.000 deri më 50.000 denarë, do të dënohet për kundërvajtje personi fizik –përpunuesi i përmbledhjes së të dhënave personale, i cili:

- vepron në kundërshtim me dispozitat e nenit 23 të këtij ligji;

- gjatë përpunimit të të dhënave personale, të cilin e bën në emër të kontrolluesit, nuk u përmbahet masave përkatëse teknike dhe organizative për mbrojtjen e përpunimit të të dhënave personale (neni 25 paragrafi 1) dhe

- përpunimin e të dhënave personale e bën në kundërshtim me autorizimet dhe instruksionet e kontrolluesit ose me dispozitat e këtij ligji (neni 25 paragrafi 2).

Me dënim me para prej 200.000 deri në 300.000 denarë, për kundërvajtjen nga paragrafi 1 i këtij neni, do të dënohet edhe personi juridik - përpunuesi i përmbledhjes së të dhënave personale.

XI. DISPOZITA KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE

Neni 51

Drejtoria fillon me punë me ditën e emrimit të drejtorit. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë në afat prej gjashtë muajve nga dita e hyrjes së këtij ligji në fuqi, do ta emërojë drejtorin e Drejtorisë.

Në afat prej 30 ditëve nga dita e emrimit të drejtorit të Drejtorisë, drejtori do t'i nxjerrë aktet për organizimin dhe sistematizimin e vendeve të punës në Drejtori.

Aktet tjera nënligjore të parapara me këtë ligj, drejtori i Drejtorisë do t'i nxjerrë në afat prej gjashtë muajve nga dita e emërimit të tij.

Neni 52

Personat fizikë dhe juridikë, të cilët bëjnë përpunim të të dhënave personale, do ta harmonizojnë punën e vet sipas dispozitave të këtij ligji në afat prej dy viteve pasi që drejtori i Drejtorisë t'i nxjerrë aktet nënligjore të parapara me këtë ligj.

Neni 53

Me ditën e hyrjes së këtij ligji në fuqi, pushon të vlejë Ligji për mbrojtjen e të dhënave personale ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nunër 12/94 dhe 4/2002).

Neni 54

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

122.

Vrz основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРУЖЈЕТО

Се прогласува Законот за оружјето, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 25 јануари 2005 година.

Бр. 07-384/1
25 јануари 2005 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски, с.р.**

ЗАКОН ЗА ОРУЖЈЕТО

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредуваат условите за набавување, поседување, носење, чување, производство, поправање, промет, превоз и пренесување преку државна граница на оружје и муниција.

Одредбите на овој закон не се применуваат на вооружувањето и воената опрема, како и на оружјето и муницијата наменети за потребите на Министерството за одбрана, Армијата на Република Македонија, Министерството за внатрешни работи, казнено-поправните установи и другите државни органи и правни лица утврдени со посебни прописи.

Член 2

Оружје, во смисла на овој закон, се смета секој предмет направен под притисок на експлозивни материји, гас или компримиран воздух или на друг погон да исфрла зрно, кугла, сачма или друг проектил, гас, течност или друга супстанција, што може да предизвика опасност по животот или здравјето на луѓето, како и други предмети, чија основна намена е вршење напад, лов и спортско стрелаштво.

Оружје согласно со ставот 1 на овој член се смета:

- 1) огнено оружје;
- 2) пневматско оружје;
- 3) гасно оружје;
- 4) експлозивно оружје;
- 5) оружје со тетива;
- 6) ладно оружје;
- 7) оружје за индустриски цели и
- 8) електрични напави.

За оружје се смета и муниција и делови на оружје, ако со овој закон поинаку не е определено.

За оружје, во смисла на овој закон, не се смета:

- 1) декоративно оружје;
- 2) имитација на оружје и
- 3) оружје што е трајно онеспособено за употреба.

Член 3

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:

"Огнено оружје" се сите видови пушки, пиштоли и револвери, како и други напави кои под притисок на барутни гасови низ цевката исфрлаат зрно, кугла, сачма или друг проектил;

"Кусо огнено оружје" е оружје чија цевка е со должина до 30 см или чија вкупна должина не е поголема од 60 см;

"Долго огнено оружје" е оружје чија цевка е подолга од 30 см или чија вкупна должина надминува 60 см;

"Автоматско огнено оружје" е оружје кое по секое пукање автоматски се полни и празни и кај кое со едно притискање на чкрапецот се исфрлаат повеќе или сите куршуми од магацинот на оружјето;

"Полуавтоматско огнено оружје" е оружје кое по секое пукање, автоматски се полни и празни и кое може да исфрли само еден куршум со едно притискање на чкрапецот;

"Репетирачко огнено оружје" е оружје кое по истрелувањето се полни и празни рачно, со ставање на куршум во цевката, земен од магацинот и пренесен со помош на механизам;

"Еднострелно огнено оружје" е оружје без магацин кое пред секое истрелување се полни рачно со ставање на куршум во комората и во влдабнатиот дел предвиден за таа цел на влезот од цевката;

"Пневматско оружје" се сите видови пушки, пиштоли, револвери и други напави кои под притисок на компримиран воздух или друг компримиран гас низ цевката исфрлаат зрно, кугла или друг проектил;

"Гасно оружје" се сите видови пиштоли, револвери и други направи кои под притисок на барутни гасови или сличен гас насочено распрснуваат или исфрлаат надразлив гас кој има краткотрајно дејство на здравјето на луѓето;

Како гасно оружје, во смисла на овој закон, не се сметаат направи кои распрснуваат или исфрлаат надразлив гас кој има краткотрајно дејство на здравјето на луѓето, а се исклучиво наменети за самоодбрана;

"Оружје за светлосно - звучна сигнализација" се сите видови пиштоли, револвери и други направи кои под притисок на барутни гасови насочено распрснуваат или исфрлаат проектили заради светлосна или звучна сигнализација;

"Експлозивно оружје" се сите видови бомби, мини, гранати и други направи кои содржат експлозивни материи или запаливи средства, кај кои поради надворешно или внатрешно дејство (тежина, удар, триење, хемиска реакција, електрична енергија и слично) се предизвикува ослободување и создавање на енергија и експлозија.

Како експлозивно оружје, во смисла на овој закон, се сметаат и делови на експлозивно оружје, запалувач и други предмети, кои се очигледно подготвени за изработка на експлозивно оружје;

"Оружје со тетива" се лак, самострел и други направи кои под притисок на затегната тетива исфрлаат стрела или друг проектил;

"Ладно оружје" се бодези или ножеви со ротирачко, скриено сечиво или на склопување, со забец за затворање (закочување), чие сечиво на притисок на копче или полуга излегува и само се фиксира ("скакулец") или чие сечиво при активирањето на механизмот за блокирање со помош на силата на тежината или на движењето излегува од држачот и сам се фиксира ("патент нож"), ками, мечеви, сабји, бајонети, удирачки прстени ("боксер"), "свезди" за фрлање, пендреци и други предмети, чија основна намена е вршење напад или нанесување повреди.

Како ладно оружје, во смисла на овој закон, се сметаат и предмети подобни за нанесување телесни повреди кога тие се носат на јавни собири, локали и на слични места;

"Електрични направи" се електрични палки и други предмети, чија основна намена е вршење напад, онеспособување или нанесување повреди;

"Оружје за индустриски цели" е оружје наменето за аларм, сигнализација, спасување, колење животни, риболов со харпун, за индустриски или технички цели, под услов да може да се користи само за тие цели;

"Ловечко оружје" е огнено оружје, од Б и Ц категорија, со кое е дозволен лов согласно со прописите за ловство;

"Спортско оружје" е огнено оружје, од Б и Ц категорија, пневматско оружје и оружје со тетива кое согласно со посебни прописи се користи во спортски дисциплини;

"Старинско оружје" е ладно оружје и огнено оружје произведено пред 1898 година и кои имаат историска или уметничка вредност, а кои повеќе не се во употреба;

"Главни делови од огнено оружје" се сметаат механизам за затворање (затворац), комора, цилиндер и цевка на сите видови огнено оружје;

"Посебна опрема за огнено оружје" е секој механизам наменет за дополнување на можностите за употреба на оружјето, а кој не е неопходен за негова вообичаена употреба (оптички, инфрацрвен или ласерски нишан, пригушувач, мерач на далечина "ласерски зрак", адаптер и слично);

"Декоративно оружје" се предмети кои се направени за декоративна намена и кои не можат да се употребат во огнено оружје;

"Имитација на оружје" се предмети кои по надворешниот изглед наликуваат на оружје, но кои не можат да се употребат во огнено оружје;

"Муниција" се сите видови куршуми, чаури и проектили наменети за полнење и дејство на оружјето;

"Муниција со зрна што продупчуваат" е муниција наменета за воена употреба што содржи затворено зрно со тврдо јадро што продупчува;

"Муниција со експлозивни зрна" е муниција наменета за воена употреба, чие зрно содржи полнило што експлодира во моментот на ударот;

"Муниција со запаливи зрна" е муниција наменета за воена употреба, чие зрно содржи хемиско соединение кое е запаливо при допир со воздух или во моментот на ударот;

"Маневарска муниција" е муниција која содржи погонско полнење и чаура во која нема зрно;

"Муниција за зашметување и успивање" е муниција наменета за оружје за индустриски цели и

"Одбележувачка муниција" е муниција што со светлосен сигнал го означува правецот на муницијата.

II. НАБАВУВАЊЕ И ПОСЕДУВАЊЕ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА

Член 4

Оружјето, во смисла на овој закон, се категоризира во следниве категории:

Категорија А - оружје чие набавување е забрането:

1) огнено оружје што вообичаено се употребува како воено оружје;

2) автоматско огнено оружје;

3) огнено оружје маскирано во форма на друг предмет;

4) огнено оружје со вграден пригушувач;

5) огнено оружје со олучена цевка со калибар над 12,7 мм;

6) експлозивно оружје и негови делови;

7) гасно оружје;

8) посебна опрема за огнено оружје;

9) електрични направи;

10) муниција со зрна што продупчуваат, со експлозивни и со запаливи проектили и проектили за таа муниција;

11) муниција за пиштоли и револвери што содржи зрно со експанзивно дејство и зрна за таа муниција, освен што се користи како муниција за ловечко или спортско оружје и

12) одбележувачка муниција.

За забрането огнено оружје, во смисла на ставот 2 од овој член, нема да се смета ловечко и спортско оружје опремено со оптички или снајперски нишан.

Категорија Б - оружје што може да се набавува врз основа на одобрение:

1) полуавтоматско или репетирачко кусо огнено оружје;

2) еднострелно кусо огнено оружје, со централна ударна игла;

3) еднострелно кусо огнено оружје, со вкупна должина помала од 28 см;

4) полуавтоматско долго огнено оружје, со магацин и комора кои можат да примат повеќе од три куршума;

5) полуавтоматско долго огнено оружје, со магацин и комора кои можат да примат до три куршума и чиј полнач не е прицврстен;

6) репетирачко и полуавтоматско долго огнено оружје, со неолучена цевка со должина до 60 см;

7) полуавтоматско долго огнено оружје, за цивилна намена, слично на автоматското огнено оружје;

8) еднострелно долго огнено оружје со олучена цевка;

9) еднострелно долго огнено оружје со една или повеќе неолучени цевки;

10) пневматско оружје со енергија на проектил над 7,5 Ј и калибар над 4,5 мм и

11) оружје за индустриски цели.

Категорија Ц - оружје што може да се набавува врз основа на одобрение издадено под олеснителни услови:

1) репетирачко долго огнено оружје, што не е опфатено со точката 6 од категоријата Б;

2) полуавтоматско долго огнено оружје, што не е опфатено со точките 4, 5, 6 и 7 од категоријата Б;

3) еднострелно кусо огнено оружје со вкупна должина поголема или еднаква на 28 см;

4) пневматско оружје со енергија на проектил до 7,5 Ј и калибар до 4,5 мм и

5) оружје за светлосно- звучна сигнализација.

Категорија Д - оружје што е потребно да се пријави и за кое се издава потврда:

1) старинско оружје;

2) оружје со тегива и

3) ладно оружје.

Член 5

Оружје и муниција може да се набавува само врз основа на одобрение издадено од Министерството за внатрешни работи, ако со овој закон поинаку не е определено.

Член 6

Министерот за внатрешни работи донесува Национален каталог на оружје и муниција кое може да се набавува и поседува врз основа на одобрение, односно да се произведува или увезува (во натамошниот текст: Национален каталог).

Каталогизација на прототип на ново производство или нов увоз се врши врз основа на техничката документација и карактеристиките утврдени во прашалникот на производителот.

Националниот каталог содржи:

- регистерски број на уписот,

- вид, марка и калибар на оружјето и муницијата,

- производител и

- земја во која оружјето и муницијата се произведени.

Националниот каталог се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Член 7

Оружје од категориите Б и Ц од овој закон може да се набавува врз основа на одобрение на Министерството за внатрешни работи, според живеалиштето на лицето, или престојувалиштето на странецот во Република Македонија, односно според седиштето на правното лице, подносител на барањето (во натамошниот текст: надлежен орган).

Главни делови за оружје и муниција за оружје со олучени цевки можат да се набавуваат врз основа на одобрение и тоа според видот на оружјето за кое е издадена дозволата за оружје.

Одобрението за набавување оружје, делови за оружје и муниција од ставовите 1 и 2 на овој член важи шест месеца од денот на издавањето на одобрението.

Муниција за оружје со неолучени цевки може да се набавува врз основа на издадената дозвола за тоа оружје.

Физичкото лице може да поседува муниција за оружје со олучени цевки најмногу до 100 куршуми, а муниција за оружје со неолучени цевки и муниција за пневматско оружје без ограничување на количината на муницијата.

Правните лица кои се регистрирани за вршење на обезбедување на лица и имот или вршат дејност обезбедување на лица и имот за сопствени потреби можат да поседуваат муниција за оружје најмногу до 50 куршума за секое оружје наведено во дозволата за поседување на оружјето.

Член 8

Одобрение за набавување на оружје, главни делови на оружје или муниција (во натамошниот текст: одобрение за набавување на оружје) може да се издаде на физички лица заради заштита на нивната личност и имот, за лов и спортско стрелаштво.

Правните лица кои се регистрирани за вршење на обезбедување на лица и имот или вршат дејност обезбедување на лица и имот за сопствени потреби можат да набавуваат оружје врз основа на одобрение, заради заштита на лицата и имотот или за вршење на дејноста обезбедување на лица и имот.

Одобрение за набавување на спортско и ловечко оружје може да се издаде и на стрелачки и ловечки друштва, како и на правни лица - корисници на дивеч во ловишта.

Одобрение за набавување на огнено или пневматско оружје со муниција што содржи зашметувачки или успивни материји за привремено онеспособување на животни може да се издаде на научни институции, државни органи и други правни лица заради научни истражувања и собирање стручни податоци за животинските видови, заштита на животните, како и други оправдани случаи што спаѓаат во нивната редовна дејност, а се однесуваат на заштита на животната средина.

Член 9

Одобрение за набавување на оружје на физичко лице се издава врз основа на претходно поднесено писмено лично барање за издавање одобрение за набавување на оружје, ако физичкото лице ги исполнува следниве услови:

1) има наполнето 18 години живот;

2) не му е одземена или ограничена деловната способност;

3) здравствено е способно да поседува и носи оружје;

4) не претставува опасност за јавниот ред;

5) има оправдана причина за набавување на оружје;

6) располага со техничко знаење за правилна употреба, чување и одржување на оружјето и познавање на прописите за оружје и

7) има живеалиште на територијата на Република Македонија, а доколку е странец да има одобрен постојан престој на територијата на Република Македонија, освен ако со ратификуван меѓународен договор поинаку не е определено.

Одобрение за набавување на оружјето од категоријата Ц се издава на физичко лице кое покрај условите од ставот 1 точки 1, 2, 3, 4, 6 и 7 на овој член, потребно е да биде активен член на ловечко или стрелачко друштво и да има потврда за положен ловечки испит, односно потврда дека е активен член на стрелачко друштво.

Член 10

Со потврда издадена од центарот за социјална работа врз основа на судска одлука физичкото лице докажува дека не му е одземена или ограничена деловната способност според членот 9 став 1 точка 2 од овој закон.

Потврдата од ставот 1 на овој член не може да биде постара од една година.

Член 11

Здравствената способност за поседување и носење на оружје според членот 9 став 1 точка 3 од овој закон се утврдува со лекарски преглед и се докажува со лекарско уверение.

Лекарското уверение од ставот 1 на овој член не може да биде постаро од една година.

Трошоците на лекарскиот преглед ги сноси физичкото лице.

Министерот за здравство во согласност со министерот за внатрешни работи ќе ги пропише видот и начинот на вршење на лекарскиот преглед за утврдување на здравствената способност за поседување и носење на оружје, листата на болести и здравствени состојби што го прават лицето неспособно за поседување и носење на оружје, како и начинот и постапката на издавање на лекарското уверение.

Лекарски преглед на физичкото лице заради утврдување на здравствената способност за поседување и носење оружје вршат установи од областа на здравството што ги определува министерот за здравство во согласност со министерот за внатрешни работи.

Член 12

Се смета дека постои опасност за јавниот ред според членот 9 став 1 точка 4 од овој закон, ако:

- физичкото лице правосилно е осудено за кривично дело сторено со умисла, кое се гони по службена должност,

- физичкото лице правосилно е осудено за прекршок против јавниот ред и мир со елементи на насилство и

- постојат други околности кои укажуваат дека оружјето може да биде злоупотребено, а особено кога лицето е регистрирано во евиденцијата на надлежните органи за често и прекумерно консумирање алкохол или употреба на наркотични дроги и психотропни супстанции; потешко нарушување на односите во семејството, образовната установа или на работното место и слично.

Ако против физичкото лице во тек е постапка за кривично дело, односно за прекршок од ставот 1 алинеи 1 и 2 на овој член, а лицето ги исполнува другите услови за издавање на одобрение за набавување на оружје, надлежниот орган ќе ја прекине постапката за издавање на одобрение до донесување на правосилна одлука во кривичната, односно прекршочната постапка.

Член 13

Физичкото лице има оправдана причина за набавување на оружје според членот 9 став 1 точка 5 од овој закон, ако докаже дека постојат оправдани причини за поседување на оружје, а особено ако неговата лична безбедност, безбедноста на неговото семејство или имот се сериозно загрозени, поради што е потребно поседување на оружје заради нивна заштита и сигурност или ако работите и задачите што ги врши на работното место се од таква природа што можат да предизвикаат опасност од загрозување на неговиот живот или имот.

Член 14

Проверката на техничкото знаење за правилна употреба, чување и одржување на оружјето и познавањето на прописите за оружје (член 9 став 1 точка 6) се врши со полагање на стручен испит пред комисија формирана од министерот за внатрешни работи.

Стручниот испит се состои од теоретски и практичен дел.

Со теоретскиот дел на испитот се утврдува познавањето на:

- прописите од областа на поседување, носење и чување на оружје и муниција и прописите во врска со правото на употреба на оружјето,

- оружјето и муницијата и

- укажување прва помош.

Практичниот дел на испитот содржи:

- проверка на знаењето за безбедно ракување со оружје и муниција и

- гаѓање во цел или мета и оценување на резултатите.

Практичното оспособување за ракување со оружје на физичките лица, баратели на одобрението за набавување на оружје го врши овластено правно лице, за што е должно да издаде посебна потврда.

Практичното оспособување за ракување со ловечко оружје, односно спортско оружје на физичките лица, баратели на одобрение за набавување на оружје, го врши и овластено ловечко, односно стрелачко друштво чии членови се физичките лица, за што е должно да издаде потврда.

Овластувањето од ставовите 5 и 6 на овој член го издава надлежниот орган.

Министерот за внатрешни работи ќе донесе поблиски прописи за минималните технички и безбедносни услови што треба да ги исполнуваат објектите за практичното оспособување за ракување со оружје на правните лица од ставовите 5 и 6 на овој член.

Трошоците за практично оспособување и спроведување на испитот ги сноси барателот на одобрението за набавување на оружје.

Одредбите на ставот 5 од овој член не се однесуваат на припадниците на вооружените сили, полицијата, службата за обезбедување на казнено-поправните установи и други работници на државни органи кои со посебни прописи се овластени да носат таков вид на оружје.

Министерот за внатрешни работи ќе донесе програма за оспособување за правилна употреба, чување и одржување на оружјето, начинот на спроведување на практичното оспособување за ракување со оружје, како и начинот на спроведувањето на стручниот испит за проверка на техничкото знаење за правилна употреба на оружјето и познавањето на прописите за оружје.

Член 15

Техничкото знаење за правилна употреба на оружјето и познавањето на прописите за оружје се докажува и со важечка дозвола за таков вид на оружје, а за членови на ловечко или стрелачко друштво со потврда за положен ловечки испит, односно потврда дека е активен член на стрелачко друштво.

Припадниците на вооружените сили, полицијата, службата за обезбедување на казнено-поправните установи и други работници на државни органи кои со посебни прописи се овластени да носат оружје, како и лицата кои вршат работи на обезбедување на лица и имот, исполнувањето на условот од членот 9 став 1 точки 3 и 6 на овој закон го докажуваат со исправа издадена од соодветниот државен орган дека се овластени да носат оружје.

Член 16

Одобрение за набавување на оружје на правно лице се издава врз основа на претходно поднесено писмено барање за издавање одобрение за набавување на оружје, ако правното лице има:

1) оправдани причини за набавување на оружје заради обезбедување на лица и имот и

2) простор за безбедно сместување и чување на оружјето.

Правните лица кои набавуваат оружје заради заштита на лицата и имотот или вршат дејност обезбедување на лица и имот, покрај условите од ставот 1 на овој член потребно е да имаат работници кои имаат засновано работен однос на неопределено време во тоа правно лице и кои ги исполнуваат условите од членот 9 став 1 точка 4 и 6 на овој закон.

Член 17

Против решението со кое се одбива барањето за издавање на одобрение за набавување на оружје, подносителот на барањето има право на жалба до надлежната комисија на Владата на Република Македонија (во натамошниот текст: комисија), во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.

Член 18

Физичкото или правното лице на кое му е издадено одобрение за набавување на оружје, е должно во рок од осум дена од денот на извршената набавка на оружјето да поднесе барање за регистрирање на оружјето и издавање дозвола за оружје, за физичко лице, односно дозвола за поседување на оружје, за правно лице до надлежниот орган.

Трговските друштва што вршат промет со оружје се должни во рок од пет дена од извршената набавка на оружјето да достават извештај за пробните испукувања до надлежниот орган.

Извештајот од ставот 2 на овој член треба да содржи податоци за физичкото, односно правното лице кое го набавило оружјето и податоци за оружјето. Во прилог на извештајот се доставуваат најмалку две чаури и два проектила од извршените пробни испукувања.

Член 19

За оружјето кое е набавено врз основа на одобрение, на физичкото лице му се издава дозвола за оружје, а на правното лице дозвола за поседување на оружје.

За исто ловечко или спортско оружје може да се издаде дозвола за оружје најмногу на три лица (сокорисници на оружјето).

Член 20

Надлежниот орган ќе одбие да издаде дозвола за оружје, односно дозвола за поседување на оружјето, ако за оружјето не може да се докаже неговото потекло, ако не е жигосано на начин определен со закон или кога во постапката за регистрација ќе се утврди постоење на причини за одбивање на барањето за регистрирање на оружјето.

Во случаите од ставот 1 на овој член ќе се одземе оружјето и одобрението за набавување на оружјето, а со оружјето ќе се постапи според членот 45 на овој закон.

Член 21

Дозволата за оружје се издава со рок на важење од десет години, а на лица постари од 65 години живот со рок на важење од пет години.

Дозволата за оружје може да биде продолжена по писмено барање на имателот, поднесено до надлежниот орган најдоцна два месеца пред истекот на рокот на нејзиното важење.

Условите за продолжување на дозволата од членот 12 на овој закон на имателот, ги утврдува надлежниот орган по службена должност, а ако лицето е постаро од 65 години е потребно да достави и лекарско уверение не постаро од една година според членот 11 на овој закон.

Надлежниот орган на лице кое поради старост, долго отсуство во странство, болест и слично, престанало да се занимава со лов ќе му ја замени дозволата за оружје со потврда за поседување на оружје според која ловечкото оружје не може да се носи и употребува.

Член 22

Дозволата за поседување на оружје на правното лице се издава со рок на важење од десет години.

Дозволата за поседување на оружје може да биде продолжена по писмено барање на правното лице, поднесено до надлежниот орган најдоцна два месеца пред истекот на рокот на нејзиното важење.

Кон барањето за продолжување на дозволата за поседување на оружје, правното лице потребно е да достави доказ дека ги исполнува условите од членот 16 став 1 на овој закон.

Член 23

Правните лица кои поседуваат оружје врз основа на дозвола за поседување на оружје, истото можат да го дадат на користење само на работници кои имаат заснован работен однос на неопределено време во тоа правно лице и вршат обезбедување на лица и имот, а кои ги исполнуваат условите од членот 9 на овој закон.

По барање на правното лице од ставот 1 на овој член, надлежниот орган на корисникот на оружјето ќе му издаде дозвола за носење на оружје, со рок на важење од десет години.

Рокот на важење на дозволата за носење на оружје ќе се продолжи, по барање на правното лице, ако лицето на чие име дозволата гласи и понатаму ги исполнува условите од членот 9 на овој закон. Барањето за продолжување на дозволата за носење на оружје правното лице ја поднесува најдоцна два месеца пред истекот на рокот на нејзиното важење.

Работникот на кој му престанал работниот однос во правното лице од ставот 1 на овој член, на денот на престанувањето на работниот однос е должен оружјето и дозволата за носење на оружје да ги предаде на одговорното лице во правното лице.

Правното лице од ставот 4 на овој член е должно во рок од осум дена од денот на престанувањето на работниот однос, писмено да го извести надлежниот орган за работникот на кој му престанал работниот однос, а на чие име гласи дозволата за носење на оружје. Надлежниот орган веднаш ја поништува дозволата за носење на оружје.

Член 24

Физичките лица од членот 23 на овој закон се должни оружјето да го носат само за време на вршењето на своите работи и задачи на обезбедување на лица и имот.

Член 25

Корисниците на дивечот во ловишта ловечкото оружје за кое поседуваат дозвола можат да го доверат на активен член на ловечко друштво кој поседува дозвола за таков вид оружје, за едnodневен лов на подрачјето на ловиштето, за што му издаваат потврда.

Член 26

Стрелачките друштва можат да даваат на употреба оружје и муниција за кои поседуваат дозвола, само на своите активни членови за времето додека вежбаат или се натпреваруваат на стрелиште или на друг терен определен за тоа.

Ако магацинот за оружје на стрелачкото друштво не се наоѓа на стрелиштето или на теренот определен за тоа, членовите на стрелачкото друштво се должни да имаат потврда за пренесување на оружјето до тие места и во обратен правец, што стрелачкото друштво ја издава, по претходно известување на надлежниот орган, со важност до завршување на вежбата, односно на натпреварот.

Член 27

Старинското оружје може да се набавува и поседува без одобрение.

Колекционерите и другите лица кои набавуваат или поседуваат старинско оружје се должни да го пријават оружјето на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата заради негова евиденција, за што се издава потврда.

Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата е должен во рок од осум дена од денот на пријавување на старинско оружје да достави податоци за физичкото лице што го пријавува оружјето, како и за оружјето, до надлежниот орган.

Забрането е старинско оружје да се носи и за ова оружје да се изработува, набавува или поседува муниција.

По исклучок од ставот 1 на овој член музеите можат да набавуваат, поседуваат и изложуваат и старинско оружје од категоријата А утврдена со овој закон.

III. НАЧИН НА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОРУЖЈЕТО И МУНИЦИЈАТА

Член 28

Сопственикот или корисникот на оружје е должен оружјето да го одржува во исправна состојба, внимателно со него да ракува и да го чува на начин што ќе оневозможи пристап на неовластени лица.

Член 29

Забрането е продажба на оружје и муниција на лице кое нема одобрение за набавување, како и давање оружје на употреба на лице кое нема дозвола за оружје или дозвола за носење на тоа оружје.

Член 30

Не е дозволено носење на оружје во смисла на членот 24 од овој закон, како и имитација на оружје кое видно не се разликува од оружје, на начин на кој ќе ги вознемирува граѓаните или на начин на кој оружјето ќе биде јасно видно.

Член 31

Сопственикот или корисникот на оружје кога има право да го носи е должен оружјето да го носи на начин што нема да ја загрозува личната сигурност и сигурноста на другите.

Сопственикот или корисникот на оружјето е должен пренесувањето на оружјето да го врши на начин што оружјето, ако технички е можно, мора да биде расклопено, односно цевката да биде одвоена од механизмот за затворање, а ако не е можно муницијата да биде одвоена од оружјето.

Забрането е носење и употреба на оружје на јавно место.

Под јавно место, во смисла на овој закон, се смета место на кое слободен пристап имаат неопределен број лица без какви и да било услови (улица, плоштади, патишта, излетнички места, пристаништа, аеродроми, железнички станици, автобуски станици, чекални, угостителски и трговски објекти и занаетчиски дукани и слично) или под одредени услови (спортски стадиони, игралишта, средства за јавен превоз, кино сали, театарски и концертни сали, изложбени простории, градини и слично), како и други места кои во определено време служат за какви намени (оземјашта или простори во кои се одржуваат јавни собири, приредби, натпревари и слично), каде што со негова употреба може да се загрози сигурноста на луѓето.

Под јавно место, во смисла на овој закон, нема да се смета место кое е достапно на поглед од јавно место (балкон, тараса, дворна површина, столбиште), како и превозни средства во сопственост на граѓани, стрелишта и терени за вежбање и ловишта во ловна сезона.

Забрането е ловечкото оружје да се носи и употребува надвор од ловиште или стрелиште. Надвор од ловиштето или стрелиштето сопственикот или корисникот на ловечкото оружје е должен ловечкото оружје да го пренесува во соодветна футрола, а муницијата мора да биде одвоена од оружјето.

Забрането е спортското оружје да се носи и употребува надвор од стрелиште или друг терен определен за натпревар во спортско стрелаштво. Надвор од стрелиштето или друг терен определен за натпревар во спортско стрелаштво, сопственикот или корисникот на спортското оружје е должен спортското оружје да го пренесува во соодветна футрола, а муницијата мора да биде одвоена од оружјето.

Одредбата од ставот 3 на овој член не се однесува на учесниците на:

1) продукција на филм, театарски претстави и други културни манифестации за чии потреби се користи неполното оружје или оружје со маневарска муниција;

2) стрелачки натпревари и

3) спортски натпревари, при давање знак за старт со маневарска муниција по налог на организаторот.

Забрането е пневматско оружје и оружје со тетива да се носи и употребува надвор од стрелиште или друг обезбеден простор.

Спортско оружје, пневматско оружје и оружје со тетива можат да употребуваат и малолетни лица само на стрелишта или друг обезбеден простор определен за натпревар во спортско стрелаштво и под надзор на полнолетно лице.

Член 32

Лицето кое со себе носи оружје е должно да ја носи дозволата за оружје, односно дозволата за носење на оружјето, издадена согласно со овој закон.

На барање на овластено службено лице на надлежниот орган, лицето од ставот 1 на овој член е должно да ја покаже дозволата за оружје, односно дозволата за носење на оружјето.

Член 33

Колекционерите и другите лица кои набавуваат или поседуваат старинско оружје, се должни оружјето да го чуваат во заклучен орман или сеф или во посебна просторија која е технички обезбедена.

Музеите се должни оружјето да го чуваат во простории кои се технички обезбедени и да го изложуваат на начин што ќе оневозможи пристап и кражба на оружјето.

Член 34

Правните лица од членот 8 ставови 2, 3 и 4 на овој закон се должни оружјето да го чуваат одвоено од муницијата во просторија што е технички обезбедена или во железен орман или сеф. Оружјето и муницијата се чуваат, по правило, во просториите наменети за чување на оружје или во просториите во кои се наоѓа седиштето на правното лице.

Правните лица се должни за оружјето и муницијата да водат евиденции и да определат лице одговорно за оружјето и муницијата. За секоја промена на одговорното лице, правните лица се должни да го известат надлежниот орган во рок од осум дена од денот на промената.

Одговорното лице е должно на овластеното службено лице на надлежниот орган, да му овозможи контрола на начинот на чување на оружјето и водење на евиденциите.

Член 35

Оружје може да се продаде само на лица кои поседуваат одобрение за набавување на оружје, издадено согласно со овој закон, односно на правно лице овластено да врши промет со оружје, делови за оружје и муниција.

Продажба на оружје меѓу физички лица се врши со договор склучен во писмена форма, заверен од нотар, што содржи: име, презиме, датум на раѓање, единствен матичен број на граѓанинот, број на лична карта или пасош, живеалиште и адреса на станот на договорните страни; вид, марка и калибар на оружјето; податоци за производителот, податоци содржани во одобрението, односно дозволата и место и датум на склучување на договорот.

Физичките лица кои купиле оружје согласно со ставот 2 на овој член, се должни во рок од осум дена од денот на склучувањето на договорот за купопродажба, да го достави купеното оружје заради пробни испукувања на проектили до надлежниот орган.

Член 36

Исчезнување, губење или кражба на оружје или муниција сопственикот, корисникот, односно правното лице, се должни да го пријават до надлежниот орган каде што е регистрирано оружјето или до најблиската полициска станица во рок од 24 часа од моментот кога тоа го забележал.

Во случај на исчезнување, губење или кражба на одобрението за набавување на оружје, дозвола за оружје, дозволата за носење на оружје или дозволата за поседување на оружје, сопственикот, односно правното лице се должни во рок од осум дена тоа да го пријават до надлежниот орган каде што е регистрирано оружјето или до најблиската полициска станица и да поднесат барање за издавање на дупликат на тие исправи.

Член 37

Најденото оружје или муниција се предава веднаш на надлежниот орган.

По истекот на три месеца од денот на предавањето, доколку не се пронајде сопственикот, со оружјето и муницијата се постапува согласно со членот 45 на овој закон.

Член 38

При промена на живеалиштето или престојувалиштето, односно седиштето имателот на дозволата за оружје, односно дозволата на поседување на оружје е должен во рок од 30 дена да го пријави оружјето на надлежниот орган на чие подрачје е новото живеалиште или престојувалиште, односно седиште.

Член 39

Во случај на смрт на сопственикот на оружјето, членовите на неговото семејство и другите лица кои со него живееле во исто семејно домаќинство се должни во рок од 30 дена од смртта на лицето да го предадат оружјето и муницијата на надлежниот орган или најблиската полициска станица, за што се издава потврда. Министерот за внатрешни работи донесува подзаконски пропис за начинот на предавање, прием и чување на предаденото оружје, посебно за секоја категорија на оружје.

Лицето кое наследило оружје може во рок од два месеца по завршување на оставинската постапка да поднесе барање за издавање на дозвола за оружјето или оружјето да го отуѓи согласно со членот 35 на овој закон.

Кога барањето од ставот 2 на овој член нема да биде поднесено во предвидениот рок, или кога барањето е одбиено, оружјето и муницијата се одземаат и со нив се постапува согласно со членот 44 на овој закон, а кога оставителот нема наследници, се постапува според членот 45 на овој закон.

Судот надлежен за расправање на оставината го известува надлежниот орган за секое решение со кое се наследува оружје.

Член 40

Судот надлежен за водење на трговскиот регистар го известува надлежниот орган за секој престанок на правно лице кое врши дејност обезбедување на лица и имот.

IV. ПОНИШТУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ОРУЖЈЕ, ДОЗВОЛАТА ЗА ПОСЕДУВАЊЕ НА ОРУЖЈЕ И ДОЗВОЛАТА ЗА НОСЕЊЕ НА ОРУЖЈЕ

Член 41

Дозволата за оружје и дозволата за носење на оружје ќе се поништи во случај кога:

1) ќе истекне важноста на дозволата, а истата не е продолжена;

2) донесено е конечно решение за одземање на дозволата за оружје, односно дозволата за носење на оружје;

3) одобрието за постојан престој на странец на територијата на Република Македонија престанало согласно со прописите за движење и престој на странците и

4) ќе настапи смрт на имателот на дозволата.

Дозволата за поседување на оружје ќе се поништи во случај кога:

1) ќе истекне важноста на дозволата за поседување на оружјето, а истата не е продолжена;

2) донесено е конечно решение за одземање на дозволата за поседување на оружјето и

3) правното лице ќе престане да постои.

Член 42

Надлежниот орган ќе донесе решение за одземање на дозволата за оружје, односно дозволата за носење на оружје во случај кога ќе утврди дека лицето:

1) ја изгубило деловната способност;

2) ја изгубило способноста да поседува или носи оружје, согласно со мислењето на надлежната здравствена установа;

3) со правосилна пресуда е осудено за кривично дело или прекршок од членот 12 став 1 алинеи 1 и 2 на овој закон и

4) ги крши обврските утврдени со овој закон.

Надлежниот орган ќе донесе решение за одземање на дозволата за поседување на оружје во случај кога ќе утврди дека:

1) причините за издавање на дозволата повеќе не постојат и

2) правното лице ги крши обврските утврдени со овој закон.

Надлежниот орган ќе донесе решение за одземање на дозволата, оружјето и муницијата кога во постапка за продолжување на важноста на дозволата за оружје ќе утврди дека оружјето е во толкава мера дотраено што со неговата употреба може да се загрози сигурноста на луѓето, а не постои можност тоа да се поправи или сопственикот на оружјето ќе оцени дека поправката е економски неоправдана.

Против решението од ставовите 1, 2 и 3 на овој член може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до комисијата.

Жалбата против решението од ставовите 1 и 2 на овој член не го одлага неговото извршување.

Во случај кога дозволата за оружје, односно дозволата за поседување на оружје ќе биде одземена согласно со ставот 1 точка 4 и ставот 2 точка 2 на овој член, ново барање за издавање на одобрието за набавување на оружје може да се поднесе по истекот на две години од денот на донесувањето на конечното решение.

По донесување на конечно решение од ставот 3 на овој член надлежниот орган го брише од евиденцијата и комисијата го уништува оружјето, а за уништено оружје не се исплатува надоместок на сопственикот на оружјето.

Член 43

Кога против имателот на дозвола за оружје, односно дозволата за носење на оружје е поведена кривична постапка за кривично дело од членот 12 став 1 алинеја 1 на овој закон или прекршочна постапка за прекршокот од членот 12 став 1 алинеја 2 на овој закон, надлежниот орган ќе донесе решение за привремено одземање на дозволата за оружје, односно дозволата за носење на оружје, оружјето и муницијата до донесување на правосилна одлука, за што го известува судот.

Против решението од ставот 1 на овој член може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до комисијата.

Жалбата против решението од ставот 1 на овој член не го одлага неговото извршување.

Член 44

Во случаите од членовите 41 и 42 на овој закон, надлежниот орган ќе донесе решение за одземање на оружјето и муницијата.

Против решението од ставот 1 на овој член, може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до комисијата.

Жалбата против решението од ставот 1 на овој член, не го одлага неговото извршување.

По донесување на конечно решение од ставот 1 на овој член надлежниот орган ќе издаде потврда и ќе го повика сопственикот или правното лице во рок од три месеца оружјето или муницијата да ги продаде.

Ако сопственикот или правното лице во рокот утврден во ставот 4 на овој член не го продаде одземеното оружје и муниција, надлежниот орган ќе спроведе продажба на оружјето и муницијата по пат на јавно наддавање на правните лица што се занимаваат со промет на оружје и муниција и на физички лица кои имаат одо-

брение за набавување на оружје. За продаденото оружје и муницијата, на сопственикот или правното лице му припаѓа продажната цена намалена за износот на трошоците на продажбата.

Ако оружјето не се продаде по пат на јавно наддавање со оружјето ќе се постапи според членот 45 на овој закон.

Член 45

Оружјето и муницијата одземени во кривична или прекршочна постапка ќе се предадат на надлежниот орган во рок од 15 дена од правосилноста на одлуката.

Оружјето и муницијата од ставот 1 на овој член, чие набавување е забрането со овој закон, се уништува.

Оружјето и муницијата од ставот 1 на овој член се користат за службени потреби на Министерството за внатрешни работи, на Министерството за одбрана, односно Армијата на Република Македонија, а доколку не се дел од вооружувањето на Министерството за внатрешни работи, на Министерството за одбрана, односно на Армијата на Република Македонија, можат и да се продадат по пат на јавно наддавање на правните лица што се занимаваат со промет на оружје и муниција и на физички лица кои имаат одобрение за набавување на оружје.

Средствата остварени со продажба на оружјето и муницијата се приход на Буџетот на Република Македонија.

V. ПРОИЗВОДСТВО И ПОПРАВАЊЕ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА

Член 46

Производство на оружје и муниција и поправање на оружје можат да вршат трговски друштва со седиште на територијата на Република Македонија кои пред уписот во трговскиот регистар ќе добијат одобрение за вршење на таа дејност.

Под поправање на оружје, во смисла на овој закон, се смета отстранување на дефекти на оружјето и замена или вградување на оригинални делови за оружје.

Одобрението од ставот 1 на овој член го издава надлежниот орган, по прибавено мислење од Министерството за одбрана и претходно добиена согласност од Министерството за економија.

Член 47

Кон барањето за издавање на одобрение од членот 46 на овој закон се приложува список на основачите на трговското друштво.

Одобрение за производство на оружје и муниција и поправање на оружје ќе се издаде, ако:

1) подносителот на барањето, основачите на трговското друштво и одговорното лице во правното лице:

- ги исполнуваат условите од членот 9 став 1 точки 2 до 4 на овој закон,

- се државјани на Република Македонија и
- во моментот на поднесување на барањето да имаат живеалиште или престојувалиште на територијата на Република Македонија и

2) се исполнети просторните и техничките услови за производство, поправање и безбедно сместување на оружјето и муницијата, за заштита од пожар, експлозии, загадување, кражба и пристап на неовластени лица.

Исполнувањето на условите од ставот 2 точка 2 на овој член го утврдува комисија формирана од министерот за внатрешни работи.

Трговското друштво на кое му е издадено одобрение од членот 46 на овој закон е должно во рок од 15 дена од започнувањето со производство на оружје и муниција, односно поправање на оружје да го извести надлежниот орган.

Министерот за внатрешни работи во согласност со министерот за транспорт и врски и министерот за економија ќе донесе поблиски прописи за минималните тех-

нички и безбедносни услови што треба да ги исполнуваат објектите во кои се врши производство и поправање, односно промет и складирање на оружје и муниција.

Член 48

Одобрението од членот 46 на овој закон може да се издаде за производство и поправање на сите видови оружје и муниција, што може да се набавуваат врз основа на одобрение, или за одредени типови на оружје и муниција.

Одобрението од ставот 1 на овој член престанува да важи ако трговското друштво не отпочнало со вршење на дејноста во рок од една година од издавањето на одобрението или една година не врши производство на оружје и муниција, односно поправање на оружје.

Роковите од ставот 2 на овој член можат да бидат продолжени, ако настапиле околности кои влијаат врз нормалното одвивање на производството и поправањето на сите видови оружје и муниција, но најмногу за уште една година.

Член 49

Трговските друштва кои вршат поправање на оружје се должни да примат на поправка само регистрирано оружје.

Трговските друштва од ставот 1 на овој член се должни да издадат потврда за секое извршено поправање на оружјето.

Физичките лица на чие оружје е извршена поправка на главните делови, се должни во рок од осум дена од денот на приемот на поправеното оружје, да го достават оружјето заради пробни испукувања на проектили до надлежниот орган.

Член 50

Со оружје и муниција во процесот на производство и поправање не можат да ракуваат лица кои не ги исполнуваат условите од членот 9 став 1 точки 1 до 4 и точка 6 на овој закон.

Трговските друштва се должни да ги обезбедат со постојана физичко-техничка заштита просториите во кои го сместуваат оружјето и муницијата.

Член 51

Оружјето што е примено за поправка не смее да се изнесува од работната просторија, освен ако е тоа потребно заради испитување на оружјето.

За испитување на поправеното оружје трговското друштво кое поседува одобрение од членот 46 на овој закон може да набавува и чува потребни видови и количини на муниција врз основа на одобрение за набавување на муниција.

VI. ПРОМЕТ СО ОРУЖЈЕ, МУНИЦИЈА И ДЕЛОВИ ЗА ОРУЖЈЕ

Член 52

Промет со оружје, муниција и делови за оружје можат да вршат трговски друштва со седиште на територијата на Република Македонија кои пред уписот во трговскиот регистар ќе добијат одобрение за вршење на таа дејност.

Одобрението од ставот 1 на овој член го издава надлежниот орган.

Под промет со оружје, муниција и делови за оружје во смисла на овој закон се смета набавување на оружје, муниција и делови за оружје, заради продажба, сместување и чување на оружје и муниција и нивна продажба на големо и мало.

Трговските друштва од ставот 1 на овој член се должни да вршат промет само со оружје и муниција утврдени во Националниот каталог и обележано согласно со членот 53 на овој закон.

Трговските друштва од ставот 1 на овој член можат да продаваат оружје и муниција само на физички и правни лица кои поседуваат одобрение за набавување на оружје.

Одредбите од членовите 47, 48 и 50 на овој закон соодветно се применуваат и на трговските друштва кои вршат промет со оружје и муниција.

Трговските друштва можат да продаваат муниција за оружје на физичките лица, согласно со членот 7 ставови 5 и 6 на овој закон, а муниција за оружје на правни лица кои вршат обезбедување на лица и имот согласно со членот 7 став 7 на овој закон.

Член 53

Во промет може да се пушти оружје, муниција и делови на оружјето кои се испитани, жигосани, односно обележани согласно со прописите за испитување и жигосување, односно обележување на рачното огнено оружје и муниција.

Член 54

Магазините за сместување на оружје и муниција и објектите во кои се врши промет со оружје и муниција мораат да ги исполнуваат условите за сместување и чување на експлозивни материји, утврдени со закон.

Член 55

Министерот за внатрешни работи издава одобрение за промет на оружје и муниција меѓу трговски друштва, увоз или извоз на оружје и муниција на трговските друштва од членот 46 став 1 и членот 52 на овој закон и на физички и правни лица кои поседуваат одобрение за набавување на оружје, за секоја договорена количина на оружје и муниција.

Барањето за издавање на одобрение од ставот 1 на овој член содржи:

- фирма и седиште, односно лично име и адреса на продавачот, купувачот и производителот,
- вид, марка, калибар и количина на оружјето и муницијата,
- регистарски број на прототипот од Националниот каталог и
- договор или друг документ од кој може да се утврди потеклото на оружјето и согласноста на продавачот и купувачот.

Одобрението од ставот 1 на овој член се издава со рок на важење до една година.

VII. ПРЕВОЗ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА

Член 56

За превоз на оружје и муниција потребно е одобрение од министерот за внатрешни работи.

Превоз од ставот 1 на овој член вршат трговски друштва кои вршат дејност промет со оружје и муниција.

Трговското друштво од ставот 2 на овој член поднесува барање за издавање на одобрение за превоз на оружје и муниција, кое содржи:

- фирма и седиште, односно лично име и адреса на испраќачот, превозникот и примачот,
- фирма и седиште на производителот на оружјето и муницијата,
- вид, марка, калибар и количина на оружјето и муницијата,
- правецот на движење и местото на складирање,
- вид на превозното средство, број на регистарските табели, лично име на возачот и лична исправа (лична карта или пасош) на возачот,
- граничен премин каде што оружјето ќе се превезе и
- мерките за обезбедување за време на превозот.

Министерот за внатрешни работи, или од него овластен работник, по потреба ќе определи преземање на посебни мерки за обезбедување при превозот на оружјето и муницијата во согласност со закон.

Член 57

На превозот на муниција соодветно се применуваат прописите за превоз на експлозивни материји.

VIII. ЦИВИЛНИ СТРЕЛИШТА

Член 58

Цивилни стрелишта се објекти наменети за спортско-рекреативни вежби во гаѓање, како и за обука за правилна и безбедна употреба на оружјето, кои исполнуваат технички и безбедносни услови за употреба на огнено, ловечко или спортско оружје.

Цивилни стрелишта можат да основаат правни и физички лица, кои покрај условите за упис во трговскиот регистар, ќе добијат одобрение од министерот за внатрешни работи.

Одредбите од членовите 47, 48 и 50 на овој закон соодветно се применуваат и на основањето цивилни стрелишта.

Одредбите на овој закон за цивилните стрелишта не се применуваат на ловиштето што ловечките друштва (корисници на дивечот во ловиштето или стопанисувачи со ловиштето) ги употребуваат за стрелање и проба на ловечкото оружје согласно со прописите за ловство.

Министерот за внатрешни работи ќе донесе поблиски прописи за минималните технички и безбедносни услови што треба да ги исполнуваат објектите од ставот 1 на овој член.

Член 59

Гаѓање на цивилни стрелишта можат да вршат само физички лица кои со овој или со друг закон се овластени да носат такво оружје или имаат поднесено барање за набавување на оружје.

Член 60

Цивилните стрелишта можат да набавуваат потребни количини на муниција заради гаѓање на стрелиштето, врз основа на одобрение од надлежниот орган.

Надлежниот орган ќе издаде одобрение за повеќекратна набавка на муниција со рок на важење до една година, за количина во зависност од можностите за сместување и обемот на трошење на муницијата.

IX. ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ПРЕКУ ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА

Член 61

Преку државната граница државјаните на Република Македонија и странците можат да ги пренесуваат само оние видови оружје и муниција што согласно со одредбите на овој закон можат да ги набавуваат, поседуваат и носат.

Министерот за внатрешни работи ќе донесе подзаконски пропис за начинот за пренесување на оружје и муниција преку државната граница.

Член 62

Државјаните на Република Македонија кои постојано престојуваат во странство можат заради лов да внесуваат ловечко оружје и муниција за тоа оружје во Република Македонија ако оружјето и муницијата им се запишани во пасошот.

Член 63

Државјаните на Република Македонија можат од Република Македонија да изнесуваат оружје и муниција за тоа оружје, ако за тоа имаат дозвола за оружје и дозвола за носење на оружје издадена од надлежниот орган.

Државјаните на Република Македонија кои постојано престојуваат во странство и државјаните на Република Македонија кои се иселуваат од Република Маке-

донија, а немаат дозвола за оружје можат да набавуваат и да изнесуваат оружје и муниција од Република Македонија само врз основа на одобрение од надлежниот орган.

Државјаните на Република Македонија од ставовите 1 и 2 на овој член се должни при преминувањето на државната граница оружјето и муницијата што ги носат со себе да ги пријават на овластените службени лица.

Член 64

Државјани на Република Македонија кои престојувале во странство, а ја преминуваат државната граница со намера постојано да живеат во Република Македонија, како и странци кои имаат одобрен постојан престој во Република Македонија и кои внесуваат оружје во Република Македонија, за кое е издадена дозвола од надлежен орган на друга држава, се должни во рок од 30 дена од денот на пријавувањето на живеалиштето или престојувалиштето, односно од денот на одобрен постојан престој, лично да поднесат барање за заменување на дозволата за оружје издадена од надлежниот орган на другата држава со дозвола за оружје, односно дозвола за носење на оружје до надлежниот орган.

Член 65

Странците кои поминуваат низ Република Македонија можат да внесуваат во Република Македонија и да носат оружје и муниција, ако за тоа имаат одобрение од дипломатско-конзуларното претставништво на Република Македонија во странство или од надлежниот орган.

Странците од ставот 1 на овој член се должни при преминувањето на државната граница оружјето и муницијата што ги носат со себе да ги пријават на овластените службени лица.

Странците кои привремено престојуваат во Република Македонија или поминуваат низ неа или кои биле постојано населени во Република Македонија и заминуваат од неа, можат заради изнесување од Република Македонија да набавуваат оружје и муниција само врз основа на одобрение од надлежниот орган.

Член 66

Членовите на странски воени и други делегации кои доаѓаат во Република Македонија заради привремен престој, а според прописите на својата служба носат огнено оружје или тоа е составен дел од нивната униформа, можат таквото оружје да го внесуваат во Република Македонија и да го држат и носат за време на својот престој во Република Македонија, без посебно одобрение.

Член 67

Странците кои доаѓаат во Република Македонија заради лов се должни при преминувањето на државната граница ловечкото оружје и муницијата што ги носат со себе да ги пријават на овластените службени лица.

Надлежниот орган при контролата на преминувањето на државната граница ќе им издаде на странците од ставот 1 на овој член одобрение за носење на ловечко оружје за време на ловот во Република Македонија.

Член 68

Членовите на стрелачки организации кои групно или поединечно патуваат во странство заради учествување на стрелачки натпревари или заради подготовки за такви натпревари, можат преку државната граница да пренесуваат оружје и муниција за тие потреби врз основа на одобрение од надлежниот орган.

За членовите на странски стрелачки организации кои доаѓаат во Република Македонија на стрелачки натпревари или на подготовки за такви натпревари, се применуваат одредбите од членот 67 на овој закон.

Член 69

Домашните правни лица и странските превозници можат да вршат транспорт на оружје и муниција преку државната граница, односно преку територијата на Република Македонија (транзит) само врз основа на одобрение што го издава надлежниот орган по претходно прибавено мислење од Министерството за надворешни работи и Министерството за одбрана.

Одредбата од ставот 1 на овој член не се однесува на транспортот на оружје и муниција што го врши Армијата на Република Македонија.

Член 70

Ловечкото и спортското оружје и муницијата за тоа оружје што е заплнето од царинските органи се продава од овие органи по пат на јавно наддавање на правните лица што се занимаваат со промет на оружје и муниција и на физички лица кои имаат одобрение за набавување на оружје.

Со другото оружје и муниција што е заплнето од царинските органи се постапува согласно со членот 45 на овој закон.

Член 71

Оружје или муниција не може да се пренесува преку граничен премин за пограничен сообраќај, освен ако со меѓународен договор поинаку не е определено.

X. ДРЖАВЈАНИ НА ЗЕМЈИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Член 72

Државјаните на земјите членки на Европската унија можат во Република Македонија да внесуваат оружје за кое им е издаден европски документ за оружје врз основа на претходно одобрение од надлежен орган.

За транзит на оружје од ставот 1 на овој член одобрение издава надлежниот орган.

Барањето за издавање на одобрение од ставовите 1 и 2 на овој член може да се поднесе и до дипломатско-конзуларното претставништво на Република Македонија во земјата во која престојува лицето од ставот 1 на овој член.

Одобрението од ставовите 1 и 2 на овој член се издава со рок на важење од една година и се впишува во европскиот документ за оружје. Одобрението може да се продолжи уште за една година.

Одобрението од ставовите 1 и 2 на овој член нема да се издаде доколку тоа го бараат причините на безбедноста на државата или јавниот ред и мир.

Не е потребно да се издаде одобрение од ставовите 1 и 2 на овој член на членови на ловечки друштва и членови на друштва за спортско стрелаштво ако за оружјето е издаден европски документ за оружје под услов да докажат дека целта на патувањето во Република Македонија е учество во ловечки или спортски натпревари.

Член 73

Државјанин на земја членка на Европската унија може во Република Македонија да носи и пренесува оружје за кое е издаден европски документ за оружје во согласност со ратификувани меѓународни договори и овој закон.

На барање на државјанин на земја членка на Европската унија кој има дозвола за престој на територијата на Република Македонија, надлежниот орган ќе му издаде европски документ за оружје под услов за оружјето да му е издадена дозвола за оружје согласно со овој закон.

За одземање на оружјето од ставот 1 на овој член и одземање на европскиот документ за оружје од ставот 2 на овој член соодветно се применуваат одредбите на овој закон.

Член 74

Министерот за внатрешни работи ќе го пропише образецот на одобрението за внесување оружје и европскиот документ за оружје.

XI. ЕВИДЕНЦИИ

Член 75

Министерството за внатрешни работи води евиденција за издадените одобренија за набавување на оружје, дозволи за оружје, дозволи за поседување на оружје, дозволи за носење на оружје, потврди за поседување на оружје, пријавеното старинско оружје, оружје со тетива и ладно оружје, одземено, пронајдено, предадено оружје и муниција, одобренија за производство и поправка, одобренија за промет, одобренија за превоз, одобренија за основање на цивилни стрелишта, одобренија за набавување и изнесување на оружје и муниција, одобренија за внесување на оружје и муниција, одобренија за претставништво, одобренија за поседување и носење на ловечко оружје за време на лов во државата, одобренија за пренесување на спортско оружје и одобренија за транзит на оружјето и муницијата.

Член 76

Стрелачки и ловечки друштва, правни лица корисници на дивеч во ловишта и други правни лица кои поседуваат оружје врз основа на дозвола за поседување на оружје се должни да водат евиденција на оружјето и муницијата и на лицата на кои оружјето го даваат на употреба.

Евиденција на оружјето и муницијата се должни да водат и трговските друштва што вршат:

- производство на оружје и муниција, за произведението и испорачаното оружје и муниција,
- поправање на оружје, за поправеното оружје и
- промет со оружје и муниција, за набавеното и продадено оружје и муниција.

Трговските друштва се должни да водат евиденција и за испукани проектили и чаури за секое парче оружје.

Цивилните стрелишта се должни да водат евиденција на издадената и употребената муниција.

Член 77

Министерот за внатрешни работи ќе донесе поблиски прописи за образецот на барањето за издавање одобрение за набавување на оружјето, барањето за заменување на дозволата за оружје издадена од надлежен орган на друга држава, одобрението за набавување на оружје, делови за оружје и муниција, дозволата за оружје, дозволата за поседување на оружје и дозволата за носење на оружје, потврдата за поседување на оружје, одобрението за производство, поправање, промет или превоз на оружје и муниција, одобрение за набавување и изнесување на оружје и муниција од државата, одобрение за внесување на оружје и муниција, одобрение за внесување на оружје и муниција издадено од дипломатско-конзуларното претставништво, одобрение за поседување и носење на ловечко оружје за време на лов во државата, одобрение за пренесување на спортско оружје и одобренија за транзит на оружјето и муницијата, одобрение за основање на стрелишта и за начинот на водење на евиденции на оружје и муниција.

XII. НАДЗОР

Член 78

Надзор над придржувањето кон пропишаните услови за производство, поправање, промет, сместување и чување на оружје и муниција, употребата на стрелишта, како и над законитоста на поседувањето и носењето на оружје и муниција и водењето евиденции утврдени со овој закон, врши Министерството за внатрешни работи.

Овластените физички и правни лица се должни да го овозможат вршењето на надзорот, контролата на оружјето, да ја стават на располагање соодветната документација и да ги дадат потребните податоци и извештавања.

Министерот за внатрешни работи ќе го одземе одобрението за производство, поправање, промет на оружје и муниција или употреба на цивилно стрелиште, ако утврди дека престанале да постојат условите за издавање на одобрението предвидени со овој закон или нема да бидат отстранети утврдените неправилности во рокот што ќе го определи.

Трговското друштво на кое му е одземено одобрението за производство, поправање или промет на оружје и муниција или употреба на цивилно стрелиште, барање за повторно издавање на одобрение може да поднесе по истекот на една година од правосилноста на решението со кое му е одземено овластувањето.

По правосилноста на решението надлежниот орган го известува судот заради преземање на соодветни мерки за престанок на вршење на дејноста на трговското друштво.

Оружјето и муницијата со кои располага трговското друштво ќе се предадат на надлежниот орган во рок од 15 дена од денот на правосилноста на решението.

Оружјето и муницијата од ставот 6 на овој член, ќе се продадат по пат на јавно надавање на правните лица што се занимаваат со промет на оружје и муниција и на физички лица кои имаат одобрение за набавување на оружје.

Средствата остварени со продажбата на оружјето и муницијата се приход на трговското друштво.

XIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 79

Со парична казна од 50.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок правно лице кое ќе набави, поседува, произведе, поправи, продаде, размени или даде на друг оружје и муниција чие набавување, поседување, носење, производство, поправање или промет е забрането (член 4 став 2).

За прекршокот од ставот 1 на овој член на правното лице ќе му се изрече мерка на безбедност одземање на оружјето и муницијата и забрана на вршење производство, поправање или промет со оружје и муниција или употреба на цивилно стрелиште во траење до една година.

Член 80

Со парична казна од 30.000 до 50.000 денари или со казна затвор до 90 дена ќе се казни за прекршок физичко лице кое:

- 1) набавува делови за оружје на начин спротивен на одредбите на членот 7 став 2 од овој закон;
- 2) поседува муниција во количина поголема од утврдената во членот 7 став 5 на овој закон;
- 3) носи и употребува оружје за кое му е издадена потврда за поседување на оружје согласно со членот 21 став 4 на овој закон;
- 4) го носи оружјето на начин спротивен на одредбите на членот 24 од овој закон;
- 5) ќе употреби старинско оружје или за ова оружје ќе изработи, набави или поседува муниција (член 27 став 4);
- 6) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 28 од овој закон;
- 7) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 29 од овој закон;
- 8) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 30 од овој закон;
- 9) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 31 од овој закон и
- 10) чува оружје на начин спротивен на одредбите на членот 33 од овој закон.

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се изрече мерка на безбедност одземање на оружјето и муницијата.

Член 81

Со парична казна од 20.000 до 30.000 денари или со казна затвор до 60 дена ќе се казни за прекршок физичко лице кое:

1) во пропишаниот рок нема да поднесе барање за регистрација на оружјето и издавање дозвола за оружје до надлежниот орган (член 18 став 1);

2) нема потврда за пренесување на оружјето од магацинот за оружје на стрелачкото друштво до стрелиштето или теренот определен за тоа, како и во обратен правец (член 26 став 2);

3) нема да пријави на надлежен орган старинско оружје што го набавило или го поседува (член 27 став 2);

4) нема да ја покаже дозволата за оружје и дозволата за носење на оружје на барање на овластено службено лице на надлежниот орган (член 32 став 2);

5) во пропишаниот рок нема да пријави исчезнување, губење или кражба на оружје и муниција, на одобрението за набавување на оружје, дозволата за оружје или дозволата за носење на оружје (член 36);

6) при промена на живеалиштето или престојувалиштето во пропишаниот рок нема да го пријави оружјето на надлежниот орган на чие подрачје е новото живеалиште или престојувалиште (член 38);

7) во случај на смрт на сопственикот на оружјето, во пропишаниот рок нема да го предаде оружјето и муницијата (член 39 став 1);

8) лицето кое при преминувањето на државната граница нема да ги пријави на надлежен орган оружјето и муницијата што ги носи со себе (членови 63, 65 и 67);

9) без одобрение изнесува од Република Македонија оружје и муниција кога за изнесувањето на оружјето и муницијата е потребно одобрение (членови 63 и 65);

10) во пропишаниот рок не поднесе барање за замена на дозволата за оружје (член 64);

11) ќе пренесе или ќе се обиде да пренесе оружје или муниција преку граничен премин отворен за пограничен сообраќај, освен ако тоа е определено со меѓународен договор (член 71) и

12) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 78 став 2 од овој закон.

За прекршокот од ставот 1 точки 1 и 3 на овој член на физичкото лице ќе му се изрече и мерка на безбедност одземање на оружјето и муницијата.

Член 82

Со парична казна од 100.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок правно лице кое:

1) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 28 од овој закон;

2) ќе продаде или даде на употреба оружје или муниција на лице кое нема одобрение за набавување, односно кое нема дозвола за оружје, дозвола за носење на оружје (член 29);

3) го чува оружјето на начин спротивен на одредбите на членот 34 од овој закон;

4) во пропишаниот рок од започнувањето со производството на оружје и муниција, односно поправање на оружје не го известува Министерството за внатрешни работи (член 47 став 4);

5) ќе прими на поправка оружје што не е регистрирано (член 49);

6) просториите во кои е сместено оружјето и муницијата не ги обезбедило од пристап на неовластени лица со постојана физичко-техничка заштита (член 50 став 2);

7) оружјето што го примило за поправање било изнесено од работната просторија (член 51 став 1);

8) врши промет со оружје и муниција на начин спротивен на одредбите на членот 52 ставови 4 и 5 од овој закон;

9) пушта во промет оружје, муниција и делови на оружје кои не се обележани, испитани, жигосани, односно обележани согласно со прописите за испитување и жигосување, односно обележување на рачното огнено оружје и муниција (член 53);

10) ќе превезе оружје и муниција без одобрение или спротивно на налозите за преземање на посебни мерки за обезбедување на превозот (член 56 ставови 1 и 4) и

11) постапува спротивно на одредбите од членот 78 став 2 на овој закон.

Со парична казна од 10.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршокот од ставот 1 точки 3 до 9 на овој член и одговорното лице на правното лице.

За прекршокот од ставот 1 точки 1, 2, 4, 6, 7 и 9 на овој член ќе се изрече мерка на безбедност одземање на оружјето и муницијата.

За прекршокот од ставот 1 точки 3 до 9 на овој член ќе се изрече мерка на безбедност забрана на вршење производство, поправање, промет или превоз на оружје и муниција во траење до една година.

Член 83

Со парична казна од 50.000 до 200.000 денари ќе се казни за прекршок правно лице кое:

1) нема да издаде потврда за практично оспособување за ракување со оружје на физичките лица, баратели на одобрението за набавување на оружје (член 14 ставови 5 и 6);

2) во пропишаниот рок нема да поднесе барање за регистрација на оружјето и издавање дозвола за поседување на оружје (член 18);

3) во пропишаниот рок нема да го известува надлежниот орган (член 23 став 5);

4) нема да издаде потврда за пренесување на оружјето од магацинот за оружје на стрелачкото друштво до стрелиштето, како и во обратен правец (член 26 став 2);

5) во пропишаниот рок нема да пријави исчезнување, губење или кражба на оружје и муниција, на одобрението за набавување на оружје, дозволата за оружје или дозволата за носење на оружје (член 36);

6) при промена на седиштето во пропишаниот рок нема да го пријави оружјето на надлежниот орган на чие подрачје е новото седиште (член 38);

7) постапува на начин спротивен на одредбите од членот 69 на овој закон и

8) не води евиденција согласно со одредбите од членот 76 на овој закон.

Со парична казна од 5.000 до 30.000 денари ќе се казни за прекршокот од ставот 1 на овој член и одговорното лице на правното лице.

За прекршокот од ставот 1 точка 2 на овој член ќе се изрече мерка на безбедност одземање на оружјето и муницијата.

XIV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 84

Трговските друштва кои вршат производство на оружје и муниција, поправање на оружје и промет со оружје, муниција и делови за оружје, а за кои до денот на влегувањето во сила на овој закон не било потребно одобрение, се должни во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон да поднесат барање за издавање на одобрение од членовите 47 и 55 на овој закон.

Член 85

Подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон.

До денот на влегувањето во сила на прописите од ставот 1 на овој член ќе се применуваат постојните прописи доколку не се во спротивност со одредбите на овој закон.

Член 86

Дозволите за поседување и носење на оружје и дозволите за поседување на оружје издадени по досегашните прописи мора да се заменат најдоцна во рок од ед-

на година од денот на влегувањето во сила на подзаконскиот пропис за образецот на дозволата за оружје, дозволата за поседување на оружје и дозволата за носење на оружје.

Дозволите од ставот 1 на овој член ќе се заменат доколку физичкото лице ги исполнува условите од членот 9 став 1 точки 1, 2, 3, 4, 6 и 7 и став 2 на овој закон, односно правното лице ги исполнува условите во членот 16 од овој закон.

При поднесување на барањето за замена на дозволите од ставот 1 на овој член, физичкото лице, односно правното лице е должно до надлежниот орган според живеалиштето, односно престојувалиштето на странецот и правното лице според седиштето, да го донесе оружјето на кое се однесува дозволата, заради извршување на пробни испукувања од оружјето.

Член 87

Со денот на влегувањето во сила на овој закон, постапките за набавување, поседување, носење, чување, производство, поправање, промет и превоз на оружје и муниција што се отпочнати согласно со Законот за набавување, поседување и носење оружје ("Службен весник на СРМ" број 25/72, 30/72, 18/76, 25/76, 15/83, 51/88 и "Службен весник на Република Македонија" број 26/93 и 49/2003) ќе продолжат според одредбите на овој закон.

Член 88

Одредбите од главата X на овој закон ќе започнат да се применуваат по приемот на Република Македонија во членство на Европската унија.

Член 89

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за набавување, поседување и носење оружје ("Службен весник на СРМ" број 25/72, 30/72, 18/76, 25/76, 15/83, 51/88 и "Службен весник на Република Македонија" број 26/93 и 49/2003) и членовите од 22 до 31 и членовите 65 став 1 точка 5 и став 3 и членот 66 став 1 точки 3, 4 и 5 и став 3 од Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас ("Службен весник на Република Македонија" број 36/92, 12/93, 11/94 и 19/2004).

Член 90

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J I P Ë R A R M Ě T

I. DISPOZITA T Ě P Ě R G J I T H S H M E

Neni 1

Me këtë ligj rregullohen kushtet për blerjen, posedimin, mbajtjen, ruajtjen, prodhimin, riparimin, qarkullimin, transportin dhe bartjen përmes kufirit shtetëror të armëve dhe municionit.

Dispozitat e këtij ligji nuk zbatohen për armatimin dhe pajisjen ushtarake, si dhe për armët dhe municionin dedikuar për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes, Armatës së Republikës së Maqedonisë, Ministrisë së Punëve të Brendshme, institucioneve ndëshkuese përmirësuese dhe organeve të tjera shtetërore dhe personave juridikë të përcaktuara me dispozita të veçanata.

Neni 2

Armë, sipas këtij ligji konsiderohet secili send, i bërë me shtypjen e materieve shpërthyes, gazit ose ajrit të komprimuar ose me forcë tjetër, të gjuajë plumbin, predhën, saçmën ose projektilin tjetër, gaz, lëng ose

substancë tjetër, që mund të shkaktojë rrezik për jetën ose shëndetin e njerëzve, si dhe për sende të tjera, dedikimi themelor i të cilave është për të sulmuar, për gjueti dhe për qitje sportive.

Armë sipas paragrafit 1 të këtij neni konsiderohen:

- 1) armët e zjarrit::
- 2) armët pneumatike;
- 3) armët e gazta;
- 4) armët shpërthyes;
- 5) armët me tetivë;
- 6) armët e ftohta;
- 7) armët për dedikim industrial dhe
- 8) mekanizma elektrikë.

Si armë konsiderohen edhe municioni dhe pjesët e armëve, nëse me këtë ligj nuk është përcaktuar ndryshe.

Si armë sipas këtij ligji, nuk konsiderohen:

- 1) armët dekorative;
- 2) imitimet e armëve dhe
- 3) armët që janë bërë të papërdorshme në mënyrë të përhershme.

Neni 3

Shprehjet e veçanta të përdorura në këtë ligj e kanë kuptimin si vijon:

"Armët e zjarrit" janë të gjitha llojet e pushkëve, pistoletave dhe revolveve, si dhe mekanizmat e tjerë, të cilët me shtypjen e gazrave të barutit nga tyta gjuajnë plumbin, predhën, saçmën ose projektilin tjetër.

"Armë e shkurtër e zjarrit" është arma tyta e së cilës është me gjatësi deri 30 cm ose gjatësia e përgjithshme e së cilës nuk është më e madhe se 60 cm.

"Armë e gjatë e zjarrit" është arma tyta e së cilës është me e gjatë se 30 cm ose gjatësia e përgjithshme e së cilës është më e madhe se 60 cm.

"Armë automatike e zjarrit" është arma e cila pas çdo shkrepjeje, në mënyrë automatike mbushet dhe zbrazet dhe te e cila me një tërheqje të këmbëzës gjuhen më shumë apo të gjithë plumbat nga magazina e armës.

"Arma gjysmëautomatike e zjarrit" është arma e cila pas çdo shkrepjeje, në mënyrë automatike mbushet dhe zbrazet dhe e cila mund të gjuajë vetëm një plumb me një tërheqje të këmbëzës.

"Armë e zjarrit me repetim" është arma e cila pas gjuajtjes mbushet dhe zbrazet me dorë, me futjen e plumbit në tytë, i marrë nga magazina dhe i bartur me mekanizëm.

"Armë e zjarrit me një gjuajtje" është arma pa magazinë e cila para çdo gjuajtje mbushet me dorë, me futjen e plumbit në tytë dhe në pjesën e thellë të paraparë për këtë qëllim, në grykën e tytës.

"Armë pneumatike" janë të gjitha llojet e pushkëve, pistoletave, revolveve, si dhe mekanizmat e tjerë të cilët me shtypjen e ajrit të komprimuar ose gazit tjetër të komprimuar nga gryka qesin plumbin, predhën, ose projektilin tjetër.

"Armë të gazta" janë të gjitha llojet e pistoletave, revolveve dhe mekanizmat e tjerë, të cilat me shtypjen e gazrave të barutit ose gazit të ngjashëm, në një drejtim shpërndajnë ose hedhin gaz ngacmues i cili ka ndikim afatshkurtër në shëndetin e njerëzve.

Si armë të gazta, sipas këtij ligji nuk konsiderohen mekanizmat të cilët shpërndajnë ose hedhin gaz ngacmues që ka veprim afatshkurtër në shëndetin e njerëzve, ndërsa janë të dedikuar ekskluzivisht për vetëmbrojtje.

"Armë për sinjalizim me dritë dhe me zë" janë të gjitha llojet e pistoletave, revolveve dhe mekanizmat e tjerë të cilët me shtypjen e gazrave të barutit ose gazit të ngjashëm, në një drejtim shpërndajnë ose hedhin predha për sinjalizim me dritë e zë.

"Armë eksplozive" janë të gjitha llojet e bombave, minave, granatave e mekanizmave të tjerë që përmbajnë materie shpërthyes ose mjete ndezëse, te të cilat për shkak të veprimit të brendshëm ose të jashtëm (peshës, goditjes, fërkimit, reaktionit kimik, energjisë elektrike e ngjashëm) shkaktohet lirimimi dhe krijimi i energjisë dhe eksplozimi.

Si armë eksplozive sipas këtij ligji, konsiderohen edhe pjesët e armëve shpërthyesë, ndezësi dhe sendet e tjera, të cilat dukshëm janë të gatshme për punimin e armëve eksplozive.

“Armët me tetivë” janë harku, shigjeta dhe mekanizmat e tjerë të cilët me shtypjen e tetivës së shtrënguar gjuajnë shigjetën ose projektilin tjetër.

“Armë të ftohta” janë shpuesë ose thika me prerës rrotullues, të fshehur ose të montuar, me dhëmbëz për mbyllje (mbërthim), prerësi i së cilës me shtypjen e pullës ose levës del dhe vetëm fiksohet (“thikë kërcyese”), ose prerësi i së cilës gjatë aktivizimit të mekanizmit për bllokim me forcën e peshës ose lëvizjes del prej mbajtësit dhe fiksohet vetë (“thikë patenti”), kamat, shpatat, pallat, bajonetat, unazat e grushtit (“boksierë”), “yjet” për gjuajtje, shufrat dhe sendet e tjera, dedikimi themelor i të cilëve është për të sulmuar ose shkaktuar lëndime.

Si armë të ftohta sipas këtij ligji konsiderohen edhe sendet e volitshme për shkaktimin e lëndimeve trupore, kur ato mbahen në tubimet publike, lokale e vende të ngjashme.

“Mekanizma elektrike” janë shkopinj elektrike dhe sende të tjera, dedikimi themelor i të cilave është për të sulmuar, asgjësuar ose për të shkaktuar lëndime;

“Armë për dedikime industriale” është arma e dedikuar për alarmim, sinjalizim, shpëtim, therrjen e kafshëve, peshkim me harpun, për dedikime industriale ose teknike, me kusht që të mund të shfrytëzohet vetëm për ato qëllime.

“Armë gjuetie” është armë zjarri, e kategorisë B dhe C me të cilën lejohet gjuetia sipas dispozitave për gjueti.

“Armë sportive” është armë zjarri, e kategorisë B dhe C armë pneumatike dhe armë me hark, e cila sipas dispozitave të veçanta shfrytëzohet në disiplinat sportive.

“Armë të vjetra” janë armë të ftohta dhe armë zjarri të prodhuara para vitit 1898 dhe të cilat kanë vlerë historike ose artistike, ndërsa më nuk janë në përdorim.

“Pjesë kryesore të armës së zjarrit” konsiderohen: mekanizmi për mbyllje (mbyllësi), dhoma, cilindri dhe tyta e të gjitha llojeve të armëve të zjarra.

“Pajisja e veçantë e armëve të zjarra” është çdo mekanizëm i dedikuar për plotësimin e mundësive për përdorimin e armëve, ndërsa nuk është i domosdoshëm për përdorimin e tyre të rëndomtë (nishani optik, laserik ose me rreze infra të kuqe, mbytësi i zhurmës, matësi i largësisë “rrezja laserike”, adaptuesi e ngjashëm).

“Armë dekorative” janë sendet e punuara për dedikim dekorativ, të cilat nuk mund të përdoren në armët e zjarrit.

“Imitimet e armëve” janë sendet të cilat nga pamja e jashtme duken si armë, por nuk mund të përdoren në armë zjarri.

“Municioni” janë të gjitha llojet e plumbave, gëzhjave dhe projektileve të dedikuar për mbushjen dhe veprimin e armëve.

“Municioni me plumba që shpojnë thellë” është municioni i dedikuar për përdorim ushtarak që përmban plumbin e mbyllur me bërthamë të fortë që shpon thellë.

“Municioni me plumba shpërthyes” është municioni i dedikuar për përdorim ushtarak, plumbi i të cilit ka përmbajtjen që shpërthen në momentin e goditjes.

“Municioni me plumba ndezës” është municioni i dedikuar për përdorim ushtarak, plumbi i të cilit përmban komponim kimik që ndizet gjatë kontaktit me ajrin ose në momentin e goditjes.

“Municioni manevruar” është municioni që përmban mbushje shtytëse dhe gëzhjohë në të cilën nuk ka plumb.

“Municioni për trullasje dhe vënie në gjumë” është municioni i dedikuar për armë të dedikimit industrial.

“Municioni shenjdhënës” është municioni që me sinjal ndriçues e tregon drejtimin e municionit.

II. BLERJA DHE POSEDIMI I ARMËVE DHE MUNICIONIT

Neni 4

Armët, sipas këtij ligji, kategorizohen në kategoritë si vijon:

Kategoria A- armët blerja e të cilave ndalohet:

- 1) armë zjarri që zakonisht përdoren si armë lufte;
- 2) armë zjarri automatike;
- 3) armë zjarri të maskuara në formë të një sendi tjetër;
- 4) armë zjarri me mbytës të montuar të zhurmës;
- 5) armë zjarri me tytë të vjaskuar me kalibër mbi 12,7 mm;
- 6) armët shpërthyesë dhe pjesët e tyre;
- 7) armët e gazta;
- 8) pajisje e veçantë për armë zjarri;
- 9) mekanizmat elektrike;
- 10) municioni me plumba që shpojnë thellë, me projektele shpërthyesë dhe ndezëse dhe projektele për këtë municion;
- 11) municioni për pistoleta dhe revole që përmban plumb me veprim ekspansiv dhe plumba për këtë municion, përveç që shfrytëzohet si municion për armë gjuetie ose sportive dhe
- 12) municioni shenjdhënës.

Si armë zjarri të ndaluara, sipas paragrafit 2 të këtij neni, nuk konsiderohen armët e gjuetisë dhe ato sportive të pajisura me nishan snajperi apo optik.

Kategoria B- armët që mund të blehen në bazë të lejes:

- 1) armë zjarri të shkurtëra gjysmëautomatike ose me repetim;
- 2) armë zjarri të shkurtëra për një qitje, me gjilpërë qendrore goditëse;
- 3) armë zjarri të shkurtëra për një qitje, me gjatësi të përgjithshme më të vogël se 28 cm;
- 4) armë zjarri të gjata gjysmëautomatike, me magazinë e dhomë që mund të mbajnë më tepër se tre plumba;
- 5) armë zjarri të gjata gjysmëautomatike, me magazinë e dhomë që mund të mbajnë deri në tre plumba dhe mbushësi i të cilëve nuk është i përfortuar;
- 6) armë zjarri e gjatë gjysmëautomatike dhe me repetim, me tytë të pavjaskuar të gjatë deri më 60 cm;
- 7) armë zjarri e gjatë gjysmëautomatike, për dedikim civil, ngjashëm me armë zjarri automatike;
- 8) armë zjarri të gjata për një qitje, me tytë të vjaskuar;
- 9) armë zjarri të gjata për një qitje, me një ose më tepër tyta të pavjaskuara;
- 10) armë pneumatike me energji të projektilit mbi 7,5 J dhe kalibër mbi 4,5 mm dhe
- 11) armët për dedikime industriale.

Kategoria C- armët që mund të blehen në bazë të lejes së lëshuar me kushte lehtësuese:

- 1) armë zjarri e gjatë me repetim, që nuk është përfshirë me pikën 6 të kategorisë B;
- 2) armë zjarri e gjatë gjysmëautomatike, që nuk është përfshirë me pikat 4, 5, 6 dhe 7 të kat
- 3) armë zjarri të shkurtëra për një qitje, me gjatësi të përgjithshme më të madhe ose të barabratë me 28 cm;
- 4) armë pneumatike me energji të projektilit deri 7,5 J dhe kalibër deri 4,5 mm dhe
- 5) armë për sinjalizim me dritë dhe me zë.

Kategoria D - armët që duhet të lajmërohen dhe për të cilat lëshohet vërtetimi:

- 1) armët e vjetra;
- 2) armët me tetivë;
- 3) armët e ftohta;

Neni 5

Armët dhe municioni mund të blehen vetëm në bazë të lejes së lëshuar nga Ministria e Punëve të Brendshme, nëse me këtë ligj nuk është përcaktuar ndryshe.

Neni 6

Ministria e Punëve të Brendshme, nxjerr Katalogun nacional të armëve dhe municionit që mund të blehet dhe posedohet në bazë të lejes, përkatësisht të prodhohet ose importohet (në tekstin e mëtejshëm: Katalogu nacional).

Katalogizimi i prototipit të prodhimit të ri ose importit të ri bëhet në bazë të dokumentacionit teknik dhe karakteristikave të përcaktuara në pyetësinë e prodhuesit.

Katalogu nacional përmban:

- numrin regjistruar të regjistrimit;
- llojin, markën dhe kalibrin e armëve dhe municionit,
- prodhuesin dhe
- vendin ku janë prodhuar armët dhe municioni.

Katalogu nacional shpallet në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

Neni 7

Armët nga kategoria B dhe C të këtij ligji mund të blehen në bazë të lejes së Ministrisë së Punëve të Brendshme, sipas vendbanimit të personit, ose vendqëndrimit të të huajit në Republikën e Maqedonisë, përkatësisht sipas selisë së personit juridik, paraqitësit të kërkesës (në tekstin e mëtejme: organi kompetent).

Pjesët kryesore të armëve dhe municionit për armët me tyta të vjaskuara mund të blehen në bazë të lejes, sipas llojit të armës për të cilën është lëshuar leja për armë.

Leja për blerjen e armëve, pjesëve të armëve dhe municionit nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni vlen gjashtë muaj nga dita e lëshimit të lejes.

Municioni për armët me tyta të pavjaskuara mund të blehet në bazë të lejes së lëshuar për këto armë.

Personi fizik mund të posedojë municion për armë me tyta të vjaskuara më së shumti deri në 100 fishekë, ndërsa municion për armët me tyta të pavjaskuara dhe municion për armë pneumatike pa kufizim të sasisë së municionit.

Personat juridikë që janë të regjistruar për mbajtjen e sigurisë së personave dhe pronës, ose kryejnë veprimtari të sigurimit të personave dhe pronës për nevojat e veta, mund të posedojnë municion për armë më së shumti deri 50 plumba për çdo armë të shënuar në lejen për posedimin e armës.

Neni 8

Leja për blerjen e armës, për pjesët kryesore të armës ose të municionit (në tekstin e mëtejme: leje për furnizim me armë) mund t'u jepet personave fizikë për shkak të mbrojtjes së personalitetit të tyre dhe të pronës, për gjueti dhe qitje sportive.

Personat juridikë që janë të regjistruar për mbajtjen e sigurisë të personave dhe pronës ose kryejnë veprimtari të sigurimit të personave dhe pronës për nevojat e veta, mund të blejnë armë në bazë të lejes, për mbrojtjen e personave dhe pronës ose për kryerjen e veprimtarisë për sigurimin e personave dhe pronës.

Leja për blerjen e armës sportive dhe për gjueti mund t'u jepet edhe shoqatave të gjuetarëve dhe shenjtarëve, si dhe personave juridikë-shfrytëzues të kafshëve të egra në vendet e gjuetisë.

Leja për blerjen e armëve të zjarrit ose pneumatike me municion që përmban materie për trulllosje dhe gjumëdjellëse për paaftësimin e përkohshëm të kafshëve, mund t'u jepet institucioneve shkencore, organeve shtetërore dhe personave të tjerë juridikë për hulumtime shkencore dhe grumbullimin e të dhënave profesionale për llojet e kafshëve, mbrojtjen e kafshëve si dhe raste të tjera të arsyeshme që bëjnë pjesë në veprimtarinë e tyre të rregullt, e që kanë të bëjnë me mbrojtjen e mjedisit jetësor.

Neni 9

Leja për blerjen e armës, personit fizik i lëshohet në bazë të kërkesës së paraqitur paraprakisht, për lëshimin e lejes për blerjen e armës, nëse personi fizik i plotëson kushtet si vijon:

- 1) ka mbushur 18 vjet moshe;
- 2) nuk i është marrë apo zvogëluar aftësia për punë;
- 3) është i aftë nga shëndeti të posedojë dhe mbajë armë;
- 4) nuk paraqet rrezik për rendin publik;
- 5) ka shkaqe të arsyeshme për blerjen e armës;
- 6) disponon me njohuri teknike për përdorimin me rregull, ruajtjen dhe mirëmbajtjen e armës dhe njohuri për dispozitat për armët dhe

7) ka vendbanim në territorin e Republikës së Maqedonisë, e nëse është i huaj të ketë vendqëndrimin e përhershëm të lejuar në territorin e Republikës së Maqedonisë, përveç nëse me marrëveshje ndërkombëtare të ratifikuar nuk është përcaktuar ndryshe.

Leja për blerjen e armës së kategorisë C i lëshohet personit fizik, i cili përveç kushteve nga paragrafi 1 pikat 1, 2, 3, 4, 6 dhe 7 të këtij neni, duhet të jetë anëtar aktiv i shoqatës së gjuetarëve ose shenjtarëve dhe të ketë vërtetim për provimin e dhënë për gjuetar, përkatësisht se është anëtar aktiv i shoqatës së shenjtarëve.

Neni 10

Me vërtetimin e lëshuar nga qendra për punë sociale, në bazë të vendimit gjyqësor, personi fizik dëshmon se nuk i është marrë ose kufizuar aftësia për punë sipas nenit 9 paragrafi 1 pika 2 të këtij ligji.

Vërtetimi nga paragrafi 1 i këtij neni, nuk mund të jetë më i vjetër se një vit.

Neni 11

Aftësia shëndetësore për posedimin dhe bartjen e armës sipas nenit 9 paragrafi 1 pika 3 të këtij ligji, përcaktohet me kontrollim shëndetësor dhe dëshmohet me çertifikatën e mjekut.

Çertifikata e mjekut nga paragrafi 1 i këtij neni, nuk mund të jetë më e vjetër se një vit.

Shpenzimet e kontrollimit mjekësor i bart personi fizik.

Ministri i Shëndetësisë në pajtim me ministrin e Punëve të Brendshme i përcakton llojin dhe mënyrën e kryerjes së kontrollimit mjekësor, për verifikimin e aftësisë shëndetësore për posedimin dhe mbajtjen e armës, listën e sëmundjeve dhe gjendjet shëndetësore që e bëjnë personin të paafte për posedimin dhe mbajtjen e armës, si dhe mënyrën dhe procedurën për lëshimin e çertifikatës së mjekut.

Kontrollimin mjekësor të personit fizik për verifikimin e aftësisë shëndetësore për posedimin dhe mbajtjen e armës, e bëjnë institucionet nga sfera e shëndetësisë që i përcakton ministri i Shëndetësisë në pajtim me ministrin e Punëve të Brendshme.

Neni 12

Konsiderohet se ekziston rrezik për rendin publik sipas nenit 9 paragrafi 1 pika 4 të këtij ligji, nëse:

- personi fizik është dënuar në mënyrë të plotfuqishme, për vepër penale të kryer me paramendim, i cili ndiqet me detyrë zyrtare;

- personi fizik është dënuar në mënyrë të plotfuqishme për kundërvajtje, kundër qetësisë dhe rendit publik me elemente të dhunës dhe

- ekzistojnë rrethana të tjera që tregojnë se arma mund të keqpërdoret, e veçanërisht: kur personi është regjistruar në evidencën e organeve kompetente për konsumim të shpeshtë dhe tejmase të alkoolit ose përdorimit të drogave narkotike dhe substancave psikotropike; prishjen e rëndë të marrëdhënieve në familje, në institucion arsimor ose në vendin e punës e ngjashëm.

Nëse kundër personit fizik zhvillohet procedura për vepër penale, përkatësisht për kundërvajtje nga paragrafi 1 alinetë 1 dhe 2 të këtij neni, ndërsa personi i plotëson kushtet e tjera për lëshimin e lejes për blerjen e armës, organi kompetent e ndërpre procedurën për lëshimin e lejes deri në miratimin e vendimit të plotfuqishëm në procedurën penale përkatësisht kundërvajtëse.

Neni 13

Personi fizik ka shkak të arsyeshëm për blerjen e armës, sipas nenit 9 paragrafi 1 pika 5 të këtij ligji, nëse dëshmon se ekzistojnë shkaqe të arsyeshme për posedimin e armës, e veçanërisht nëse janë seriozisht të rrezikuara siguria e tij personale, siguria e familjes së tij ose pronës, për këtë shkak duhet posedimi i armës për sigurinë dhe mbrojtjen e tyre, ose nëse punët dhe detyrat që i kryen në vendin e punës janë të natyrës së tillë që mund të shkaktojnë kanosje për rrezikimin e jetës dhe pronës së tij.

Neni 14

Kontrolli i njohurisë teknike për përdorim të rregullt, ruajtjen dhe mirëmbajtjen e armës dhe njohurisë për dispozitat e armëve (neni 9 paragrafi 1 pika 6) bëhet me dhënien e provimit profesional para komisionit të formuar nga ministri i Punëve të Brendshme.

Provimi profesional përbëhet nga pjesa teorike dhe praktike.

Me pjesën teorike të provimit verifikohet njohuria për:

- dispozitat nga sfera e posedimit, mbajtjes dhe ruajtjes së armëve dhe municionit dhe dispozitave për të drejtat e përdorimit të armëve,

- armët e municionit dhe
- ofrimin e ndihmës së parë.

Pjesa praktike e provimit përmban:

- kontrollin e njohurisë për përdorim të sigurtë me armë e municion dhe

- qitjen në shenjë dhe vlerësimin e rezultateve.

Aftësimin praktik për manipulimin me armë të personave fizikë, kërkues të lejes për blerjen e armës, e bën personi juridik i autorizuar, për këtë obligohet të lëshojë vërtetim të veçantë.

Aftësimin praktik për manipulim me armë gjuetie përkatësisht armë sportive, të personave fizikë kërkues të lejes për blerjen e armës, e kryen edhe shoqata e autorizuar e gjuetarëve përkatësisht shenjëtarëve, anëtarë të të cilave janë personat fizikë, për këtë obligohet të lëshojë vërtetim.

Autorizimin nga paragrafët 5 dhe 6 të këtij neni, e lëshon organi kompetent.

Ministri i Punëve të Brendshme miraton dispozita më të përafërta për kushtet minimale teknike dhe të sigurisë që duhet t'i plotësojnë objektet për aftësimin praktik, për manipulim me armë të personave juridik nga paragrafët 5 dhe 6 të këtij neni.

Shpenzimet për aftësimin praktik dhe mbajtjen e provimit i bart kërkuesi i lejes për blerjen e armës.

Dispozitat e paragrafit 5 të këtij neni, nuk kanë të bëjnë për pjesëtarët e forcave të armatosura, policisë, shërbimet e sigurimit të institucioneve ndëshkuese përmirësuese dhe punëtorët e tjerë të organeve shtetërore që me dispozita të veçanta janë të autorizuar të mbajnë këso lloj armësh.

Ministri i Punëve të Brendshme, miraton Programin për aftësimin për përdorimin e rregullt, ruajtjen dhe mirëmbajtjen e armës, mënyrën e mbajtjes së aftësimit praktik për përdorimin e armës, si dhe mënyrën e mbajtjes së provimit profesional për kontrollimin e njohurisë teknike për përdorimin e rregullt të armës dhe njohjen e dispozitave për armët.

Neni 15

Njohuria teknike për përdorimin e rregullt të armëve dhe njohjen e dispozitave për armët, dëshkohet edhe me lejen e vlefshme për llojin e atillë të armëve, e për anëtarët e shoqatës së gjuetarëve apo qitësve me vërtetimin për provimin e dhënë për gjuetar, përkatësisht vërtetimin se është anëtar aktiv i shoqatës së qitësve.

Pjesëtarët e forcave të armatosura, policia, shërbimi për sigurim i institucioneve ndëshkuese-përmirësuese dhe punëtorët e tjerë të organeve shtetërore të cilët me dispozita të veçanta janë të autorizuar të mbajnë armë, si dhe personat që kryejnë punët për sigurimin e personave dhe të pronës, plotësimin e kushtit nga neni 9 paragrafi 1 pikat 3 dhe 6 të këtij ligji e dëshmojnë me dokumentin e lëshuar nga organi përkatës shtetëror se janë të autorizuar të mbajnë armë.

Neni 16

Leja për blerjen e armës, personit juridik i lëshohet në bazë të kërkesës së paraqitur paraprake me shkrim, për lëshimin e lejes për blerjen e armës, nëse personi juridik ka:

1) shkaqe të arsyeshme për blerjen e armës, për sigurimin e personave e pronës dhe

2) hapësirë për vendosjen e sigurtë dhe ruajtjen e armës.

Personat juridikë, të cilët blejnë armë për mbrojtjen e personave dhe pronës, ose kryejnë veprimtari për sigurimin e personave dhe pronës, përveç kushteve nga paragrafi 1 i këtij neni, duhet të kenë punëtorë të cilët kanë themeluar marrëdhënie pune për kohë të pacaktuar të ai person juridik dhe të cilët i plotësojnë kushtet nga neni 9 paragrafi 1 pika 4 dhe 6 të këtij ligji.

Neni 17

Kundër vendimit me të cilin refuzohet kërkesa për lëshimin e lejes për blerjen e armës, paraqitësi i kërkesës ka të drejtë ankese te Komisioni kompetent i Qeverisë të Republikës së Maqedonisë (në tekstin e mëtejshëm: Komisioni), në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të vendimit.

Neni 18

Personi fizik ose juridik të cilit i është lëshuar leja për bjerjen e armës, obligohet në afat prej tetë ditëve nga dita e blerjes së armës, të paraqesë kërkesë te organi kompetent, për regjistrimin e armës dhe lëshimin e lejes për armë, për person fizik, përkatësisht leje për posedim të armës, për person juridik tek organi kompetent.

Shoqëritë tregtare që bëjnë qarkullim me armë, obligohen në afat prej pesë ditëve nga blerja e kryer e armëve, të paraqesin raport te organi kompetent për qitjet provuese.

Raporti nga paragrafi 2 i këtij neni duhet të përmbajë të dhëna për personin fizik, përkatësisht juridik i cili i ka blerë armët dhe të dhënat për armët. Në shtojcë të raportit dorëzohen së paku dy gëzhoja dhe dy projektile nga qitjet e kryera provuese.

Neni 19

Për armët që janë blerë në bazë të lejes, personit fizik i jepet leja për armë, ndërsa personit juridik leja për posedimin e armëve.

Për armën e njëjtë sportive ose të gjuetisë, mund t'u lëshohet leja për armë më së shumti tre personave (bashkëshfrytëzues të armës).

Neni 20

Organi kompetent do të refuzojë të lëshojë leje për armë, përkatësisht leje për posedimin e armëve, nëse për armën nuk mund të dëshkohet prejardhja, nëse nuk është e vulosur në mënyrën e përcaktuar me ligj, ose nëse në procedurën e regjistrimit do të konfirmohet ekzistimi i shkaqeve për refuzimin e kërkesës për regjistrimin e armës.

Në rastet nga paragrafi 1 i këtij neni do të merret arma dhe leja për blerjen e armës, ndërsa me armën veprohet sipas nenit 45 të këtij ligji.

Neni 21

Leja për armë lëshohet me afat të vlefshmërisë deri në dhjetë vjet, ndërsa për persona më të vjetër se 65 vjet, me afat të vlefshmërisë deri në pesë vjet.

Leja për armë mund të vazhdohet me kërkesë me shkrim të poseduesit, të paraqitur te organi kompetent më së voni dy muaj para skadimit të afatit të vlefshmërisë së saj.

Kushtet për vazhdimin e lejes nga neni 12 të këtij ligji për poseduesit, i përcakton organi kompetent me detyrë zyrtare, e nëse personi është më i moshuar se 65 vjet është e nevojshme të dorëzohë edhe certifikatë mjekësore jo më të vjetër se një vit sipas nenit 11 të këtij ligji.

Organi kompetent, personit i cili për shkak të vjetërsisë, mungesës së gjatë jashtë vendit, sëmundjes e ngjashëm ka pushuar të merret me gjueti, ia zëvendëson lejen për armë me vërtetim për posedimin e armës, sipas të cilit arma e gjuetisë nuk mund të mbahet dhe të përdoret.

Neni 22

Leja për posedimin e armëve, personit juridik i jepet me afat të vlefshmërisë prej dhjetë vjetëve.

Leja për posedimin e armëve mund të vazhdohet me kërkesë me shkrim të personit juridik, të paraqitur te organi kompetent më së voni dy muaj para skadimit të afatit të vlefshmërisë së saj.

Kërkesës për vazhdimin e lejes për posedimin e armëve, personi juridik duhet t'i bashkangjesë dëshminë se i plotëson kushtet nga neni 16 paragrafi 1 i këtij ligji.

Neni 23

Personat juridikë që posedojnë armë në bazë të lejes për posedimin e armëve, të njëjtat mund t'ua japin në shfrytëzim vetëm punëtorëve që kanë themeluar marrëdhënie të punës për kohë të pacaktuar te ai person juridik dhe kryejnë sigurimin e personave dhe pronës, e të cilët i plotësojnë kushtet nga neni 9 i këtij ligji.

Me kërkesën e personit juridik nga paragrafi 1 i këtij neni, organi kompetent, shfrytëzuesit të armës i lëshon leje për mbajtjen e armës, me afat të vlefshmërisë prej dhjetë vjetëve.

Afati i vlefshmërisë së lejes për mbajtjen e armës do të vazhdohet, me kërkesën e personit juridik, nëse personi në emrin e të cilit është leja, edhe mëtej i plotëson kushtet nga neni 9 i këtij ligji. Kërkesa për vazhdimin e lejes për armëmbajtje, personi juridik e dorëzon më së voni dy muaj para skadimit të afatit të vlefshmërisë së saj.

Punëtori, të cilit i ka pushur marrëdhënia e punës në personin juridik nga paragrafi 1 i këtij neni, në ditën e pushimit të marrëdhënies së punës është i obliguar që armën dhe lejen për armëmbajtje t'ia dorëzojë personit përgjegjës në personin juridik.

Personi juridik nga paragrafi 4 i këtij neni është i obliguar që në afat prej tetë ditësh nga dita e pushimit të marrëdhënies së punës, me shkrim ta njoftojë organin kompetent për punëtorin të cilit i ka pushuar marrëdhënia e punës, ndërsa në emrin e të cilit është lëshuar leja për armëmbajtje. Organi kompetent menjëherë e heq lejen për armëmbajtje.

Neni 24

Personat fizikë nga neni 23 i këtij ligji janë të detyruar që armën ta mbajnë vetëm gjatë kohës së kryerjes së punëve dhe detyrave të veta në mbrojtjen e personave dhe pronës.

Neni 25

Shfrytëzuesit e kafshëve të egra në vendet e gjahut armën e gjahut për të cilat posedojnë leje, mund t'ia besojnë anëtarit aktiv të shoqatës së gjuetisë i cili posedon leje për atë lloj të armës, për gjueti njëditëshe në rajonin e vendit të gjuetisë, për çka i japin vërtetim.

Neni 26

Shoqatat e gjuetisë mund të japin në përdorim armë dhe municion për të cilat posedojnë leje, vetëm anëtarëve të tyre aktivë gjatë kohës duke ushtruar ose bëjnë gara në poligonin e qitjes ose në terren tjetër të përcaktuar për atë.

Nëse depoja për armatim e shoqatës për gjueti nuk gjendet në poligonin e qitjes ose në terrenin e përcaktuar për atë, anëtarët e shoqatës për qitje janë të detyruar të kenë vërtetim për bartjen e armës deri në ato vende dhe anasjelltas, që shoqata e qitjes e jep, sipas informimit paraprak të organit kompetent, me afat deri në mbarimin e stërvitjes, respektivisht garës.

Neni 27

Arma e vjetër mund të sigurohet dhe posedohet pa leje.

Koleksionuesit dhe personat tjerë të cilët furnizojnë ose posedojnë armë të vjetër, janë të detyruar ta paraqesin armën në Entin republikan për mbrojtjen e monumenteve të kulturës për evidentimin e saj, për çka jepet vërtetim.

Enti republikan për mbrojtjen e monumenteve të kulturës është i detyruar që në afat prej tetë ditëve nga dita e paraqitjes së armës së vjetër, të paraqesë të dhëna për personin fizik që e paraqet armën, si dhe për armën, në organin kompetent.

Është e ndaluar që arma e vjetër të mbahet dhe për këtë armë të përpunohet, furnizohet ose posedohet municion.

Me përjashtim nga paragrafi 1 të këtij neni, muzetë mund të furnizojnë, posedojnë dhe ekspozojnë edhe armë të vjetër të kategorisë A të përcaktuar me këtë ligj.

III. MËNYRA E VEPRIMIT ME ARMË DHE MUNICION

Neni 28

Pronari ose shfrytëzuesi i armës është i detyruar që armën ta mirëmbajë në gjendje të rregullt, me kujdes ta përdorë atë dhe ta ruajë në mënyrë që do të pamundësojë qasje të personave të pautorizuar.

Neni 29

Është e ndaluar shitja e armës dhe municionit personave që nuk kanë leje për furnizim, si dhe dhënien e armës në përdorim personave që nuk kanë leje për armë ose leje për mbajtjen e asaj arme.

Neni 30

Nuk është e lejuar mbajtja e armës në kuptim të nenit 24 të këtij ligji, si dhe imitim të armës që nuk dallohet dukshëm nga arma, në mënyrë me të cilën do t'i shqetësojë qytetarët ose në mënyrë në të cilën arma do të jetë qartë e dukshme.

Neni 31

Pronari ose shfrytëzuesi i armës kur ka të drejtë ta mbajë është i detyruar që armën ta mbajë në mënyrë që nuk do ta rrezikojë sigurinë personale dhe sigurinë e të tjerëve.

Pronari ose shfrytëzuesi i armës është i detyruar që bartjen e armës ta bëjë në mënyrë që arma, nëse është e mundur teknikisht, doemos duhet të jetë e çmontuar, respektivisht tyta të jetë e ndarë nga mekanizmi për mbyllje, e nëse nuk është e mundur, municioni të jetë i ndarë nga arma.

Është e ndaluar mbajtja dhe përdorimi i armës në vend publik.

Me vend publik, në kuptim të këtij ligji, konsiderohet vendi në të cilin qasje të lirë kanë një numër i pacaktuar i personave pa çfarëdo qoftë kushtesh (rrugë, sheshe, vend ekskursionesh, limane, aeroporte, stacione hekurudhore, stacione autobusi, odëpëritje, objekte hotelierike dhe tregtare dhe shitore artizanati e ngjashëm) ose në kushte të caktuara (fusha sportive, fushëloja, mjete për transport publik, kino salla, salla teatri dhe koncerti, lokale ekspozimi, kopshte e ngjashëm), si dhe vende tjera, të cilat në kohë të caktuara shërbejnë për dedikime të këtuilla (vende ose lokale në të cilat mbahen tubime publike, shfaqje, gara e ngjashëm), ku me përdorimin e saj mund të rrezikohet siguria e njerëzve.

Me vend publik, në kuptim të këtij ligji, nuk do të konsiderohet vendi që është i arritshëm në shikim nga vendi publik (ballkoni, teraca, sipërfaqja e oborrit, vendi i shtyllave), si dhe mjetet transportuese në pronë të qytetarëve, poligonet e qitjes dhe terrenet për stërvitje dhe vendet e gjuetisë në sezonin e gjuetisë.

Është e ndaluar që arma e gjahut të mbahet dhe përdoret jashtë vendit të gjuetisë ose poligonit të qitjes. Jashtë vendit të gjuetisë ose poligonit të qitjes pronari ose shfrytëzuesi i armës së gjuetisë është i detyruar që armën e gjuetisë ta bartë në këllëf adekuat, ndërsa municionin doemos duhet të jetë i ndarë nga arma.

Është e ndaluar që arma sportive të mbahet dhe përdoret jashtë poligonit për qitje ose terrenit tjetër të përcaktuar për gara në qitje sportive. Jashtë poligonit qitës ose terrenit tjetër të përcaktuar për gara në qitje sportive, pronari ose shfrytëzuesi i armës sportive është i obliguar që armët sportive t'i bartë në këllëf adekuat, ndërsa municionin doemos duhet të jetë i ndarë nga arma.

Dispozita nga paragrafi 3 i këtij neni nuk ka të bëjë për pjesëmarësit e:

1) produksionit të filmit, shfaqjeve teatrale dhe manifestimeve tjera kulturore për të cilat nevoja shfrytëzohet armë e pambushur ose armë me municion manovrues;

2) garat në qitje dhe

3) garat sportive, gjatë dhënies së shenjës për start me municion manovrues me urdhër të organizatorit.

Është e ndaluar që arma pneumatike dhe arma me tetivë të mbahet dhe përdoret jashtë poligonit qitës ose ndonjë hapësire tjetër të siguruar.

Armë sportive, armë pneumatike dhe armë me tetivë mund të përdorin edhe persona të mitur vetëm në poligone qitëse ose hapësirë tjetër të siguruar të caktuar për gara në qitjen sportive dhe në mbikëqyrje të personit të rritur.

Neni 32

Personi i cili me vete mban armë është i detyruar ta mbajë lejen për armë, respektivisht lejen për mbajtje të armës, të dhënë në pajtim me këtë ligj.

Me kërkesë të personit të autorizuar zyrtarë të organit kompetent, personi nga paragrafi 1 i këtij neni është i detyruar ta tragojë lejen për armë, respektivisht lejen për mbajtjen e armës.

Neni 33

Koleksionistët dhe personat tjerë të cilët furnizojnë ose posedojnë armë të vjetër, janë të detyruar që armën ta ruajnë në dollap të mbyllur ose sef ose në lokal të veçantë icili është i siguruar teknikisht.

Muzetë janë të detyruar që armën ta ruajnë në lokale të cilat janë të siguruara teknikisht dhe ta ekspozojnë në mënyrë që do të pamundësojnë qasje dhe vjedhje të armëve.

Neni 34

Personat juridikë nga neni 8 paragrafet 2, 3 dhe 4 të këtij ligji janë të detyruar që armatimin ta ruajnë ndaras nga municioni në lokal që është i siguruar teknikisht, në dollap të hekurt ose në sef. Arma dhe municioni ruhen, sipas rregullit, në lokalet e dedikuara për ruajtjen e armës ose në lokalet në të cilat gjendet selia e personit juridik.

Personat juridikë janë të detyruar që për armën dhe municionin të mbajnë evidenca dhe të përcaktojnë person përgjegjës për armën dhe municionin. Për çdo ndryshim të personit përgjegjës, personat juridikë janë të detyruar ta informojnë organin kompetent në afat prej tetë ditëve nga dita e ndryshimit.

Personi përgjegjës është i detyruar që personit të autorizuar zyrtar të organit kompetent, t'i mundësojë kontroll mënyrës së ruajtjes së armëve dhe mbajtjes së evidencave.

Neni 35

Armë mund t'u shitet vetëm personave të cilët posedojnë leje për furnizim me armë, të dhënë në pajtim me këtë ligj, përkatësisht personit juridik të autorizuar të bëjë qarkullim me armë, pjesë për armë dhe municion.

Shitja e armës midis personave fizikë bëhet me marrëveshje të lidhur në formë të shkruar, të vërtetuar në noter, që përmban: emrin, mbiemrin, datën e lindjes, numrin e unik të amzës të qytetarit, numrin e letërnjoftimit ose pasaportës, vendbanimin dhe adresën e banimit të palëve të kontraktuara; lloji, marka dhe kalibri i armës; të dhënat për prodhuesin, të dhëna të përfshira në lejen, respektivisht leja; vendi dhe data e lidhjes së marrëveshjes.

Personat fizikë, të cilët kanë blerë armë në pajtim me paragrafin 2 të këtij neni, janë të detyruar që në afat prej tetë ditëve nga dita e lidhjes së marrëveshjes për shitblerje, ta dorëzojnë armën e blerë për qitje provuese të projektilëve në organin kompetent.

Neni 36

Zhdukje, humbje ose vjedhje të armës ose municionit pronari, shfrytëzuesi, respektivisht personi juridik, janë të detyruar ta paraqesin në organin kompetent ku është regjistruar arma ose në stacionin më të afërt policor në afat prej 24 orëve nga momenti kur e ka vërejtur atë.

Në rast të zhdukjes, humbjes ose vjedhjes të lejes për furnizim të armës, lejes për armë, lejes për mbajtjen e armës ose lejes për posedim të armës, pronari, respektivisht personi juridik, janë të detyruar që në afat prej tetë ditëve atë ta paraqesin në organin kompetent ku është e regjistruar arma ose në stacionin më të afërt policor dhe të paraqesin kërkesë për dhënien e dublikatës së atyre dokumenteve.

Neni 37

Arma e gjetur ose municioni dorëzohet menjëherë në organin kompetent.

Pas skadimit të tre muajve nga dita e dorëzimit, nëse nuk gjendet pronari me armën dhe municionin vendoset në pajtim me nenin 45 të këtij ligji.

Neni 38

Gjatë ndërrimit të vendbanimit ose vendqëndrimit, përkatësisht selisë, poseduesi i lejes për armë, përkatësisht lejes së posedimit të armës është i detyruar që në afat prej 30 ditëve ta paraqesë armën në organin kompetent në të cilin rajon është vendbanimi i ri ose vendqëndrimi, respektivisht selia.

Neni 39

Në rast të vdekjes së pronarit të armës, anëtarët e familjes së tij dhe personat tjerë të cilët me atë kanë jetuar në të njëjtën familje amvisërie janë të detyruar që në afat prej 30 ditëve nga vdekja e personit ta dorëzojnë armën dhe municionin në organin kompetent ose në stacionin më të afërt policor, për çka jepet vërtetim. Ministri i Punëve të Brendshme nxjerr dispozitë nënligjore për mënyrën e dorëzimit, pranimit dhe ruajtjen e armës së dorëzuar, veç e veç për çdo kategori armësh.

Personi që ka trashëguar armë mund në afat prej dy muajve pas skadimit të procedurës së trashëgimisë të paraqet kërkesë për dhënien e lejes për armën ose armën ta tjetërsojë në pajtim me nenin 35 të këtij ligji.

Kur kërkesa nga paragrafi 2 i këtij neni nuk do të jetë paraqitur në afatin e paraparë, ose kur kërkesa është refuzuar, arma dhe municioni merren dhe me ato veprohet në pajtim me nenin 44 të këtij ligji, ndërsa kur lënësi i trashëgimisë nuk ka trashëgues, veprohet sipas nenit 45 të këtij ligji.

Gjyqi kompetent për shqyrtim të trashëgimisë e informon organin kompetent për çdo vendim me të cilën trashëgohet arma.

Neni 40

Gjyqi kompetent për mbajtjen e regjistrit tregtar e informon organin kompetent për çdo pushim të personit juridik i cili bën veprimtari për sigurimin e personave dhe pronës.

IV. ANULIMI DHE HEQJA E LEJES PËR ARMË, E LEJES PËR POSEDIM TË ARMËS DHE E LEJES PËR MBAJTJEN E ARMËS

Neni 41

Leja për armë dhe leja për mbajtjen e armës do të anulohet në rast kur:

1) do të skadojë afati i lejes, ndërsa e njëjta nuk është vazhduar;

2) është marrë vendim definitiv për marrjen e lejes për armë, respektivisht lejes për mbajtjen e armës;

3) leja për qëndrim të përhershëm të të huajit në territorin e Republikës së Maqedonisë ka pushuar në pajtim me dispozitat për lëvizje dhe qëndrim të të huajve dhe

4) vdes poseduesi i lejes.

Leja për posedimin e armës do të anulohet në rast kur:

1) do të skadojë afati i lejes për posedim të armës, ndërsa e njëjta nuk është vazhduar;

2) është marrë vendim definitiv për marrjen e lejes për posedimin e armës dhe

3) personi juridik do të pushojë të ekzistojë.

Neni 42

Organi kompetent do të marrë vendim për marrjen e lejes për armë, respektivisht lejes për mbajtjen e armës në rast kur do të konstatojë se personi:

- 1) e ka humbur aftësinë e punës;
- 2) e ka humbur aftësinë të posedojë ose mbajë armë, në pajtim me mendimin e institucionit kompetent shëndetësor;
- 3) me aktgjykim të plotëfuqishëm është dënuar për vepër penale ose kundërvajtje nga nenin 12 paragrafi 1 alinea 1 dhe 2 dhe
- 4) i cënon obligimet e përcaktuara me këtë ligj.

Organi kompetent do të marrë vendim për marrjen e lejes për posedim të armës në rast kur do të konstatojë se:

- 1) shkaqet për dhënien e lejes më nuk ekzistojnë dhe
- 2) personi juridik i cënon obligimet e përcaktuara me këtë ligj.

Organi kompetent do të marrë vendim për marrjen e lejes, armës dhe municionit kur në procedurën për vazhdimin e afatit të lejes për armë do të konstatojë se arma është në në atë masë e harxhuar që me përdorimin e saj mund të rrezikohet siguria e njerëzve, ndërsa nuk ekziston mundësia që ajo të riparohet ose pronari i armës do të vlerësojë se riparimi është ekonomikisht i paarsyeshëm.

Kundër vendimit nga paragrafët 1, 2 dhe 3 të këtij neni mund t'i paraqitet ankesë Komisionit në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të vendimit.

Ankesa kundër vendimit nga paragrafet 1 dhe 2 të këtij neni nuk e shtyn ekzekutimin e tij.

Në rast kur leja për armë, përkatësisht leja për posedim të armës do të merret në pajtim me paragrafin 1 pika 4 dhe paragrafi 2 pika 2 të këtij neni, kërkesë të re për dhënien e lejes për furnizimin e armës mund të paraqitet pas skadimit të dy viteve nga dita e marrjes së vendimit definitiv.

Pas marrjes së vendimit definitiv nga paragrafi 3 i këtij neni organi kompetent e fshin nga evidenca dhe në komision e asgjëson armën, ndërsa për asgjësimin e armës nuk i paguhet kompenzim pronarit të armës.

Neni 43

Kur kundër poseduesit të lejes për armë, respektivisht lejes për mbajtjen e armës është ngritur procedurë penale për vepër penale nga neni 12 paragrafi 1 alinea 1 e këtij ligji ose procedura kundërvajtëse për kundërvajtje nga neni 12 paragrafi 1 alinea 2 nga ky ligj, organi kompetent do të marrë vendim për marrjen e përkohëshme të lejes për armë, respektivisht lejes për mbajtjen e armës, armën dhe municionin deri në marrjen e vendimit të plotëfuqishëm, për çka e informon gjyqin.

Kundër vendimit nga paragrafi 1 të këtij neni mund t'i paraqitet ankesë Komisionit në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të vendimit.

Ankesa kundër vendimit nga paragrafi 1 të këtij neni nuk e shtyn ekzekutimin e tij.

Neni 44

Në rastet nga nenet 41 dhe 42 të këtij ligji, organi kompetent do të marrë vendim për marrjen e armës dhe municionit.

Kundër vendimit nga paragrafi 1 të këtij neni, mund të paraqitet ankesë në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të vendimit në Komision.

Ankesa kundër vendimit nga paragrafi 1 të këtij neni, nuk e shtyn ekzekutimin e tij.

Pas marrjes së vendimit definitiv nga paragrafi 1 të këtij neni organi kompetent do të japë vërtetim dhe do ta thërrisë pronarin ose personin juridik në afat prej tre muajve armën ose municionin t'i shesë.

Nëse pronari ose personi juridik në afatin e përcaktuar në paragrafin 4 të këtij neni nuk e shet armën e marrë dhe municionin, organi kompetent do ta bëjë shitjen e armës dhe municionit përmes ankëndit publik të personave juridikë që merren me qarkullimin e armëve dhe municionit dhe personave fizikë të cilët kanë leje për furnizim me

armë. Për armën dhe municionin e shitur, pronarit ose personit juridik i takon çmimi shitës i zvogëluar për shumën e shpenzimeve të shitjes.

Nëse arma nuk shitet përmes ankëndit publik me armën do të veprohet sipas nenit 45 të këtij ligji.

Neni 45

Arma dhe municioni të marrë në procedurën penale ose kundërvajtëse do të dorëzohen në organin kompetent në afat prej 15 ditëve nga vendimi i plotëfuqishëm.

Arma dhe municioni nga paragrafi 1 i këtij neni, i cili furnizim është i ndaluar me këtë ligj, asgjësohet.

Arma dhe municioni nga paragrafi 1 i këtij neni shfrytëzohen për nevoja zyrtare të Ministrisë për Punë të Brendshme, të Ministrisë së Mbrojtjes respektivisht Armatës të Republikës së Maqedonisë, ndërsa nëse nuk janë pjesë e armatimit të Ministrisë për Punë të Brendshme, të ministrisë së Mbrojtjes, përkatësisht të Armatës të Republikës së Maqedonisë, mund edhe të shiten përmes ankëndit publik personave juridikë që merren me qarkullimin e armëve dhe municionit dhe personave fizikë, të cilët kanë leje për furnizim me armë.

Mjetet e realizuara me shitjen e armës dhe municionit janë të hyra të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë.

V. PRODHIMI DHE RIPARIMI I ARMËS DHE MUNICIONIT

Neni 46

Prodhim të armës dhe municionit dhe riparim të armës mund të bëjnë shoqëritë tregtare me seli në territorin e Republikës së Maqedonisë të cilat para regjistrimit në regjistrin tregtar do të marrin leje për kryerjen e asaj veprimtarie.

Me riparimin e armëve në kuptim të këtij ligji, konsiderohet mënjanimi i defekteve të armës dhe ndërrimi ose instalimi i pjesëve origjinale për armë.

Lejen nga paragrafi 1 të këtij neni e jep organi kompetent, pas sigurimit të mendimit nga Ministria e Mbrojtjes dhe pëlqimit të siguruar paraprakisht nga Ministria e Ekonomisë.

Neni 47

Kërkesës së dhënies së lejes nga neni 46 i këtij ligji i bashkangjitet lista e themeluesve të shoqërisë tregtare.

Leje për prodhim të armës dhe municionit dhe riparim të armës do të jepet nëse:

1) paraqitësi i kërkesës, themeluesit e shoqërisë tregtare dhe personi përgjegjës në personin juridik:

- i plotësojnë kushtet nga neni 9 paragrafi 1 pikat 2 dhe 4 të këtij ligji;

- janë shtetas të Republikës së Maqedonisë dhe

- në momentin e paraqitjes së kërkesës të kenë vendbanim ose vendqëndrim në territorin e Republikës së Maqedonisë dhe

2) janë plotësuar kushtet teknike dhe hapësinore për prodhim, riparim dhe vendosje të sigurtë të armatimit dhe municionit, për mbrojtje nga zjarri, eksplozimi, ndotja, vjedhja dhe qasja e personave të pautorizuar.

Plotësimin e kushteve nga paragrafi 2 pika 2 të këtij neni e përcakton komisioni i formuar nga ministri i Punëve të Brendshme.

Shoqëria tregtare të cilës i është dhënë leja nga neni 46 i këtij ligji është e detyruar në afat prej 15 ditëve nga fillimi i prodhimit të armëve dhe municionit, respektivisht, riparimin e armës ta informojë organin kompetent.

Ministri i Punëve të Brendshme në pajtim me ministrin për Transport dhe Lidhje dhe ministrin e Ekonomisë do të miratojë dispozita më të përafërta për kushtet minimale teknike dhe të sigurisë që duhet t'i plotësojnë objektet në të cilin do të bëhet prodhimi dhe riparimi, respektivisht qarkullimi dhe depojimi i armatimit dhe municionit.

Neni 48

Leja nga neni 46 i këtij ligji mund të jepet për prodhim dhe riparim të të gjitha llojeve të armëve dhe municionit, që mund të furnizohen në bazë të lejes, ose për tipe të veçanta të armëve dhe municionit.

Leja nga paragrafi 1 i këtij neni përfundon të vlejë nëse shoqëria tregtare nuk ka filluar me kryerjen e veprimtarisë në afat prej një viti nga dhënia e lejes ose një vit nuk bën prodhimin e armëve dhe municionit, respektivisht riparimin e armëve.

Afatet nga paragrafi 2 të këtij neni mund të vazhdojnë, nëse janë paraqitur rrethana të cilat ndikojnë në zhvillimin normal të prodhimit dhe riparimit të të gjitha llojeve të armëve dhe municionit, por më së shumti për një vit.

Neni 49

Shoqëritë tregtare të cilët bëjnë riparimin e armëve janë të detyruar të pranojnë për riparim vetëm armë të regjistruar.

Shoqëritë tregtare nga paragrafi 1 të këtij neni janë të detyruar të japin vërtetim për secilin riparim të bërë të armës.

Personat fizikë në të cilin armatim është bërë riparimi i pjesëve kryesore, janë të detyruar që në afat prej tetë ditëve nga dita e pranimit të armës së riparuar, ta dorëzojnë armën për shkak të qitjeve provuese të projektilëve në organin kompetent.

Neni 50

Armët dhe municionet në procesin e prodhimit dhe riparimit nuk mund t'i përdorin personat të cilët nuk i plotësojnë kushtet nga neni 9 paragrafi 1 pikat 1 deri 4 dhe pika 6 të këtij ligji.

Shoqëritë tregtare janë të detyruar t'i sigurojnë me mbrojtje të përhershme fiziko-teknike, lokalet në të cilët e vendosin armën dhe municionin.

Neni 51

Arma që është pranuar për riparim nuk guxon të bartet nga lokali i punës, përveç nëse ajo është e nevojshme për shkak kontrollin të armës.

Për kontrollin e armës së riparuar shoqëria tregtare e cila posedon leje nga neni 46 i këtij ligji mund të furnizojë dhe të ruajë lloje dhe sasira të nevojshme të municionit në bazë të lejes për furnizim të municionit.

VI. QARKULLIMI ME ARMË, MUNICION DHE PJESË PËR ARMË

Neni 52

Qarkullim me armë, municion dhe pjesë për armë mund të bëjnë shoqëritë tregtare me seli në territorin e Republikës së Maqedonisë, të cilat para regjistrimit në regjistrin tregtar do të marrin leje për kryerjen e asaj veprimtarie.

Lejen nga paragrafi 1 të këtij neni e jep organi kompetent.

Me qarkullim me armë, municion dhe pjesë për armë në kuptim të këtij ligji konsiderohet furnizimi me armë, municion dhe pjesë për armë, për shkak të shitjes, vendosjes dhe ruajtjes së armës dhe municionit dhe shitjen e saj me shumicë dhe pakicë.

Shoqëritë tregtare nga paragrafi 1 i këtij neni janë të detyruar të bëjnë qarkullim vetëm me armë dhe municion të përcaktuar në Katalogun nacional dhe të shënuar në pajtim me nenin 53 të këtij ligji.

Shoqëritë tregtare nga paragrafi 1 të këtij neni mund të shesin armë dhe municion vetëm personave fizikë dhe juridikë, të cilët posedojnë leje për furnizim të armës.

Dispozitat nga nenet 47, 48 dhe 50 të këtij neni në mënyrë adekuate zbatohen edhe te shoqëritë tregtare të cilat bëjnë qarkullim me armë dhe municion.

Shoqëritë tregtare mund të shesin municion për armë personave fizikë, në pajtim me nenin 7 paragrafët 5 dhe 6 të këtij ligji, ndërsa municion për armë personave juridikë, të cilët bëjnë sigurimin e personave dhe pronës në pajtim me nenin 7 paragrafi 7 i këtij ligji.

Neni 53

Në qarkullim mund të lëshohet armë, municion dhe pjesë të armëve të cilat janë të kontrolluara, të vulosurapërkatesisht të shënuara në pajtim me dispozitat për hulumtim dhe vulosje respektivisht shënimi në armën e zjarrit të dorës dhe municion.

Neni 54

Depotë për vendosjen e armës dhe municionit dhe objektet në të cilat bëhet qarkullimi me armë dhe municion duhet t'i plotësojnë kushtet për vendosjen dhe ruajtjen e materjeve eksplozive, të përcaktuara me ligj.

Neni 55

Ministri i Punëve të Brendshme jep leje për qarkullim me armë dhe municion midis shoqërive tregtare, importin ose eksportin e armëve dhe municionit të shoqërive tregtare nga neni 46 paragrafi 1 dhe neni 52 të këtij ligji dhe të personave fizikë dhe juridikë, të cilët posedojnë leje për furnizim me armë, për secilën sasi të kontraktuar të armëve dhe municionit.

Kërkesa për dhënie e lejes nga paragrafi 1 i këtij neni përmban:

- firmën dhe selinë, respektivisht emrin personal dhe adresën e shitësit, blerësit dhe prodhuesit;

- llojin, markën, kalibrin dhe sasinë e armës dhe municionit;

- numrin regjistruar të prototipit nga Katalogu nacional dhe
- marrëveshjen ose ndonjë dokument tjetër prej të cilit do të mund të konstatohet prejardhja e armës dhe pëlqimi i shitësit dhe blerësit.

Leja nga paragrafi 1 i këtij neni jepet me afat të vlefshëm deri një vit.

VII. TRANSPORTI I ARMËS DHE MUNICIONIT

Neni 56

Për transport të armës dhe municionit është e nevojshme leje nga ministri i Punëve të Brendshme.

Transport nga paragrafi 1 të këtij neni bëjnë shoqëritë tregtare të cilat bëjnë veprimtari me armë dhe municion.

Shoqëria tregtare nga paragrafi 2 i këtij neni paraqet kërkesë për dhënie e lejes për transport të armëve dhe municionit, e cila përmban:

- firmën dhe selinë, respektivisht emrin personal dhe adresën e dërguesit, transportuesit dhe pranuesit;

- firmën dhe selinë e prodhuesit të armës dhe municionit;

- llojin, markën, kalibrin dhe sasinë e armës dhe municionit;

- drejtimin e lëvizjes dhe vendin e depojimit;

- llojin e mjetit transportues, numrin e tabelave të regjistrimit, emrin personal të vozitësit dhe dokumentit personal (letërnjoftimit ose pasaportës) të vozitësit;

- vendkalimi kufitar ku arma do të transportohet dhe
- masat për siguri gjatë kohës së transportit.

Ministri i Punëve të Brendshme, ose punëtori i autorizuar nga ai, sipas nevojës do të caktojë marrjen e masave të veçanta për sigurim gjatë transportit të armës dhe municionit në pajtim me ligjin.

Neni 57

Në transportin e municionit në mënyrë adekuate zbatohen dispozitat për transportin e materjeve shpërthyes.

VIII. POLIGONET CIVILE PËR QITJE

Neni 58

Poligonet civile për qitje janë objekte të dedikuara për ushtrime sportive -rekreative në qitje, si dhe për trajnim për përdorimin e drejtë dhe të sigurtë të armës, që plotësojnë kushte teknike dhe mbrojtëse për përdorimin e armës së zjarrit, armës së gjuetisë ose armës sportive.

Poligonet civile për qitje mund të themelohen nga personat juridikë dhe fizikë, të cilët përveç kushteve për regjistrim në regjistrin tregtar, do të marrin leje nga ministri i Punëve të Brendshme.

Dispozitat nga nenet 47, 48 dhe 50 të këtij ligji, në mënyrë përkatëse zbatohen edhe për themelimin e poligonëve për qitje civile.

Dispozitat e këtij ligji për poligonet për qitje civile nuk zbatohen në vendin e gjuetisë ku shoqëritë e gjahtarëve (shfrytëzuesit e egërsirave në vendin e gjuetisë ose të administruarëve me vendet e gjuetisë) i shfrytëzojnë për qitje dhe për testimin e armës së gjuetisë në pajtim me rregullat për gjueti.

Ministri i Punëve të Brendshme do të miratojë rregulla më të përafërta për kushtet teknike minimale dhe të sigurisë që duhet t'i plotësojnë objektet nga paragrafi 1 i këtij neni.

Neni 59

Qitje në poligonet civile për qitje mund të bëjnë vetëm personat fizikë të cilët me këtë apo me ligj tjetër janë të autorizuar të mbajnë armë të atillë ose kanë parashtruar kërkesë për furnizim me armë.

Neni 60

Poligonet civile për qitje mund të furnizojnë sasi të nevojshme të municionit për arsye të qitjes në poligonin e qitjes, në bazë të lejes të organit kompetent.

Organi kompetent do të japë leje për furnizim të shumfishtë me municion me afat të vlefshmërisë deri në një vit, për sasi varësisht nga mundësitë për vendosjen dhe vëllimin e shpenzimit të municionit.

IX. MBARTJA E ARMËS DHE MUNICIONIT PËRMES KUFIRIT SHETËTOR

Neni 61

Përmes kufirit shtetëror shtetasit e Republikës së Maqedonisë dhe shtetasit e vendeve të huaja mund t'i mbartin vetëm ato lloje të armës dhe municionit të cilat në pajtim me dispozitat e këtij ligji mund t'i furnizojnë, posedojnë dhe t'i mbajnë.

Ministri i Punëve të Brendshme do të miratojë rregullore nënligjore për mënyrën e mbartjes së armëve dhe municionit në kufirin shtetëror.

Neni 62

Shtetasit e Republikës së Maqedonisë të cilët kanë qëndrim të përhershëm në vende të huaja, kanë mundësi për qëllime të gjuetisë të mbartin armë gjahu dhe municion për atë armë në Republikën e Maqedonisë nëse armën dhe municionin e kanë të regjistruar në pasaportë.

Neni 63

Shtetasit e Republikës së Maqedonisë kanë mundësi nga Republika e Maqedonisë të nxjerrin armë dhe municion për atë armë, nëse kanë leje për armë dhe leje për mbajtjen e armës të lëshuar nga organi kompetent.

Shtetasit e Republikës së Maqedonisë të cilët kanë qëndrim të përhershëm në vende të huaja dhe shtetasit e Republikës së Maqedonisë të cilët janë shpërngulur nga Republika e Maqedonisë, ndërsa nuk kanë leje për armë mund të furnizojnë dhe të nxjerrin armë dhe municion nga Republika e Maqedonisë vetëm në bazë të lejes nga organi kompetent.

Shtetasit e Republikës së Maqedonisë nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni janë të obliguar që gjatë kalimit të kufirit shtetëror armën dhe municionin që e mbajnë me vete t'i paraqesin te personat zyrtar të autorizuar.

Neni 64

Shtetasit e Republikës së Maqedonisë të cilët kanë qëndruar në vende të huaja, dhe e kalojnë kufirin shtetëror me qëllim që përherë të banojnë në Republikën e Maqedonisë, si dhe të huajt të cilët kanë qëndrim të përhershëm në Republikën e Maqedonisë dhe të cilët mbartin armë në Republikën e Maqedonisë, për të cilën është dhënë leje nga organi kompetent në shtet tjetër, janë të obliguar në afat prej 30 ditësh nga dita e paraqitjes së vendbanimit ose vendqëndrimit, gjegjësisht nga dita e miratimit të qëndrimit të përhershëm, personalisht të parashtrojnë kërkesë për zëvendësimin e lejes për armë të lëshuar nga organi kompetent në shtet tjetër me leje për armë, leje të dhënë nga organi kompetent në shtet tjetër me leje për armë, gjegjësisht leje për mbajtjen e armës te organi kompetent.

Neni 65

Të huajt të cilët kalojnë nëpër Republikën e Maqedonisë mund të mbartin në Republikën e Maqedonisë dhe të mbajnë armë dhe municion, nëse për atë kanë leje nga përfaqësia diplomatike-konsulare e Republikës së Maqedonisë në vend të huaj ose nga organi kompetent.

Të huajt nga paragrafi 1 i këtij neni janë të obliguar që gjatë kalimit të kufirit shtetëror armën dhe municionin që i mbajnë me vete t'i paraqesin te personat e autorizuar zyrtar.

Të huajt të cilët qëndrojnë përkohësisht në Republikën e Maqedonisë ose kalojnë nëpër të ose të cilët kanë qenë përherë të shpërngulur në Republikën e Maqedonisë dhe largohen prej saj, kanë mundësi për arsye të nxjerrjes nga Republika e Maqedonisë të furnizohen me armë dhe municion vetëm në bazë të lejes nga organi kompetent.

Neni 66

Anëtarët e delegacioneve ushtarake të vendeve të huaja dhe delegacioneve të tjera që vijnë në Republikën e Maqedonisë për arsye të qëndrimit të përkohshëm, ndërsa sipas rregullave të punës së tyre mbajnë armë zjarri ose ajo është pjesë përbërëse e uniformës së tyre, kanë mundësi atë armë ta mbartin në Republikën e Maqedonisë dhe ta mbajnë gjatë kohës së banimit të tyre në Republikën e Maqedonisë, pa leje të posaçme

Neni 67

Të huajt të cilët vijnë në Republikën e Maqedonisë për gjueti janë të obliguar që gjatë kalimit të kufirit shtetëror armën e gjuetisë dhe municionin që i mbajnë me vete t'i paraqesin te personat e autorizuar zyrtar.

Organi kompetent gjatë kontrollit të kalimit të kufirit shtetëror do t'u lëshojë të huajve nga paragrafi 1 i këtij neni leje për mbajtjen e armës së gjahut gjatë kohës së gjahut në Republikën e Maqedonisë.

Neni 68

Anëtarët e organizatave të qitjes të cilët në grupe apo në mënyrë individuale udhëtojnë në vend të huaj për arsye të pjesëmarrjes në gara të qitjes ose për arsye të përgatitjeve për gara të tilla, kanë mundësi që përmes kufirit shtetëror të mbartin armë dhe municion për ato nevoja në bazë të lejes nga organi kompetent.

Për anëtarët e organizatave të huaja të qitjes që vijnë në Republikën e Maqedonisë në garat e qitjes ose për përgatitje për ato gara, zbatohen dispozitat nga neni 67 i këtij ligji.

Neni 69

Personat juridikë të vendit dhe transportuesit e huaj mund të bëjnë transport të armëve dhe municionit përmes kufirit shtetëror, gjegjësisht përmes territorit të Republikës së Maqedonisë (transit) vetëm në bazë të lejes që e lëshon organi kompetent me mendim të marrë paraprak nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Ministria e Mbrojtjes.

Dispozita nga paragrafi 1 e këtij neni nuk ka të bëjë me transportin e armëve dhe municionit që e bën Armata e Republikës së Maqedonisë.

Neni 70

Armët e gjahut, armët sportive dhe municioni për ato armë që është konfiskuar nga organet kufitare shitet nga këto organe përmes mbidhënies publike të personave juridikë që merren me qarkullimin e armëve dhe municionit dhe personsave fizikë që kanë leje për furnizim me armë.

Me armët dhe municionin tjetër që është konfiskuar nga organet doganore veprohet në pajtim me nenin 45 të këtij ligji.

Neni 71

Armë dhe municion nuk mund të mbartet përmes vendkalimit kufitar në komunikacionin ndërkufitar, përveç nëse me marrëveshje ndërkombëtare nuk është përcaktuar ndryshe.

X. SHETASIT E VENDEVE ANËTARE TË UNIONIT EVROPIAN

Neni 72

Shtetasit e vendeve anëtare të Unionit Evropian kanë mundësi në Republikën e Maqedonisë të mbartin armë për të cilën u është dhënë dokument evropian për armë në bazë të lejes paraprake nga organi kompetent.

Për transit të armëve nga paragrafi 1 i këtij neni leje lëshon organi kompetent.

Kërkesa për dhënien e lejes nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni mund të dërgohet edhe deri te përfaqësitë diplomatike konsulare të Republikës së Maqedonisë në vendin ku qëndron personi nga paragrafi 1 i këtij neni.

Leja nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni lëshohet me afat të vlefshmërisë prej një viti dhe shënohet në dokumentin evropian për armë. Leja mund të vazhdohet edhe për një vit.

Leja nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni nuk do të lëshohet nëse atë e kërkojnë arsyet e sigurisë së shtetit ose rendit dhe qetësisë publike.

Nuk është e nevojshme t'u lëshohet leja nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni anëtarëve të shoqërive të gjahut dhe anëtarëve të shoqërive për qitje sportive, nëse për armën është dhënë dokument evropian për armë, me kusht që të argumentojnë se qëllimi i udhëtimit në Republikën e Maqedonisë është pjesëmarrja në garat e gjahut ose në garat sportive.

Neni 73

Shtetasi i vendeve anëtare të Unionit Evropian ka mundësi në Republikën e Maqedonisë të mbajë dhe të mbartë armë për të cilën është dhënë dokument evropian për armë në pajtim me marrëveshjet e ratifikuara dhe me këtë ligj.

Me kërkesë të shtetasit të vendeve anëtare të Unionit Evropian, i cili ka leje për qëndrim në territorin e Republikës së Maqedonisë, organi kompetent do t'i lëshojë dokument evropian për armë me kusht që për armën t'i jepet leje për armë në pajtim me këtë ligj.

Për marrjen e armës nga paragrafi 1 i këtij neni dhe heqjen e dokumentit evropian për armë nga paragrafi 2 i këtij neni në mënyrë përkatëse zbatohen dispozitat e këtij ligji.

Neni 74

Ministri i Punëve të Brendshme do ta nënshkruajë formularin e lejes për futjen e armëve dhe dokumentin evropian për armë.

XI. EVIDENCAT

Neni 75

Ministria e Punëve të Brendshme mban evidencë për pëlqimet e lëshuara për furnizim me armë, lejeve për armë, lejeve për posedimin e armës, lejeve për mbajtjen e armës, vërtetimeve për posedimin e armës, paraqitjen e armëve të vjetra, armëve me tetivë dhe armëve të ftohta, armëve sekuestruara, të gjetura, armëve të dorëzuara dhe municionit, lejeve për prodhimin dhe ndreqjen, lejeve për qarkullim, lejeve për transport, lejeve për themelimin e poligonëve civil për qitje, lejeve për furnizimin dhe nxjerrjen e armëve dhe municionit nga shteti, lejeve për futjen e armëve dhe municionit të dhënë nga përfaqësitë diplomatike konsulare, lejeve për posedimin dhe mbajtjen e armës së gjahut gjatë gjuetisë, lejeve për mbajtjen e armëve sportive dhe lejeve për transit të armëve dhe municionit.

Neni 76

Shoqëritë e gjahtarëve dhe të qitjes, personat juridikë shfrytëzues të kafshëve të egra në vendet e gjuetisë dhe personat tjerë juridikë që posedojnë armë në bazë të lejes për posedimin e armëve janë të obliguar të mbajnë evidencë të armëve dhe municionit edhe për personat të cilëve ua japin armën për përdorim.

Evidencë të armëve dhe të municionit janë të obliguar të mbajnë edhe shoqëritë tregtare që bëjnë:

- prodhimin e armëve dhe municionit, për armët dhe municionin e prodhuar dhe të porositur;
- ndreqjen e armëve, për armën e ndrequr, dhe
- qarkullimin me armë dhe municion, për armët dhe municionin e furnizuar dhe të shitur.

Shoqëritë tregtare janë të obliguara të mbajnë evidencë edhe për predhat dhe gëzhgotat e gjuajtura për çdo copë të armës.

Poligonët civilë të qitjes janë të obliguar të mbajnë evidencë për municionin e dhënë dhe të përdorur.

Neni 77

Ministri i Punëve të Brendshme do të miratojë rregulla më të përafërta për formularin me kërkesë për dhënien e lejes për furnizim me armë, kërkesë për zëvendësimin e lejes për armën e dhënë nga organi kompetent në shtet tjetër, leje për furnizim me armë, pjesë të armës dhe të municionit, leje për armë, leje për posedimin e armës dhe leje për mbajtjen e armës, vërtetim për posedimin e armës, leje për prodhim dhe ndreqje, qarkullim, dhe transportin e armëve dhe municionit, leje për furnizim dhe nxjerrje të armës dhe municionit nga shteti, leje për mbajtjen e armës dhe municionit të dhënë nga përfaqësitë diplomatike konsulare, leje për posedimin dhe mbajtjen e armës së gjuetisë gjatë gjuetisë në shtet, leje për mbajtjen e armës sportive dhe leje për transit të armëve dhe municionit, miratim për themelimin e poligonëve të qitjes, dhe për mënyrën e mbajtjes së evidencës së armëve dhe municionit.

XII. MBIKËQYRJA

Neni 78

Mbikëqyrjen mbi përmbajtjen ndaj kushteve të parapara për prodhimin, ndreqjen, qarkullimin, vendosjen dhe ruajtjen e armëve dhe municionit, përdorimin e poligonëve të qitjes, si dhe mbi ligjshmërinë e posedimit dhe mbajtjes së armëve dhe municionit dhe mbjtjen e evidencës të caktuara me këtë ligj e kryen Ministria e Punëve të Brendshme.

Personat e autorizuar fizikë dhe juridikë janë të obliguar ta mundësojnë kryerjen e mbikëqyrjes, kontrollin e armëve, ta vënë në dispozicion dokumentacionin përkatës dhe t'i japin të dhënat dhe njoftimet e nevojshme.

Ministri i Punëve të Brendshme do ta heqë jejen për prodhimin, ndreqjen, qarkullimin me armë dhe municion ose shfrytëzimin e poligonit për qitje civile, nëse vërteton se kanë pushuar së ekzistuari kushtet për dhënien e lejes të parapara me këtë ligj ose nuk do të pengohen parregullsitë e vërtetuara në afatin që do të caktohen.

Shoqëria tregtare, të cilës i është hequr leja për prodhimin, ndreqjen ose qarkullimin me armë dhe municion ose shfrytëzimin e poligonit për qitje civile, kërkesën për lëshimin e sërishëm të lejes mund ta parashtrojë pas skadimit të një viti nga plotfuqishmëria e vendimit me të cilin i është hequr autorizimi.

Sipas vendimit të plotfuqishëm organi kompetent e njofton Gjykatën për arsyet e ndërmarrjes së masave përkatëse për ndalimin e kryerjes së veprimtarisë të shoqërive tregtare.

Armët dhe municioni me të cilat disponon shoqëria tregtare do të dorëzohen te organi kompetent në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së vendimit.

Armët dhe municioni nga paragrafi 6 i këtij neni, do të shiten sipas mbidhënies publike të personave juridikë që merren me qarkullimin e armëve dhe municionit dhe personave fizikë të cilët kanë leje për furnizim me armë.

Mjetet e realizuara me shitjen e armëve dhe municionit janë të ardhura të shoqërisë tregtare.

XII. DISPOZITA NDËSHKUESE

Neni 79

Me dënim me para prej 50 000 deri në 300 000 denarë do të dënohet për kundërvajtje personi juridik i cili do të furnizojë, posedojë, prodhojë, ndreqë, ndërrojë ose do t'i japë dikujt tjetër armë dhe municion, i cili furnizim, posedim, prodhim, ndreqje ose qarkullim është i ndaluar (neni 4 paragrafi 2).

Për kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij neni personit juridik do t'i shqiptohet masë e sigurisë marrje e armës dhe municionit dhe ndalimi i kryerjes së prodhimit, ndreqjes ose qarkullimit me armë dhe municion ose shfrytëzimit të poligonit për qitje civile në afat prej një viti.

Neni 80

Me dënim me para, prej 30 000 deri më 50 000 denarë, ose me dënim me burgim deri në 90 ditë do të dënohet për kundërvajtje personi fizik, i cili:

1) furnizon pjesë për armë në mënyrë që bie ndesh me dispozitat nga neni 7, paragrafi 2 i këtij ligji”.

2) posedon municion në sasi më të madhe se ajo e caktuar në nenin 7 paragrafi 5 i këtij ligji;

3) mban dhe përdor armë për të cilën i është dhënë vërtetim për posedimin e armës në pajtim me nenin 21 paragrafin 4 të këtij ligji.

4) e mban armën në mënyrë që bie ndesh me dispozitat e nenit 24 të këtij ligji;

5) përdor armë të vjetër ose për këtë armë do të përpunojë, furnizojë ose posedojë municion (neni 27 paragrafi 4);

6) vepron në mënyrë që bie ndesh me dispozitat e nenit 28 të këtij ligji;

7) vepron në mënyrë që bie ndesh me dispozitat e nenit 29 të këtij ligji;

8) vepron në mënyrë që bie ndesh me dispozitat e nenit 30 të këtij ligji;

9) vepron në mënyrë që bie ndesh me dispozitat e nenit 31 të këtij ligji;

10) ruan armën në mënyrë që bie ndesh me dispozitat e nenit 33 të këtij ligji;

Për kundërvajtjen e paragrafit 1 të këtij neni do të shqiptohet masë e sigurisë marrje e armës dhe municionit.

Neni 81

Me dënim me para, prej 20 000 deri më 30 000 denarë, ose me dënim me burgim deri në 60 ditë do të dënohet për kundërvajtje personi fizik, i cili:

1) në afatin e përcaktuar nuk do të parashtrojë kërkesë për regjistrimin e armës dhe lëshimin e lejes për armë te organi kompetent (neni 18 paragrafi 1);

2) nuk ka vërtetim për mbajtjen e armës nga depoja për armë në shoqërimë e qitjes deri në poligonin e qitjes ose në terren të caktuar për atë, si dhe në drejtim të kundërt (neni 26 paragrafi 2);

3) nuk do të paraqesë te organi kompetent armë të vjetër që e ka furnizuar ose që e posedon (neni 27 paragrafi 2);

4) që nuk do ta tregojë lejen për armë, lejen për mbajtjen e armës me kërkesë të personit zyrtar të autorizuar nga organi kompetent (neni 32 paragrafi 2)

5) në afatin e përcaktuar nuk do ta paraqesë zhdukjen, humbjen ose vjedhjen e armës dhe municionit, të lejes për furnizim me armë, lejes për armë ose lejes për mbajtjen e armës (neni 36);

6) gjatë ndërrimit të vendbanimit ose vendqëndrimit në afatin e përcaktuar nuk do ta paraqesë armën te organi kompetent në të cilin rajon është vendbanimi ose vendqëndrimi i ri (neni 38);

7) në rast të vdekjes së pronarit të armës, në afatin e përcaktuar nuk do ta dorëzojë armën dhe municionin (neni 39 paragrafi 1);

8) personi i cili gjatë kalimit të kufirit shtetëror nuk do ta lajmërojë organin kompetent për armën dhe municionin që e mban me vete (nenet 63, 65 dhe 67);

9) pa leje nxjerr nga Republika e Maqedonisë armë dhe municion ndërsa për nxjerrjen e armës dhe municionit është e nevojshme leja (neni 63 dhe neni 65);

10) në afatin e përcaktuar nuk parashtrojnë kërkesë për ndërrimin lejes për armë (neni 64);

11) do të mbartë ose do të tentojë të mbartë armë dhe municion përmes vendkalimit kufitar të hapur për komunikacion ndërkufitar, përveç nëse ajo është caktuar me marrëveshje ndërkombëtare (neni 71) dhe

12) vepron në mënyrë që bie ndesh me dispozitat e nenit 78 paragrafi 2 i këtij ligji;

Për kundërvajtjen nga paragrafi 1 pika 1 dhe 3 të këtij neni personit fizik do t'i shqiptohet edhe masë e sigurisë për marrjen e armës dhe municionit.

Neni 82

Me dënim me para, prej 100 000 deri më 300 000 denarë, do të dënohet për kundërvajtje personi juridik i cili:

1) vepron në mënyrë që bie ndesh me dispozitat e nenit 28 të këtij ligji;

2) do të shesë ose do t'ia japë për përdorim armën ose municionin personit i cili nuk ka leje për furnizim, gjegjësisht i cili nuk ka leje për armë, leje për mbajtjen e armës (neni 29);

3) e ruan armën në mënyrë që bie ndesh me dispozitat e nenit 34 të këtij ligji;

4) në afatin e përcaktuar të fillimit me prodhimin e armëve dhe municionit, gjegjësisht ndreqjen e armëve nuk e njoftom Ministrinë e Punëve të Brendshme (neni 47 paragrafi 4)

5) do të pranojë për ta ndrequr armën që nuk është e regjistruar (neni 49);

6) lokalit në të cilat janë vendosur armët dhe municionin nuk i ka siguruar nga hyrja e personave të paautorizuar me mbrojtje të përhershme fizike-teknike (neni 50 paragrafi 2);

7) armën që e ka pranuar për ndreqje ka qenë e nxjerrur nga vendi i punës (neni 51 paragrafi 1);

8) bën qarkullim me armë dhe municion në mënyrë që bie ndesh me dispozitat e nenit 52 paragrafi 4 dhe 5 të këtij ligji.

9) lëshon në qarkullim armë, municion dhe pjesë të armës që nuk janë shënuar, testuar, vulosur, gjegjësisht shënuar në pajtim me rregullat për testim dhe vulosje, gjegjësisht shënimin e armëvezjarri të dorës dhe të municionit (neni 53);

10) do të mbartë armë dhe municion pa leje ose në kundërshtim me urdhërat për ndërmarrjen e masave të posaçme për siguri gjatë transportit (neni 56 paragrafi 1 dhe 4) dhe

11) vepron në kundërshtim me dispozitat nga neni 78, paragrafi 2 i këtij ligji;

Me dënim me para prej 10 000 deri në 50 000 denarë, do të dënohet për kundërvajtje nga paragrafi 1 pikat 3 dhe 9 të këtij neni edhe personi përgjegjës te personi juridik.

Për kundërvajtjen e paragrafit 1 pikat 1, 2, 4, 6, 7 dhe 9 të këtij neni do të shqiptohet masë e sigurisë marrje e armës dhe municionit.

Për kundërvajtjen e paragrafit 1 pikat 3 deri 9 të këtij neni do të shqiptohet masë e sigurisë ndalim për kryerjen e prodhimit, ndreqjes, qarkullimit ose transport të armëve dhe të municionit në kohëzgjatje deri në një vit .

Neni 83

Me dënim me para prej 50 000 deri më 200 000 denarë, do të dënohet për kundërvajtje personi juridik i cili:

1) nuk do t'u japë vërtetim për aftësim praktik për manipulim me armë personave fizikë, kërkuesve të lejes për furnizim me armë (neni 14 paragrafi 5 dhe 6);

2) në afatin e përcaktuar nuk do të parashtrojë kërkesë për regjistrimin e armës dhe lëshimin e lejes për armëmbajtje (neni 18);

3) në afatin e përcaktuar nuk do ta njoftojë organin kompetent (neni 23 paragrafi 5);

4) nuk do të lëshojë vërtetim për mbajtjen e armëve nga depoja për armë në shoqatën e qitjes deri në poligonin e qitjes, si dhe në kahje të kundërt (neni 26 paragrafi 2);

5) në afatin e përcaktuar nuk do të paraqesë zhdukjen, humbjen ose vjedhjen e armës dhe municionit, të lejes për furnizim me armë, lejes për armë ose lejes për mbajtjen e armës (neni 36);

6) gjatë ndërrimit të selisë në afatin e përcaktuar nuk do ta paraqesë armën tek organi kompetent në të cilin rajon është vendbanimi ose vendqëndrimi i ri (neni 38);

7) vepron në mënyrë që bie ndesh me dispozitat nga neni 69 i këtij ligji, dhe

8) nuk mban evidencë në pajtim me dispozitat e nenit 76 të këtij ligji.

Me dënim me para prej 5. 000 deri në 30. 000 denarë, do të dënohet për kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij neni edhe personi përgjegjës te personi juridik.

Për kundërvajtjen nga paragrafi 1 pika 2 e këtij neni do të shqiptohet masë e sigurisë marrje e armës dhe municionit.

XIV. DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE

Neni 84

Shoqëritë tregtare që bëjnë prodhimin e armëve dhe municionit, ndreqjen e armëve dhe qarkullimin me armë, municion dhe pjesëve për armë, dhe për të cilat deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji nuk kanë pasur nevojë për leje, janë të obliguar në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji të parashtrojnë kërkesë për dhënie e lejes nga neni 47 dhe 55 të këtij ligji.

Neni 85

Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të miratohen në afat prej gjashtë muajve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Deri në ditën e hyrjes në fuqi të rregullave nga paragrafi 1 i këtij neni, do të zbatohen rregullat që kanë qenë në fuqi nëse nuk janë në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji.

Neni 86

Lejet për posedimin dhe mbajtjen e armëve dhe lejet për posedimin e armëve të lëshuara sipas rregullave të deritashme doemos duhet të ndërrohen më së voni deri në afat prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi të rregullave nënligjore për formularin e lejes për armë, lejes për posedimin e armës dhe lejes për mbajtjen e armës.

Lejet nga paragrafi 1 i këtij neni do të ndërrohen nëse personi fizik i plotëson kushtet nga neni 9 paragrafi 1 pikat 1, 2, 3, 4, 6 dhe 7 dhe paragrafi 2 të këtij ligji, gjegjësisht nëse personi juridik i plotëson kushtet në nenin 16 të këtij ligji.

Gjatë parashtrimit të kërkesës për ndërrimin e lejeve nga paragrafi 1 i këtij neni, personi fizik, gjegjësisht personi juridik është i obliguar ta sjellë armën për të cilën është lëshuar leja të organi kompetent sipas vendbanimit gjegjësisht vendqëndrimin të personit të huaj dhe personit juridik sipas selisë për arsye të kryerjes së qitjeve provuese të armës.

Neni 87

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, procedurat për furnizimin, posedimin, mbajtjen, ruajtjen, prodhimin, ndreqjen, qarkullimin, dhe transportin e armëve dhe të municionit, që kanë filluar në pajtim me Ligjin për furnizimin, posedimin dhe mbajtjen e armës ("Gazeta zyrtare e RSM" numër 25/72, 30/72, 18/76, 25/76, 15/83, 51/88 dhe "Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 26/93 dhe 49/2003) do të vazhdojnë sipas dispozitave të këtij ligji.

Neni 88

Dispozitat nga kreu X i këtij ligji do të fillojnë të zbatohen pas pranimit të Republikës së Maqedonisë në anëtarin të Unionit Evropian.

Neni 89

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji pushon të vlejë Ligji për furnizimin, posedimin dhe mbajtjen e armëve ("Gazeta zyrtare e RSM" numër 25/72, 30/72, 18/76, 25/76, 15/83, 51/88 dhe "Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 26/93 dhe 49/2003), dhe nenet prej 22 deri në 31, si dhe nenet prej 65 paragrafi 1 pika 5 dhe paragrafi 3 dhe neni 66 paragrafi 1 pikat 3, 4 dhe 5 dhe paragrafi 3 i Ligjit për kalimin e kufirit shtetëror dhe për lëvizje në brezin kufitar ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 36/92, 12/93, 11/94 dhe 19/2004).

Neni 90

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

125.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.01.2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБУКА НА ПРЕВЕДУВАЧИ/ТОЛКУВАЧИ НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ ШТО НЕ СЕ МНОЗИНСТВО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА И СУДОВИТЕ

1. Во Одлуката за обука на преведувачи/толкувачи на припадниците на заедниците што не се мнозинство во Република Македонија во органите на државната управа и судовите бр. 19-3/1 ("Службен весник на Република Македонија" бр. 3/05), во точката 2, пред зборот "Правен" се додаваат зборовите: "Педагошки факултет, Филозофски факултет".

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-286/1
26 јануари 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

126.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за поттикнување на развојот на стопански недоволно развиените подрачја ("Службен весник на Република Македонија" бр. 2/94 и 39/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.01.2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЗАДАЧИТЕ НА БИРОТО ЗА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА ВО 2005 ГОДИНА

1. Владата на Република Македонија ја одобрува Програмата за реализација на задачите на Бирото за стопански недоволно развиените подрачја во 2005 година бр. 01-5/2 од 17.01.2005 година, донесена од Бирото за стопански недоволно развиените подрачја.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-167/1
24 јануари 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

127.

Врз основа на член 83 став 2 и член 608 став 1 од Законот за трговските друштва ("Службен весник на РМ" бр. 28/2004), министерот за правда донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ВОДЕЊЕ НА ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР И ЗА НАЧИНОТ НА УПИС ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

ГЛАВА ПРВА

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Предмет на уредување

Член 1

Со овој Правилник се уредува: водењето на трговскиот регистар во писмена и во електронска форма; начинот на упис; формата, содржината и бројот на образците за упис во трговскиот регистар и на електронските записи; врската на судот со Централниот регистар заради водењето на трговскиот регистар во електронска форма и за остварувањето на едношалтерскиот систем, како и за други прашања од значење за уредно водење на трговскиот регистар.

Значење на изразите употребени во Правилникот

Член 2

1) Одделни изрази употребени во овој Правилник го имаат следното значење:

1. "Активен дел на регистарска влошка" е делот од регистарската влошка во кој се содржани тековните податоци на уписот;

2. "Акт за основање" е изјава за основање на друштво од едно лице, договор за друштвото или статут.

3. "Електронски деловодник" е деловодник на сите пријави примени од страна на регистрационите канцеларии на Централниот регистар кој што се води во електронска форма;

4. "Единствен електронски образец" е софтверско решение изготвено од страна на Централниот регистар.

5. "Збирка на прилози" е дел од трговскиот регистар во кој што се приложуваат исправи и докази на секој запишан субјект;

6. "Матичен број на субјектот на уписот во трговскиот регистар" (во натамошниот текст: МБС) е единствен, непроменлив, неповторлив идентификационен број на субјектот на уписот;

7. "Пасивен дел на регистарска влошка" е делот од регистарската влошка во кој се содржани податоци за коишто субјектот на уписот извршил промена;

8. "Предбележба на податоци" е упис кој што го врши судот во трговскиот регистар без носење на решение;

9. "Пријава за упис" е пропишан образец, поднесен од овластен подносител, во која што е содржано барањето за упис во трговскиот регистар;

10. "Регистарска влошка (класер)" е дел од трговскиот регистар во која што се запишуваат податоците на упис; и

11. "Уписник на трговски регистар" е книга која што ја води судот и во која одделно се евидентираат предметите кои што се однесуваат на уписот;

ГЛАВА ВТОРА

ТРГОВСКИ РЕГИСТАР

Водење на трговски регистар во писмена форма

Член 3

(1) Регистарските влошки се водат одвоено за секој субјект на уписот.

(2) Регистарската влошка на субјектот на уписот се обележува со ознака и број под кој во уписникот на трговскиот регистар е запишана пријавата за упис за основање на субјектот на уписот.

(3) По извршениот упис на субјектот на уписот на регистарската влошка се забележува и МБС.

(4) Во регистарската влошка се забележува и организирање и бришење на подружница на трговско друштво.

(5) Подружница на странско трговско друштво односно на странски трговец поединец се запишува под МБС на странско трговско друштво односно на странски трговец поединец, под кој е запишан во регистарот на државата во која има седиште како и со свој подброј.

(6) Податоците од пријавата за упис во трговскиот регистар, прилозите (исправите и доказите), одлуките донесени од страна на судот во врска со уписот во трговскиот регистар и се друго што е содржано во трговскиот регистар што се води во писмена форма се внесуваат во трговскиот регистар во електронска форма.

Состав на регистарска влошка

Член 4

(1) Регистарската влошка на субјектот на уписот се состои од обвивка на регистарската влошка со двократен пластичен механизам и преграден картон.

Обвивка на регистарска влошка

Член 5

(1) За обвивка на регистарската влошка се употребува образец број 1 во бела боја, се печати на прешпан картон во боја, со формат 24,5 x 31,5 см.

(2) Обвивката на регистарската влошка служи за заштита, како и за прицврстување на преградниот картон.

(3) На обвивката на регистарската влошка се запишува МБС со соодветните подбровии на подружниците на субјектот на уписот, со втиснување на штембилот на надлежниот суд.

Член 6

(1) Преградниот картон е поврзан со соодветен пластичен механизам со обвивката на регистарската влошка, така што тие претставуваат целина од која можат да се издвојат активниот и пасивниот дел.

(2) Преградниот картон содржи попис на уписите за субјектот на уписот кој што со свој потпис го потврдува овластен работник.

(3) Преградниот картон (образец број 2) се печати на бел бездрвен двестаграмски картон со формат 24 x 27,9 см.

Делови на регистарска влошка

Член 7

(1) Регистарската влошка има активен и пасивен дел.

(2) Во активниот дел на регистарската влошка се положуваат пријавата и решението за упис со податоците што се запишуваат последни во трговскиот регистар и коишто одговараат на тековната состојба.

(3) Во пасивниот дел на регистарската влошка се положуваат поранешните пријави и решенија за упис извадени од активниот дел на регистарската влошка, по запишаната последна промена.

(4) Ако во пасивниот дел на регистарската влошка не е можно повеќе да се положуваат пријавите и решенијата за упис што престанале да важат, поранешните пријави и решенијата за упис се положуваат по хронолошки ред во дополнителна обвивка од образец број 1 под истиот МБС, со назначување на обвивката дека е во прашање само пасивниот дел на регистарската влошка.

Положување на решение за упис

Член 8

(1) Положувањето на решението за упис во регистарската влошка се врши под МБС.

(2) Кога судот запишува промена на запишан податок, овластениот работник на судот ја извлекува од активниот дел на регистарската влошка претходната пријава, решението за упис и изводот од тековната состојба коишто се заменуваат и ги положува во пасивниот дел на регистарската влошка, а новата пријава, решението за упис и изводот од тековната состојба ги положува во активниот дел на регистарската влошка и тоа го потврдува со свој потпис.

Пријава и решение за упис

Член 9

(1) Пријавите за упис се во писмена и електронска форма според следните обрасци на Централниот регистар:

1) Пријава за упис на основање на субјект на упис (образец А), комплет од 2 примерока, со истоветна содржина.

2) Дополнителен образец за основачи/содружници (образец А1).

3) Дополнителен образец за лица овластени за застапување (образец А2).

4) Дополнителен образец за предмет на работење (образец А3).

5) Дополнителен образец за подружници (образец А4).

6) Пријава за упис на промена на субјект на упис или бришење на запишан податок во трговскиот регистар (образец Б) комплет од 2 примерока со истоветна содржина.

7) Дополнителен образец за упис на промени кај субјектот на упис (образец Б1).

8) Дополнителен образец за бришење на упис на субјектот на упис (образец Б2).

- 9) Пријава за упис на статусна промена на субјектот на упис во трговскиот регистар (образец В).
- 10) Образец заверен потпис (образец ЗП).
- 11) Оглас за објавување на упис во трговскиот регистар (образец Г)
- (2) Решенијата за упис се донесуваат според единствен електронски образец на Централниот регистар.
- (3) Заверен потпис кај нотар се поднесува на образец ЗП.
- (4) Обрасците од став 1 на овој член, се поднесуваат во изворник.

Збирка на прилози (исправи и докази)

Член 10

- (1) Збирката на прилози се води за секој субјект на уписот, означен со МБС на уписот.
- (2) Збирката на прилози содржи исправи и докази приложени кон пријавата за упис на субјектот на упис.
- (3) Сите поднесоци се положуваат во збирката на прилози на субјектот на уписот.
- (4) Обвивката на збирката на прилози (образец број 3) се печати на триста-тристапедесет грамски хромо картон во бела боја со димензии: 25X35 см.

Матичен број на субјектот на уписот

Член 11

- (1) МБС се состои од седмоцифрен број, кој се доделува електронски според модул 11, при првиот упис.
- (2) МБС на уписот, не може да се менува, ниту по бришењето на субјектот на уписот да се доделува на друг субјект на упис.
- (3) На еден субјект на упис не може да му се доделат повеќе МБС.
- (4) Подружница се означува со МБС на уписот којшто ја организирал како и со свој подброј.

ГЛАВА ТРЕТА

НАЧИН НА УПИС ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Пријава за упис

Член 12

За упис во трговскиот регистар се поднесува пријава на образец пропишан во член 9 став 1 од овој Правилник.

Поднесување на пријава за упис

Член 13

- (1) Пријава за упис во трговскиот регистар се поднесува во два примероци. Еден примерок од пријавата за упис останува во судот, а другиот примерок судот му го враќа на подносителот, заверен со приемен штембил, во кој се запишува датумот и времето (час и минута) на приемот.
- (2) Пријавата за упис на основање на субјектот на уписот се заведува во уписник на основање и на пријавата се запишува ознаката Трег и бројот од уписникот. Сите други пријави за упис на субјектот на упис се заведуваат во уписник за промени и на пријавата се запишува ознаката П.Трег и бројот од уписникот.

Пополнување на пријава за упис

Член 14

- (1) Пополнувањето на пријавата за упис во трговскиот регистар се врши јасно и читливо на машина за пишување или на печатар, без примена на непознати кратенки, прецртување, бришење и додавање. Пополнетата пријава не смее да се пречукува и препечатува.
- (2) Пријавата за упис во електронска форма може да се преземе и од ВЕБ страницата на Централниот регистар. Електронски да се пополни и отпечати.

Ознака со која поблиску се обележува фирмата

Член 15

- (1) Ознаката со која поблиску се обележува фирмата или називот на субјектот на уписот, во пријавата за упис се испишува на истиот начин како што е напишана во актот за основање без наводници, а останатиот текст на фирмата се испишува со мали букви.
- (2) Одредбата од став 1 на овој член се однесува и за скратениот назив на фирмата.
- (3) Кон пријавата може да се додаде во електронска форма цртеж, слика, симбол ако тоа е утврдено во актот за основање.

Други податоци во пријавата за упис

Член 16

- (1) Во пријавата за упис во трговскиот регистар се наведува дали пријавата се поднесува за упис на основање, упис на промена или за упис на бришење на субјектот на уписот.
- (2) Во секоја пријава за промена на упис се наведува МБС односно бројот на регистарската влошка.

Форма на поднесување на прилози

Член 17

- (1) Прилозите се поднесуваат во оригинал, препис или заверена копија.
- (2) Прилозите можат да се поднесуваат и во електронска форма.

Начин на упис на предмет на работење

Член 18

- (1) Врз основа на актот за основање на субјектот на уписот и пријавата за упис, како предмет на работење во Трговскиот регистар можат да се запишат дејностите класифицирани согласно Националната класификација на дејности, со назначување на шифрата и називот на одделот и на групата.
- (2) Дејностите за кои со закон е пропишано дека можат да се вршат само врз основа на согласност, дозвола или на друг акт на државен орган или на друг надлежен орган, се запишуваат врз основа на согласноста, дозволата или на другиот акт, со назначување и на шифрата и називот на класата или поткласата на дејноста утврдена со Националната класификација на дејности.
- (3) Ако се запишуваат сите дејности од оддел и група се назначува "сите дејности" при што се наведува "освен дејностите за кои е потребна согласност, дозвола или друг акт на државен орган или на друг надлежен орган". Во овој случај субјектот на упис е должен за претежната дејност да ја наведе групата, шифрата на групата, класата и поткласата.

ГЛАВА ЧЕТВРТА

ВОДЕЊЕ НА ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР ВО ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА

Начин на водење на трговскиот регистар во електронска форма

Член 19

Централниот регистар го води трговскиот регистар во електронска форма врз начелата на единственост, објективност, сигурност, рационалност, функционалност и јавност со што се обезбедува истовестност на трговскиот регистар во писмена и електронска форма.

Член 20

- (1) Централниот регистар обезбедува софтверско решение за водење на трговскиот регистар во електронска форма според хронолошки редослед. Софтверското решение обезбедува строго контролиран пристап до системот само на овластени лица пријавени во Централниот регистар, со свое корисничко име и лозинка.

(2) Централниот регистар обезбедува сигурност на податоците кои ги води во електронска форма преку мерки на физичка заштита и систем за двојно чување на податоци.

Член 21

Во трговскиот регистар во електронска форма се внесува и чува целокупната содржина на трговскиот регистар што се води во писмена форма.

Електронски деловодник

Член 22

- (1) Во електронскиот деловодник се евидентира:
 - 1) Вид на уписот;
 - 2) Датум и време на прием;
 - 3) Податоци за подносителот;
 - 4) МБС на уписот за кои е извршен упис во трговскиот регистар според овој Правилник;
 - 5) Број на регистарската влошка за субјектот за кој не е извршен упис во трговскиот регистар според овој Правилник;
 - 6) Број во основниот регистар;
 - 7) Начин на поднесување на пријавата во трговскиот регистар;
 - 8) Дигитални записи на оригиналот.
- (2) После евидентирањето на податоците во електронскиот деловодник автоматски се доделува деловоден број и се печати потврда за прием.
- (3) Деловодниот број се состои од:
 - 1) Идентификационен број на регистарот на правни лица – 1 број;
 - 2) Идентификационен број на регистрационата канцеларија на Централниот регистар – 2 броја;
 - 3) Тековна година – 4 броја;
 - 4) Реден број – 7 броја.
- (4) Потврдата за прием ги содржи следните податоци:
 - 1) Вид на уписот;
 - 2) Датум на прием на пријавата;
 - 3) Време на прием на пријавата;
 - 4) Податоци за подносителот;
 - 5) МБС;
 - 6) Деловоден број;
 - 7) Број во основниот регистар;
 - 8) Број на прилози;
 - 9) Датум на издавање на потврдата.

Решение за упис во трговскиот регистар

Член 23

- (1) По внесувањето и проверката на податоците во електронскиот образец, податоците што се внесуваат во трговскиот регистар автоматски се печатат.
- (2) Решението за упис во трговскиот регистар се донесува на образец соодветен за видот на уписот, според податоците од став 1 на овој член.
- (3) Решението за упис се положува во регистарската влошка на субјектот на уписот и се доставува до Централниот регистар.
- (4) Централниот регистар го доставува решението на субјектот на уписот, односно на лицата кои имаат правен интерес, по претходно доставен доказ за уплатените судски такси за решение и други такси утврдени со закон и надоместокот на трошоците на Централниот регистар.
- (5) Доказот за уплатени судски такси за решение Централниот регистар го доставува до судот.

ГЛАВА ПЕТТА

ВРСКА НА СУДОТ СО ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР ЗАРАДИ ВОДЕЊЕ НА ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР ВО ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА И ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЕДНОШАЛТЕРСКИОТ СИСТЕМ

Врска на судот со Централниот регистар

Член 24

(1) Од денот кога судот примил пријава за упис со потребните прилози во кои што се содржани податоци што се запишуваат во трговскиот регистар, пријавата,

прилозите и сета друга документација, со реверс ги доставува до соодветната регистрациона канцеларија на Централниот регистар, наредниот работен ден.

(2) Централниот регистар документацијата од став 1 од овој член ја враќа на судот најдоцна 48 часа од денот на приемот.

Член 25

Обрасците пропишани со овој правилник се составен дел на Правилникот.

ГЛАВА ШЕСТА

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 26

(1) Уписот на субјектите во единствениот трговски регистар ќе се врши согласно одредбите на овој Правилник најдоцна од 1. јули 2005 година.

(2) Преносот на запишаните податоци од субјектите коишто се водат во трговските регистри на Основниот суд Скопје I – Скопје, Основниот суд во Битола и Основниот суд во Штип ќе биде извршен во електронска форма најдоцна до 1. јули 2005 година, според план усогласен меѓу Министерството за правда и Централниот регистар.

(3) Примерок од решението за упис, промена или бришење на субјектот на уписот, надлежните судови доставуваат до Централниот регистар со денот на влегување во сила на овој Правилник.

Член 27

(1) Субјектите запишани во трговските регистри на Основниот суд Скопје I – Скопје, Основниот суд во Битола и Основниот суд во Штип, доставуваат до Централниот регистар Пријава за евидентирање на податоците во Централниот регистар – Образец П.

(2) Субјектите на уписот од став 1 на овој член пријавата за евидентирање на податоците во Централниот регистар – Образец П ја доставуваат заклучно со 28.02.2005 година, а трговците поединци најдоцна до 15.03.2005 година.

(3) Приемот, внесот и обработката на податоците од Пријавата за евидентирање на податоците во Централниот регистар – Образец П се врши од страна на Централниот регистар без надоместок.

(4) За вистинитоста и законитоста на податоците внесени во Пријавата за евидентирање на податоците во Централниот регистар – Образец П, одговара лицето, односно лицата определени во член 94 став 1 од Законот за трговски друштва и член 24 од Законот за Централен регистар.

(5) Податоците за субјектите на упис за кои нема да биде поднесена пријава за евидентирање во Централниот регистар – Образец П, во роковите утврдени од став 2 од овој член, Централниот регистар ќе ги класифицира како неподобни за обработка и деловна употреба.

(6) Субјектите од став 5 на овој член кои нема да постапат во роковите утврдени во став 2 од овој член ќе се смета дека не ја започнале постапката за пренос на податоци во единствениот трговски регистар во електронска форма.

Член 28

Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а одредбите за обрасците во писмена и електронска форма за упис во единствениот трговски регистар коишто се пропишани со овој Правилник, освен Образецот П од член 27 став 1, ќе се применуваат најдоцна од 01. јули 2005 година.

Бр. 07-442/1
1 февруари 2005 година
Скопје

Министер за правда,
Мери Младеновска – Горѓиевска, с.р.

A

| 8. Основачи | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--|--|--------|--|---|--|------------------------|-------|--------|--|
| Акционери според акционерска книга <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Правно лице / Фирма | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Физичко лице / Презиме | | | | | | | | Име | | | |
| <small>За странските лица би на пасош или лична карта или друга исправа за утврдување на идентитет – вклучена во имената земајќи ги регистарски број за правно лице</small> | | | | | | | | | | | |
| ЕМБГ/МБС | | | | | | | | | | | |
| Адреса | Улица | | | | | | | Број: | Влез: | Стан: | |
| | Место | | | | | | | Општина | | | |
| | Држава | | | | | | | Својство на основачот: | | | |
| <input type="checkbox"/> Паричен влог | | | | Валута | | <input type="checkbox"/> Непаричен влог | | | | Валута | |
| | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Вкупно паричен и непаричен влог | | | | Валута | | <input type="checkbox"/> Уплатен дел | | | | Валута | |
| | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Правно лице / Фирма | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Физичко лице / Презиме | | | | | | | | Име | | | |
| ЕМБГ/МБС | | | | | | | | | | | |
| Адреса | Улица | | | | | | | Број: | Влез: | Стан: | |
| | Место | | | | | | | Општина | | | |
| | Држава | | | | | | | Својство на основачот: | | | |
| <input type="checkbox"/> Паричен влог | | | | Валута | | <input type="checkbox"/> Непаричен влог | | | | Валута | |
| | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Вкупно паричен и непаричен влог | | | | Валута | | <input type="checkbox"/> Уплатен дел | | | | Валута | |
| | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Правно лице / Фирма | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Физичко лице / Презиме | | | | | | | | Име | | | |
| ЕМБГ/МБС | | | | | | | | | | | |
| Адреса | Улица | | | | | | | Број: | Влез: | Стан: | |
| | Место | | | | | | | Општина | | | |
| | Држава | | | | | | | Својство на основачот: | | | |
| <input type="checkbox"/> Паричен влог | | | | Валута | | <input type="checkbox"/> Непаричен влог | | | | Валута | |
| | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Вкупно паричен и непаричен влог | | | | Валута | | <input type="checkbox"/> Уплатен дел | | | | Валута | |
| | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Означете го полето доколку постојат дополнителни страни и наведете ја следната страна: | | | | | | | | | | | |

A

| 9. Лица овластени за застапување, орган на управување и орган на надзор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------|--------------------|---------------------|----------|--|--|--|
| За странските лица: бр на пасош или лична карта или друга исправа за утврдување на идентитет – означена со нивната земја или регистрациски број за грешно лице. | | | | | | | | | | Застапник по лице | Управник | Член на управен одбор | Член на надзорен одбор | Извршен член на ОД | Надзорен член на ОД | Менеджер | | | |
| | | | | | | | | | | Стави X на соодветната функција/упога | | | | | | | | | |
| ЕМБГ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Презиме | | | | | | | | | | Име | | Број: | | Влез: | | Стан: | | | |
| Адреса | | | | | | | | | | Улица | | Број: | | Влез: | | Стан: | | | |
| | | | | | | | | | | Место | | Општина | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Држава | | | | | | | | | |
| ЕМБГ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Презиме | | | | | | | | | | Име | | Број: | | Влез: | | Стан: | | | |
| Адреса | | | | | | | | | | Улица | | Број: | | Влез: | | Стан: | | | |
| | | | | | | | | | | Место | | Општина | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Држава | | | | | | | | | |
| ЕМБГ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Презиме | | | | | | | | | | Име | | Број: | | Влез: | | Стан: | | | |
| Адреса | | | | | | | | | | Улица | | Број: | | Влез: | | Стан: | | | |
| | | | | | | | | | | Место | | Општина | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Држава | | | | | | | | | |
| ЕМБГ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Презиме | | | | | | | | | | Име | | Број: | | Влез: | | Стан: | | | |
| Адреса | | | | | | | | | | Улица | | Број: | | Влез: | | Стан: | | | |
| | | | | | | | | | | Место | | Општина | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Држава | | | | | | | | | |
| ЕМБГ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Презиме | | | | | | | | | | Име | | Број: | | Влез: | | Стан: | | | |
| Адреса | | | | | | | | | | Улица | | Број: | | Влез: | | Стан: | | | |
| | | | | | | | | | | Место | | Општина | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Држава | | | | | | | | | |
| ЕМБГ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Означете го полето доколку постојат дополнителни страни и наведете ја следната страна:

A

| 13. Подружница | | | | | | | | | |
|---|--------|--|--|--|---------|-------|-------|--|--|
| Назив на подружница | | | | | | | | | |
| Подброј | | | | | МБС | | | | |
| Адреса | Улица | | | | Број: | Влез: | Стан: | | |
| | Место | | | | Општина | | | | |
| | Држава | | | | | | | | |
| Претежна дејност по предлог на субјектот на упис (шифра и назив) | | | | | | | | | |
| Лице овластено за застапување | | | | | | | | | |
| Презиме | | | | | Име | | | | |
| ЕМБГ/МБС | | | | | Телефон | | | | |
| Адреса | Улица | | | | Број: | Влез: | Стан: | | |
| | Место | | | | Општина | | | | |
| | Држава | | | | | | | | |
| Назив на подружница | | | | | | | | | |
| Подброј | | | | | МБС | | | | |
| Адреса | Улица | | | | Број: | Влез: | Стан: | | |
| | Место | | | | Општина | | | | |
| | Држава | | | | | | | | |
| Претежна дејност по предлог на субјектот на упис (шифра и назив) | | | | | | | | | |
| Лице овластено за застапување | | | | | | | | | |
| Презиме | | | | | Име | | | | |
| ЕМБГ/МБС | | | | | Телефон | | | | |
| Адреса | Улица | | | | Број: | Влез: | Стан: | | |
| | Место | | | | Општина | | | | |
| | Држава | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Означете го полето доколку постојат дополнителни страни и наведете ја следната страна: | | | | | | | | | |

A

| | | | | |
|---|--------------------------------------|---|--------------------------------|------|
| 14. Претежна дејност по предлог на субјектот на уписот (шифра и назив) | | | | |
| | | | | |
| 15. Сметка во банка | | | | |
| | | | | |
| 16. Податоци за контакт | | | | |
| e-mail | | Телефон | | Факс |
| Web адреса | | | | |
| 17. Подносител | | | | |
| Презиме | | | Име | |
| | | | Телефон | |
| Држава | Општина | Место | | |
| Улица | Број: | Влез: | Стан: | |
| Својство на подносителот | <input type="checkbox"/> Полномошник | <input type="checkbox"/> Овластено лице | <input type="checkbox"/> Друго | |
| 18. Други податоци | | | | |
| | | | | |

Кон пријавата за упис согласно со Законот за трговски друштва приложувам:

- Акт за основање
- Изјави според ЗТД
- Образец заверени потписи
- Извештај за проценка од овластен проценител
- Оглас за службен весник со доказ за уплатен надоместок
- Доказ за уплата на судски такси
- Доказ за уплата на надомест на трошоци на Централен Регистар
- И други:

Место _____ Датум _____

Подносител _____

Дополнителен образец за основачи/содружници

A1

| 9. Основачи/Содружници | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|--|--------|--|--|--|---|--|------------------------|-------|--------|--|
| <input type="checkbox"/> Правно лице / Фирма | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Физичко лице / Презиме | | | | | | | | | | Име | | | |
| ЕМБГ/МБС | | | | | | | | | | | | | |
| Адреса | Улица | | | | | | | | | Број: | Влез: | Стан: | |
| | Место | | | | | | | | | Општина | | | |
| | Држава | | | | | | | | | Својство на основачот: | | | |
| <input type="checkbox"/> Паричен влог | | | | Валута | | | | <input type="checkbox"/> Непаричен влог | | | | Валута | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Вкупно паричен и непаричен влог | | | | Валута | | | | <input type="checkbox"/> Уплатен дел | | | | Валута | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Правно лице / Фирма | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Физичко лице / Презиме | | | | | | | | | | Име | | | |
| ЕМБГ/МБС | | | | | | | | | | | | | |
| Адреса | Улица | | | | | | | | | Број: | Влез: | Стан: | |
| | Место | | | | | | | | | Општина | | | |
| | Држава | | | | | | | | | Својство на основачот: | | | |
| <input type="checkbox"/> Паричен влог | | | | Валута | | | | <input type="checkbox"/> Непаричен влог | | | | Валута | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Вкупно паричен и непаричен влог | | | | Валута | | | | <input type="checkbox"/> Уплатен дел | | | | Валута | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Правно лице / Фирма | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Физичко лице / Презиме | | | | | | | | | | Име | | | |
| ЕМБГ/МБС | | | | | | | | | | | | | |
| Адреса | Улица | | | | | | | | | Број: | Влез: | Стан: | |
| | Место | | | | | | | | | Општина | | | |
| | Држава | | | | | | | | | Својство на основачот: | | | |
| <input type="checkbox"/> Паричен влог | | | | Валута | | | | <input type="checkbox"/> Непаричен влог | | | | Валута | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Вкупно паричен и непаричен влог | | | | Валута | | | | <input type="checkbox"/> Уплатен дел | | | | Валута | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Дополнителен образец за лица овластени за застапување, орган на управување и орган на надзор

A2

| 9. Лица овластени за застапување, орган на управување и орган на надзор | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|--|----------|----------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|
| <small>За странските лица: др на пасош или лична карта или друга исправа за утврдување на идентитет – ваљачка со нивната земја или регистрационен број за граѓани лица</small> | | | | | | | | | | |
| Стави X во соодветната функција/улога | | | | | | | | | | |
| Застапка по закон Управител Член на управен одбор Член на надзорен одбор Извршен член на ОД Неизвршен член на ОД Консултант | | | | | | | | | | |
| ЕМБГ | <input type="text"/> | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Презиме | <input type="text"/> | | | | Име | <input type="text"/> | | | | |
| Адреса | Улица | <input type="text"/> | | | Број: | <input type="text"/> | Влез: | <input type="text"/> | Стан: | <input type="text"/> |
| | Место | <input type="text"/> | | | Општина: | <input type="text"/> | | | | |
| | Држава | <input type="text"/> | | | | | | | | |
| ЕМБГ | <input type="text"/> | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Презиме | <input type="text"/> | | | | Име | <input type="text"/> | | | | |
| Адреса | Улица | <input type="text"/> | | | Број: | <input type="text"/> | Влез: | <input type="text"/> | Стан: | <input type="text"/> |
| | Место | <input type="text"/> | | | Општина: | <input type="text"/> | | | | |
| | Држава | <input type="text"/> | | | | | | | | |
| ЕМБГ | <input type="text"/> | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Презиме | <input type="text"/> | | | | Име | <input type="text"/> | | | | |
| Адреса | Улица | <input type="text"/> | | | Број: | <input type="text"/> | Влез: | <input type="text"/> | Стан: | <input type="text"/> |
| | Место | <input type="text"/> | | | Општина: | <input type="text"/> | | | | |
| | Држава | <input type="text"/> | | | | | | | | |
| ЕМБГ | <input type="text"/> | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Презиме | <input type="text"/> | | | | Име | <input type="text"/> | | | | |
| Адреса | Улица | <input type="text"/> | | | Број: | <input type="text"/> | Влез: | <input type="text"/> | Стан: | <input type="text"/> |
| | Место | <input type="text"/> | | | Општина: | <input type="text"/> | | | | |
| | Држава | <input type="text"/> | | | | | | | | |
| ЕМБГ | <input type="text"/> | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Презиме | <input type="text"/> | | | | Име | <input type="text"/> | | | | |
| Адреса | Улица | <input type="text"/> | | | Број: | <input type="text"/> | Влез: | <input type="text"/> | Стан: | <input type="text"/> |
| | Место | <input type="text"/> | | | Општина: | <input type="text"/> | | | | |
| | Држава | <input type="text"/> | | | | | | | | |
| ЕМБГ | <input type="text"/> | | | | | | | | | |

Дополнителен образец за подружници**A4**

| 13. Подружница | | | | | | | | | |
|--|--------|--|--|--|---------|-------|-------|--|--|
| Назив на подружница | | | | | | | | | |
| Подброј | | | | | МБС | | | | |
| Адреса | Улица | | | | Број: | Влез: | Стан: | | |
| | Место | | | | Општина | | | | |
| | Држава | | | | | | | | |
| Претежна дејност по предлог на субјектот на упис (шифра и назив) | | | | | | | | | |
| Лице овластено за застапување | | | | | | | | | |
| Презиме | | | | | Име | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ЕМБГ/МБС | | | | | Телефон | | | | |
| Адреса | Улица | | | | Број: | Влез: | Стан: | | |
| | Место | | | | Општина | | | | |
| | Држава | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Назив на подружница | | | | | | | | | |
| Подброј | | | | | МБС | | | | |
| Адреса | Улица | | | | Број: | Влез: | Стан: | | |
| | Место | | | | Општина | | | | |
| | Држава | | | | | | | | |
| Претежна дејност по предлог на субјектот на упис (шифра и назив) | | | | | | | | | |
| Лице овластено за застапување | | | | | | | | | |
| Презиме | | | | | Име | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ЕМБГ/МБС | | | | | Телефон | | | | |
| Адреса | Улица | | | | Број: | Влез: | Стан: | | |
| | Место | | | | Општина | | | | |
| | Држава | | | | | | | | |

Б

| 4. Основ за бришење на субјект на упис | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|--|---|---------|--------------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Означете го полето доколку постојат додатни страни и наведете ја следната страна | | | | | | | | | |
| 5. Подносител | | | | | | | | | |
| Презиме | | | Име | | | Телефон | | | |
| Држава | | | Општина | | | Место | | | |
| Улица | | | Куќен број: | | Влез: | | Стан: | | |
| Својство на подносителот | | | <input type="checkbox"/> Полномошник | | <input type="checkbox"/> Овластено лице | | <input type="checkbox"/> Друго | | |

Кон пријавата за промена или бришење согласно Законот за трговски друштва приложувам:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

Место _____


Датум _____

Подносител _____

**Дополнителен образец за вид на промени коишто се
вршат кај субјектот на упис**

Б1

3. Вид на промени коишто се вршат кај субјектот на упис



**Дополнителен образец за основ за бришење на субјектот
на упис** **Б2**

| |
|---|
| 4. Основ за бришење на субјект на упис |
| |

B

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|---------|--------------------------------|--|-------|--|
| | | | | | | | | | | |
| 4. Подносител | | | | | | | | | | |
| Презиме | | | | | | Име | | | | |
| | | | | | | Телефон | | | | |
| Држава | | | Општина | | | Место | | | | |
| Улица | | | | | Број: | | Влез: | | Стан: | |
| Својство на подносителот | | | <input type="checkbox"/> Полномошник | | <input type="checkbox"/> Свластено лице | | <input type="checkbox"/> Друго | | | |

Кон пријавата за упис на статусна промена согласно со Законот за трговски друштва приложувам:

Означете го полето доколку постојат дополнителни страни и наведете ја следната страна

Место _____ Датум _____

Подносител

Пријава за евидентирање на податоците(тековна состојба) во Централниот Регистар на Република Македонија

П

| | | | |
|--|---|--------------------------------------|------|
| 1. Вид на субјектот на упис | | До Централен Регистар РРЈРК _____ | |
| <input type="checkbox"/> Трговец-поединец | <input type="checkbox"/> ДОО / ДООЕЛ | | |
| <input type="checkbox"/> Јавно трговско друштво | <input type="checkbox"/> Акционерско друштво | | |
| <input type="checkbox"/> Командитно друштво | <input type="checkbox"/> Стопанска интересна заедница | | |
| <input type="checkbox"/> Командитно друштво со акции | <input type="checkbox"/> Подружница на странски субјект | | |
| 2. БДС (од Државен Завод за Статистика) | | | |
| 3. МБС / Број на регистарска влошка | | | |
| 4. ЕДБ / Единствен даночен број | | | |
| 5. Фирма на субјект на упис | | | |
| | | | |
| 6. Сократен назив на субјектот на упис | | | |
| | | | |
| 7. Седиште на субјект на упис | | | |
| Општина | | Место | |
| Улица | | | |
| Број: | | Влез | Стан |
| 8. Претежна дејност (шифра и назив) | | | |
| | | | |

Гарантирам за точноста на внесените податоци
Потпис на овластено лице

М.П.

П

| 9. Основна главнина | | | |
|--|-------------------------------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> Паричен влог | Валута | <input type="checkbox"/> Непаричен влог | Валута |
| | М К Д | | М К Д |
| <input type="checkbox"/> Вкупно паричен и непаричен влог | Валута | <input type="checkbox"/> Уплатен дел | Валута |
| | М К Д | | М К Д |
| <input type="checkbox"/> Паричен влог | Валута | <input type="checkbox"/> Непаричен влог | Валута |
| | Е U R | | Е U R |
| <input type="checkbox"/> Вкупно паричен и непаричен влог | Валута | <input type="checkbox"/> Уплатен дел | Валута |
| | Е U R | | Е U R |
| Број на издадени акции | Вкупен број на уплатени акции | | |
| | | | |
| 10. Систем на управување | | | |
| <input type="checkbox"/> Едностепен <input type="checkbox"/> Двостепен <input type="checkbox"/> Управител(и) | | | |
| 11. Акт за основање | | | |
| <input type="checkbox"/> Статут (број, датум) | | <input type="checkbox"/> Изјава (број, датум) | |
| <input type="checkbox"/> Договор (број, датум) | | <input type="checkbox"/> Друго (број, датум) | |
| 12. Лица овластени за застапување, орган на управување и орган на надзор | | | |
| Својство: | | | |
| За странските лица број на пасош или лична карта или друга исправа за утврдување на идентитет—вземка во новата земја или регистарски број за правно лице | | | |
| ЕМБГ | | | |
| <input type="checkbox"/> | Презиме | Име | |
| Адреса | Улица | Број: | Влез: |
| | Место | Стан: | |
| | Држава | Општина | |
| | Овластување во прометот: | | |
| <input type="checkbox"/> внатрешен: <input type="checkbox"/> неограничено <input type="checkbox"/> ограничено | | | |
| <input type="checkbox"/> надворешно трговски: <input type="checkbox"/> неограничено <input type="checkbox"/> ограничено | | | |
| Својство: | | | |
| За странските лица број на пасош или лична карта или друга исправа за утврдување на идентитет—вземка во новата земја или регистарски број за правно лице | | | |
| ЕМБГ | | | |
| <input type="checkbox"/> | Презиме | Име | |
| Адреса | Улица | Број: | Влез: |
| | Место | Стан: | |
| | Држава | Општина | |
| | Овластување во прометот: | | |
| <input type="checkbox"/> внатрешен: <input type="checkbox"/> неограничено <input type="checkbox"/> ограничено | | | |
| <input type="checkbox"/> надворешно трговски: <input type="checkbox"/> неограничено <input type="checkbox"/> ограничено | | | |
| <input type="checkbox"/> Означете го полето доколку постојат дополнителни страни и наведете ја следната страна: | | | |

Гарантирам за точноста на внесените податоци
 Потпис на овластено лице

М.П.

П

| 13. Основачи | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Напомена: доколку во прилогот кон решението бр.2 стои формулацијата "Акционери според акционерска книга" се пополнува полето со X | | | | | | | | | | | |
| Акционери според акционерска книга <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Правно лице / Фирма | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Физичко лице / Презиме | | | | | | | | | | | |
| <small>За странските лица бр. на пасош или лична карта или друга исправа за утврдување на идентитет – влезенка во нивната земја или регистрационен број за правно лице</small> | | | | | | | | | | | |
| ЕМБГ/БДС | | | | | | | | | | | |
| Адреса: Улица _____ Број: _____ Влез: _____ Стан: _____ Место _____ Општина _____ Држава _____ Својство на основачот _____ | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Паричен влог Валута _____ <input type="checkbox"/> Непаричен влог Валута _____ _____ М К Д _____ _____ М К Д _____ | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Вкупно паричен и непаричен влог Валута _____ <input type="checkbox"/> Уплатен дел Валута _____ _____ М К Д _____ _____ М К Д _____ | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Паричен влог Валута _____ <input type="checkbox"/> Непаричен влог Валута _____ _____ Е U R _____ _____ Е U R _____ | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Вкупно паричен и непаричен влог Валута _____ <input type="checkbox"/> Уплатен дел Валута _____ _____ Е U R _____ _____ Е U R _____ | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Правно лице / Фирма | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Физичко лице / Презиме | | | | | | | | | | | |
| <small>За странските лица бр. на пасош или лична карта или друга исправа за утврдување на идентитет – влезенка во нивната земја или регистрационен број за правно лице</small> | | | | | | | | | | | |
| ЕМБГ/БДС | | | | | | | | | | | |
| Адреса: Улица _____ Број: _____ Влез: _____ Стан: _____ Место _____ Општина _____ Држава _____ Својство на основачот _____ | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Паричен влог Валута _____ <input type="checkbox"/> Непаричен влог Валута _____ _____ М К Д _____ _____ М К Д _____ | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Вкупно паричен и непаричен влог Валута _____ <input type="checkbox"/> Уплатен дел Валута _____ _____ М К Д _____ _____ М К Д _____ | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Паричен влог Валута _____ <input type="checkbox"/> Непаричен влог Валута _____ _____ Е U R _____ _____ Е U R _____ | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Вкупно паричен и непаричен влог Валута _____ <input type="checkbox"/> Уплатен дел Валута _____ _____ Е U R _____ _____ Е U R _____ | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Означете го полето доколку постојат дополнителни страни и наведете ја следната страна: | | | | | | | | | | | |

Гарантирам за точноста на внесените податоци
 Потпис на овластено лице

М.П.

П

| 14. Подружница | | | | | | | | | | |
|---|--------|--|-------------------------------------|-------|----------------------|---------------------------------|--|-------|-------|--|
| Назив на подружница | | | | | | | | | | |
| Подброј | | | | | | | | | | |
| Адреса | Улица | | | | Број: | | | Влез: | Стан: | |
| | Место | | | | Општина | | | | | |
| | Држава | | | | | | | | | |
| Претежна дејност (шифра и назив) | | | | | | | | | | |
| Лице овластено за застапување | | | | | | | | | | |
| Презиме | | | | | Име | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ЕМБГ/МБС | | | | | Телефон | | | | | |
| Адреса | Улица | | | | Број: | | | Влез: | Стан: | |
| | Место | | | | Општина | | | | | |
| | Држава | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Означете го полето доколку постојат дополнителни страни и наведете ја следната страна: | | | | | | | | | | |
| 15. Прокурент | | | | | | | | | | |
| Презиме | | | | | Име | | | | | |
| | | | | | Телефон | | | | | |
| Држава | | | Општина | | | Место | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Улица | | | | Број: | | Влез: | | Стан: | | |
| | | | | | | | | | | |
| Вид на прокура: | | | <input type="checkbox"/> Поединечна | | | <input type="checkbox"/> Групна | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 16. Други податоци | | | | | | | | | | |
| Податоците се со состојба (датум) _____ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Лице за контакт | | | | | | | | | | |
| Телефон за контакт | | | | | | | | | | |
| Место _____ Датум _____ | | | | | Овластено лице _____ | | | | | |
| Гарантирам за точноста на внесените податоци | | | | | М.П. | | | | | |
| Потпис на овластено лице _____ | | | | | | | | | | |

Дополнителен образец за лица овластени за застапување, орган на управување и орган на надзор

П1

| | | | |
|--|--------|---------|----------------|
| 12. Лица овластени за застапување, орган на управување и орган на надзор | | | |
| Својство: | | | |
| За странските лица бр на пасош или лична карта или друга исправа за утврдување на идентитет—вжечка во вивката земја или регистарски број за правно лице | | | |
| ЕМБГ | | | |
| <input type="checkbox"/> Презиме | | | Име |
| Адреса | Улица | Број: | Влез: Стан: |
| | Место | Општина | |
| | Држава | | |
| Овластување во прометот: | | | |
| <input type="checkbox"/> внатрешен: <input type="checkbox"/> неограничено <input type="checkbox"/> ограничено <input type="checkbox"/> надворешно трговски: <input type="checkbox"/> неограничено <input type="checkbox"/> ограничено | | | |
| Својство: | | | |
| За странските лица бр на пасош или лична карта или друга исправа за утврдување на идентитет—вжечка во вивката земја или регистарски број за правно лице | | | |
| ЕМБГ | | | |
| <input type="checkbox"/> Презиме | | | Име |
| Адреса | Улица | Број: | Влез: Стан: |
| | Место | Општина | |
| | Држава | | |
| Овластување во прометот: | | | |
| <input type="checkbox"/> внатрешен: <input type="checkbox"/> неограничено <input type="checkbox"/> ограничено <input type="checkbox"/> надворешно трговски: <input type="checkbox"/> неограничено <input type="checkbox"/> ограничено | | | |
| Својство: | | | |
| За странските лица бр на пасош или лична карта или друга исправа за утврдување на идентитет—вжечка во вивката земја или регистарски број за правно лице | | | |
| ЕМБГ | | | |
| <input type="checkbox"/> Презиме | | | Име |
| Адреса | Улица | Број: | Влез: Стан: |
| | Место | Општина | |
| | Држава | | |
| Овластување во прометот: | | | |
| <input type="checkbox"/> внатрешен: <input type="checkbox"/> неограничена <input type="checkbox"/> ограничена <input type="checkbox"/> надворешно трговски: <input type="checkbox"/> неограничена <input type="checkbox"/> ограничена | | | |
| <input type="checkbox"/> Означете го полето доколку постојат дополнителни страни и наведете ја следната страна: | | | |

Гарантирам за точноста на внесените податоци
 Потпис на овластено лице

М.П.

Дополнителен образец за основачи

П2

| 13. Основачи | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--------|--|--|--|---|--|-----|--|--------|--|--|--|
| Напомена: доколку во прилогот кон решението бр.2 стои формулацијата "Акционери според акционерска книга" се пополнува полето со X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Акционери според акционерска книга <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Правно лице / Фирма | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Физичко лице / Презиме | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Име | | | | | |
| <small>За странските лица бр. на пасош или лична карта или другата интерна или утврдување на идентитет-ефектна во нивната земја или регистрацион бр. за правно лице</small> | | | | | | | | | | | | | | | |
| ЕМБГ/БДС | | | | | | | | | | | | | | | |
| Улица | | | | | | | | | | | | | | | |
| Број: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Влез: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Стан: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место | | | | | | | | | | | | | | | |
| Општина | | | | | | | | | | | | | | | |
| Држава | | | | | | | | | | | | | | | |
| Својство на основачот | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Паричен влог | | | | Валута | | | | <input type="checkbox"/> Непаричен влог | | | | Валута | | | |
| | | | | М К Д | | | | | | | | М К Д | | | |
| <input type="checkbox"/> Вкупно паричен и непаричен влог | | | | Валута | | | | <input type="checkbox"/> Уплатен дел | | | | Валута | | | |
| | | | | М К Д | | | | | | | | М К Д | | | |
| <input type="checkbox"/> Паричен влог | | | | Валута | | | | <input type="checkbox"/> Непаричен влог | | | | Валута | | | |
| | | | | Е U R | | | | | | | | Е U R | | | |
| <input type="checkbox"/> Вкупно паричен и непаричен влог | | | | Валута | | | | <input type="checkbox"/> Уплатен дел | | | | Валута | | | |
| | | | | Е U R | | | | | | | | Е U R | | | |
| <input type="checkbox"/> Правно лице / Фирма | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Физичко лице / Презиме | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Име | | | | | |
| <small>За странските лица бр. на пасош или лична карта или другата интерна или утврдување на идентитет-ефектна во нивната земја или регистрацион бр. за правно лице</small> | | | | | | | | | | | | | | | |
| ЕМБГ/БДС | | | | | | | | | | | | | | | |
| Улица | | | | | | | | | | | | | | | |
| Број: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Влез: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Стан: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место | | | | | | | | | | | | | | | |
| Општина | | | | | | | | | | | | | | | |
| Држава | | | | | | | | | | | | | | | |
| Својство на основачот: | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Паричен влог | | | | Валута | | | | <input type="checkbox"/> Непаричен влог | | | | Валута | | | |
| | | | | М К Д | | | | | | | | М К Д | | | |
| <input type="checkbox"/> Вкупно паричен и непаричен влог | | | | Валута | | | | <input type="checkbox"/> Уплатен дел | | | | Валута | | | |
| | | | | М К Д | | | | | | | | М К Д | | | |
| <input type="checkbox"/> Паричен влог | | | | Валута | | | | <input type="checkbox"/> Непаричен влог | | | | Валута | | | |
| | | | | Е U R | | | | | | | | Е U R | | | |
| <input type="checkbox"/> Вкупно паричен и непаричен влог | | | | Валута | | | | <input type="checkbox"/> Уплатен дел | | | | Валута | | | |
| | | | | Е U R | | | | | | | | Е U R | | | |
| <input type="checkbox"/> Означете го полето доколку постојат дополнителни и наведете ја следната страна: | | | | | | | | | | | | | | | |

Гарантирам за точноста на внесените податоци
Потпис на овластено лице

М.П.

Дополнителен образец за подружници

ПЗ

| 14. Подружница | | | | | | | | | |
|---|--------|--|--|--|---------|-------|-------|--|--|
| Назив на подружница | | | | | | | | | |
| Подброј | | | | | | | | | |
| Адреса | Улица | | | | Број: | Влез: | Стан: | | |
| | Место | | | | Општина | | | | |
| | Држава | | | | | | | | |
| Претежна дејност (шифра и назив) | | | | | | | | | |
| Лице овластено за застапување | | | | | | | | | |
| Презиме | | | | | Име | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ЕМБГ/МБС | | | | | Телефон | | | | |
| Адреса | Улица | | | | Број: | Влез: | Стан: | | |
| | Место | | | | Општина | | | | |
| | Држава | | | | | | | | |
| Назив на подружница | | | | | | | | | |
| Подброј | | | | | | | | | |
| Адреса | Улица | | | | Број: | Влез: | Стан: | | |
| | Место | | | | Општина | | | | |
| | Држава | | | | | | | | |
| Претежна дејност (шифра и назив) | | | | | | | | | |
| Лице овластено за застапување | | | | | | | | | |
| Презиме | | | | | Име | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ЕМБГ/МБС | | | | | Телефон | | | | |
| Адреса | Улица | | | | Број: | Влез: | Стан: | | |
| | Место | | | | Општина | | | | |
| | Држава | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Означете го полето доколку постојат дополнителни страни и наведете ја следната страна: | | | | | | | | | |

Гарантирам за точноста на внесените податоци
 Потпис на овластено лице

М П

ОБРАЗЕЦ БР. 1 – ОБВИВКА НА РЕГИСТАРСКА ВЛОШКА

ОСНОВЕН СУД _____

ВО _____

| | |
|-------------------------------------|--|
| Ознака и број од уписник | |
|-------------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| МАТИЧЕН БРОЈ НА СУБЈЕКТ НА УПИСОТ | |
| Подброј на подружница | |

ОБРАЗЕЦ – ПРЕГРАДЕН КАРТОН НА РЕГИСТАРСКА ВЛОШКА

| Фирма, назив и седиште на субјект на утисот | | | | Број на регистарска влошка | | |
|---|---------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|------------------|-----------|
| Матичен број на субјект на утисот | | | | Подброј на подружница | | |
| Број на заклучување | Активен дел | | | Пасивен дел | | Забелешка |
| | Ознака и број од утисокот | Датум на решение | Влошак (потпис) | Датум на новото решение | Одлошак (потпис) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 3 - ОБВИВКА НА ЗБИРКА НА ПРИЛОЗИ

**РЕГИСТАРСКА
ВЛОШКА
БРОЈ**

**ОСНОВЕН
СУД** _____

ВО _____

Збирка на прилози

ОБРАЗЕЦ ЗА ЗАВЕРЕН ПОТПИС - ЗП

| Фирма и седиште на субјект на уписот | | |
|--|---------------|---------------------------------|
| Матичен број на субјект на уписот | | |
| | | |
| Заверени потписи на лицата овластени за застапување | | |
| Реден број | Презиме и име | Своерачен потпис |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| Се потврдува дека именуваните своерачно ја потпишале оваа исправа. | | |
| Истоветноста на именуваните е утврдена врз основа на: | | |
| Реден број | Презиме и име | Број на лична карта извадена од |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| на ден _____ год. | | |

ОБРАЗЕЦ – ОГЛАС ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА УПИС ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

| | | |
|---|--|------------------|
| Основен суд _____ во _____ | Ознака и број на решението во судот _____ | Датум _____ |
| Фирма и седиште на субјектот на упис _____ | | |
| Службен весник на Република Македонија во Скопје Врз основа на член 37 од Законот за трговски друштва, на мислење да го објавите долунамредениот оглас, на сметка на страната ОГЛАСОТ ГЛАСИ: Основен суд _____ во _____ со решението бр. _____ ја запишал во трговскиот регистар _____ под МБС _____ со следните податоци: | | |
| Фирма и седиштена субјектот на упис _____ | | |
| Податоци од решението на регистарскиот суд _____ | | |
| Основен суд _____ во _____ | | Судија, _____ |

РЕШЕНИЕ**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА****128.**

Врз основа на член 33 од Законот за заштита при работа ("Службен весник на РМ" бр. 13/98) како и Правилникот за условите што треба да ги исполнуваат правните лица за добивање овластување за вршење определени работи од областа на заштитата при работа ("Службен весник на РМ" бр. 71/2003), а во врска поднесеното барање бр. 01-06/04 од 09.02.2004 година на Градежно-механизационен центар, Друштво за техничко испитување Г.М.Ц ДОО-Скопје, министерот за труд и социјална политика Скопје, донесе

Градежно-механизационен центар, Друштво за техничко испитување Г.М.Ц ДОО-Скопје, ул. "1439" бр. 57 од Скопје, се овластува да врши:

1. Преглед и испитувања на орудија за работа и уредите, според прописите на заштита при работа, техничките прописи, македонските стандарди и
2. Обучување на работниците од областа на заштитата при работа по прописите за заштита при работа.

Образложение

Градежно-механизационен центар, Друштво за техничко испитување Г.М.Ц ДОО-Скопје поднесе барање бр. 01-06/04 од 09.02.2004 година, за исполнување услови за вршење определени работи од областа на заштита при работа.

Врз основа увидот во приложената документација и увидот на лице место, а утврдено со записник бр. 07-992/1 од 20.05.2004 година на Државниот инспекторат за труд-Скопје се констатира дека барателот ги исполнува условите за добивање овластување за вршење на прегледи и испитувања на орадијата за работа и уредите според прописите на заштитата при работа, техничките прописи и македонски стандарди, како и обучување на работниците од областа на заштитата при работа по прописите за заштита при работа.

Од овие причини, министерот за труд и социјална политика се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Решено од министерот за труд и социјална политика-Скопје под број 07-992/2 на 28.05.2004 година.

Согласно член 33 став 2 од Законот за заштита при работа ("Службен весник на РМ" бр. 13/98) ова решение да се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Министер,
Стевчо Јакимовски, с.р.

129.

Врз основа на член 33 од Законот за заштита при работа ("Службен весник на РМ" бр. 13/98) како и Правилникот за условите што треба да ги исполнуваат правните лица за добивање овластување за вршење определени работи од областа на заштитата при работа ("Службен весник на РМ" бр. 71/2003), а во врска поднесеното барање од Друштвото за проектирање и инженеринг Еуропроект ДОО-Штип, министерот за труд и социјална политика Скопје, донесе

РЕШЕНИЕ

Друштвото за проектирање и инженеринг Еуропроект ДОО-Штип, ул. "Кирил и Методи" бр. 5-Штип, се овластува да врши прегледи и испитувања на:

- вентилација,
- осветленост и
- бука,

во работните простории според прописите за заштита при работа.

Образложение

Друштвото за проектирање и инженеринг Еуропроект ДОО, Штип поднесе барање за исполнување услови за вршење определени работи од областа на заштита при работа.

Врз основа увидот во приложената документација и увидот на лице место, а утврдено со записник бр. 07-3498/1 од 10.12.2004 година на Државниот инспекторат за труд Скопје констатира дека барателот ги исполнува условите за добивање овластување за вршење прегледи и испитувања во работните простории и места за вентилација, осветленост и бука според прописите на заштита при работа.

Решено од министерот за труд и социјална политика-Скопје под број 07-3498/2 на 10.12.2004 година.

Согласно член 33 став 2 од Законот за заштита при работа ("Службен весник на РМ" бр. 13/98) ова решение да се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Министер,
Стевчо Јакимовски, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

130.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи донесува

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Чешиново - Општина Чешиново.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Чешиново, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-652/1
28 јануари 2005 година
Скопје

Директор,
Бисера Јакимовска, с.р.

131.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи донесува

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Велестово - Општина Охрид.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Велестово, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-653/1
28 јануари 2005 година
Скопје

Директор,
Бисера Јакимовска, с.р.

132.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи донесува

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Дрвош - Општина Босилово.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Дрвош, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-666/1
28 јануари 2005 година
Скопје

Директор,
Бисера Јакимовска, с.р.

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „МИТО ХАЦИВАСИЛЕВ – ЈАСМИН“

133.

Врз основа на членовите 1, 7 и 12 од Законот за републичките награди ("Службен весник на Република Македонија" број 40/87, 36/89, 82/99 и 33/2003), Одборот за доделување на наградата "Мито Хаџи Василев - Јасмин", на седницата одржана на 1 декември 2004 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА "МИТО ХАЦИ ВАСИЛЕВ - ЈАСМИН" ВО 2004 ГОДИНА, ЗА ОСТВАРУВАЊА ВО ОБЛАСТА НА ПУБЛИЦИСТИКАТА И НОВИНАРСТВОТО

I. Наградата "Мито Хаџи Василев-Јасмин", во областа на публицистиката и новинарството, за 2004 година, во областа на новинарството, му се доделува на новинарот Александар Чомовски, за емисиите "Чуму" емитувани на А1 телевизија, во 2004 година.

II. Наградата "Мито Хаџи Василев-Јасмин", во областа на публицистиката и новинарството, за 2004 година, во областа на публицистиката, не се додели.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-229/2
25 јануари 2005 година
Скопје

Претседател на Одборот,
д-р **Томе Груевски, с.р.**

П О В И К ЗА ПРЕТПЛАТА НА ИЗДАНИЈАТА ЗА 2005 ГОДИНА

Почитувани корисници на изданијата на ЈП Службен весник на РМ,
Искажувајќи благодарност за соработката во 2004 година, Ве повикуваме на соработка во 2005 година

ПОРАЧКА - ЗАКЛУЧНИЦА ЗА 2005 ГОДИНА

Со оваа порачка – заклучница неотповикливо се претплатувам на:

1. Печатеното издание „Службен весник на РМ“ за 2005 година во _____ (_____) примероци;
(со зборски)
2. Регистар на прописи на РМ за 2005 година во _____ (_____) примероци;
(со зборски)
3. WEB – страницата – издание на Службен весник на РМ, за период од ____ - ____ 2005 до ____ - ____ 200__ година, во _____ (_____) претплатнички акаунти;
(со зборски)
4. CD-ROM комплет изданија за 2001, 2002, 2003 и 2004 година, или поединечно во _____ (_____) комплекти – примероци.
(со зборски)

Податоци за претплатникот:

1. Претплатник _____
2. Број на про-фактура _____
3. Број на примероци _____
4. Улица и бр. / п.фак / место _____
5. Жиро сметка _____
6. Банка _____
7. Телефон _____
8. Телефакс _____
9. e-mail _____

Уплатата ќе ја извршам по добиените профактури, на жиро сметка бр. 300000000188798 – ЈП Службен весник на РМ, Скопје, банка – Комерцијална банка.

Место и дата _____

М.П. _____

Одговорно лице - нарачател _____

НАПОМЕНА:

- 1) Цената за претплата на „Службен весник на РМ“ за 2005 година изнесува **9.200,00** денари.
- 2) Цената за претплата на Регистарот на прописи на РМ за 2005 година изнесува **3.700,00** денари.
Регистарот на прописи на РМ е единствено комплетно издание во Републиката на сите прописи со најбрзо тековно ажурирање и овозможува брзо и лесно пребарување на законската и подзаконската регулатива. Излегува на секои два месеци, а секој претплатник со основната влошка добива gratis кутија-класер.
- 3) „Базата на податоци“ на ВЕБ страницата, во која е вградена целокупната законска и подзаконска регулатива од 1945 година до денес (околу 8000 прописи распоредени во 21 области и 60 подобласти), како и тековното издание на службеното гласило „Службен весник на РМ“ во дигитална форма по следниве цени:
 - За период од 12 месеци, за претплатниците на печатеното издание „Службен весник на РМ“:
 - а) за над десет претплатнички акаунти **4.880,00** денари по акаунт;
 - б) од шест до десет претплатнички акаунти **6.588,00** денари по акаунт;
 - в) од еден до пет претплатнички акаунти **8.540,00** денари по акаунт.
 - За период од 12 месеци, за оние кои што не се претплатници на печатеното издание „Службен весник на РМ“:
 - а) за над десет претплатнички акаунти **9.760,00** денари по акаунт;
 - б) од шест до десет претплатнички акаунти **10.980,00** денари по акаунт;
 - в) од еден до пет претплатнички акаунти **12.200,00** денари по акаунт.
 - За период од 1 месец, цената изнесува **1.400,00** денари по претплатнички акаунт.

Прописите од Базата на податоци може да се печатат, со исклучок на прописите и интегралното издание на весникот од тековната година.

- 4) CD-ROM изданијата, во кои се содржани сите прописи издадени во 2001, 2002, 2003 и 2004 година (односно интегрално се содржани изданијата на службеното гласило „Службен весник на РМ“) по следните цени:
 - за комплет изданија (2001, 2002, 2003 и 2004 година) – **5.000,00** денари;
 - за поединечно издание – **1.500,00** денари по примерок.

Сите цени се со пресметан ДДВ.

Ве молиме порачката – заклучница, потпишана и заверена од овластено лице, да ја испратите на адреса: ЈП Службен весник на РМ, бул. „Партизански одреди“ бр. 29 или на п.фак 51, 1000 Скопје.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769. Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2005 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.
Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.